

Листата на експерти за оцена на влијанието на проектите врз животната средина:

1. АВРАМОВСКИ ЉУПЧО

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Љупчо Методија Аврамовски 01.03.1953 Скопје		
Адреса, контакт податоци Ул. Васил Ѓорѓов бр. 20/40 Скопје тел. 02/3179-545, avram@on.net.mk или avramovskili@t-home.mk		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски Факултет После дипломски студии - во тек 1977 - 1982 - Советник во креирањето и имплементацијата на стамбената политика во Република Македонија (крирање на стамбената политика - СИЗ-овите за становување и изградба на станови за пазар) 1982-1995 - Советник за следење и имплементација на градежната политика и настапот на градежните компании на странскиот пазар 1995-1998 - Началник за комунални дејности (подготвување на првите закони во комунална област и ратификување на Базелската конвенција) 1998-2002	- Подготвување на законската регулатива во комуналната дејност (Закон за комунални дејности, Закон за отпад и Закон за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот и технолошки отпад и јавна хигиена) и ратификување на Базелската конвенција; - Релизација на проекти финансиирани од Фондот за животна средина како кофинансирање со УСАИД во вредност од 2.5 милиони долари во областа на отпадните води, воздухот и отпадот, како и откупување на долг од Парискиот клуб во вредност од 8.000.000 долари (swap for debt) - конверзија во изградба на капацитет за рециклирања на хартија ; - Директор на проектот за рециклирање на пластика финансиран од УСАИД; - Заменик на директор на проектот за изработка на Физибилити студија за	- Студија за оцена на влијанието на животната средина за изградба на Капацитет за рециклирања на отпадот во општина Зрновци - финансиран од УСАИД ; - Студија за оцена на влијанието на животната средина за изградба на Капацитет за производство на биогас во свињарската фарма во Градско - финансиран од УСАИД ; - Оцена на влијание на животната средина за складирање на зеленчук и купопродажен центар во Струмица - финансиран од Агрокор ; - Студија за оцена на влијанието на животната средина - Физибилити студија за изградба на пречистителна станица во Прилеп - IPA - трета компонент ; - Оцена на влијание на животната средина за култивација за инсталирање

<p>Директор на Фонд за животна средина (реализирани проекти во делот на водите, воздухот, отпадот во соработка со УСАИД (реализација на проекти со кофинансирање, инвестиирани 2,5 милиони долари од УСАИД - најдобар Фонд во регионот.</p> <p>2002- Основач на компанијата Енвиро-Л www.enviro-L.com.mk</p> <p>2005- Основач на компанијата Енвиро Ресурси www.enviroresources.com.mk</p>	<p>пречистителна станица во Прилеп - IPA-трета компонента и.т.н - Основач на Центар за почисто производство финансиран од UNIDO и сопственик на Сертификат за експерт за почисто производство , како и сопственик на Сертификат за достигнувањата организирани од USAID за процедурите во животната средина , мониторинг и одржлив развој во животната средина и сопственик на Сертификат за оценка на влијание на животна средина. Поопширно на www.enviroresources.com.mk</p>	<p>и екстракција на индустрискиот отпад од депонијата Силмак , општина Јегуновце .</p>
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Имајќи го предвид искуството во работењето на многу разнородни области , определбата за задржување и понатамошна активност во сверата на животната средина , пред се во делот на реализација на проекти за интегралното управување со отпадот и водите (имајќи ги предвид сите еколошки аспекти) , како и финансиските инструменти во реализација на проекти во животната средина се основата на моите натамошни амбиции .</p>		

2. AJPO ВАИТ

<p>Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, AJPO Мерсин ВАИТ 01 Декември 1966 Радолишта, Струга</p>	<p>Адреса, контакт податоци Радолишта, Струга 6330 E-mail: vaitairo@yahoo.com; vaitairo@proaqua.com.mk Tel: ++389 75220934; ++389 75207773</p>	<p>Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)</p>
<p>Средно образование –</p>	<p>Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)</p> <p>1. Проект-менаџер - Биро за</p>	<p>Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)</p> <p>1. ПРОЕКТ: Рехабилитација на пумпни</p>

<p>Архитектура1985 Високо образование- Дип. Градежен инж,Технички факултет во Приштина,1991 Нострификација-Градежен инж. Градежен факултет Св. Кирил и Методии во Скопје, Дополнително образование::</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЕТН,Текнички факултет Цирих, Швајцарија, 1994/1995 • Постуниверзитетски студии-Дипломатија и надворешна политика-ААД -Тирана, 2004 • Постдипломски студии-Магистер по масовни комуникации, Универзитет ААБ-Приштина, 2008 	<p>проектирање-Тирана 1990/1993</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Раководител на фирмата-ФРИГО СИСИТЕМ, Струга 1992/1995 3. Раководител на фирмата ИТАЛ АЈС, Струга 1995/2001 4. Заменик директор во Агенција за Информации-Влада на РМ 2003/2006 5. Координатор во Информатички центар-Општина Струга 2006 6. Заменик директо-МЈП Проаква, РЕ Колектор 2007/2008 7. Директор-МЈП Проаква РЕ Колектор, Струга 2008 год 	<p>станици од Колекторскиот систем Охрид исток - Раководител</p> <p>2. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ: Третман на Тињата во Станицата за пречистување на отпадни води - Учесник</p> <p>3. ПРОЕКТ: За пречистување на дојранското езеро од трска и рогоз - Проектант</p> <p>4. ЕЛАБОРАТ: За проценка на потрошена електрична енергија на системот за заштита на Охридското Езеро - Изготувач</p> <p>5. ИДЕЕН ПРОЕКТ: Рехабилитација на секундарната канализација во градовите Охрид и Струга со предлог мерки за заштита на Охридското Езеро-Раководител на проектот</p>
<p>` Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Третман на отпадните води</p> <p>Третман на тиња и други органски отпади</p> <p>Третман на комуналниот отпад</p> <p>Градежни објекти и друга инфраструктура који имаат влијание врз животната средина</p> <p>Односи со јавноста при донесување на одлуки за проценка на влијание врз животната средина</p>		

3. Арсов Антонио

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање :

Антонио Борис Арсов, 27.01.1975, Штип, Р.Македонија

Адреса, контакт податоци :

Работа : 11 Октомври бр.9, 1000 Скопје, Р.Македонија

Домашна : Ул. Лондонска бр .2-1/20, 1000 Скопје, Р.Македонија

e-mail : arsov.antonio@gmail.com или опционално : antonio.arsov@elem.com.mk

Тел.075/203-305

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Образование :</p> <p>2013 - Магистер на економски науки, Еколошка економија - одржлив развој</p> <p>1998 - дипл. инж. по дрвна индустрија</p> <p>Универзитет Св.Кирил и Методиј, Шумарски факултет - Скопје</p> <p>Комјутерки вештини : MS Office, Power point, Internet, Outlook express, Corel Draw</p> <p>Странски јазик :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Англиски - течно - Бугарски - течно - Српско-хрватски - течно - Познавање на законските регулативи на национално ниво и ЕУ Директивите од областа на животната средина. - Познавање на оперативните политики на Светска Банка и ЕБОР. - Константна соработка со НВО <p>Сертификати :</p>	<p>2011 - сегашно, одговорен инженер за животна средина, А.Д Електрани на Македонија - Сектор за развој и инвестиции - Скопје</p> <p>2005-2011, самостоен референ за проценка на штети, А.Д Електрани на Македонија - Подружница ХЕЦ Треска - Скопје (Проект: ХЕЦ "Св.Петка")</p> <p>1999-2005, референт за проценка на штети и уредување на акумулации, А.Д ЕСМ - Подружница ХЕЦ Козјак - Скопје (Проект: ХЕЦ Козјак)</p>	<p>Реализирани проекти релевантни во областа на животната средина и учество :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ХЕ Луково Поле со довод на корабски води и "МХЕЦ Црн камен" ; - ХЕ Бошков Мост ; - Ветерен парк "Богданци" ; - Солар-термал (хибридна) електрана во РЕК Битола ; - ХЕЦ "Козјак" ; - ХЕЦ "Св.Петка" - ТЕ "Мариово" - Далековод 35 кВ (Св.Трифун - Козјак) - Далековод 110 кВ (Неготино - Р.Бугарија) - Топлификациона мрежа за Битола,Могила,Новаци

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Овластување А за надзорен инженер од инженерство за животна средина (Комора на овластени инженери и архитекти), со важност до 24.04.2017 година ; ➤ Овластување А за ревизија на проектна документација од инженерство за животна средина (Комора на овластени инженери и архитекти), со важност до 24.04.2017 година ➤ Сертификат за завршена почетна обука за проценувач на добрата и влијанијата врз животната средина, Издадена од МЖСПП на 16.07.2012 година. ➤ Сертификат за завршена обука и стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад, од 23.01-22.02.2013 (50 часа), Едукативен центар Технолаб - Скопје, Р.М . ➤ Сертификат од EBRD – Европска банка за обнова и развој, за “Procurement Capacity Building and Training Programme“ 		
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Хидро електрични централи ➤ Енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија (хидро, ветер, фотоволтаици) ➤ Инфраструктурни објекти ➤ Оцена на влијанието врз животната средина на друг вид на проекти ➤ Социо-економски влијанија ➤ Учество во јавни расправи и изработка на SEP 		

4. АРСОВ ГОРАН

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање

Горан Благој Арсов, 21.06.1957 Скопје, Република Македонија

Адреса, контакт податоци

Мирка Гинова 17, 1400 Велес, Република Македонија

Телефони: 070 375 158; 071 244 658

e-mail: goranarsov@yahoo.com; arsov.g@geing.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150

Кратко работно искуство (не повеќе

Изработени извештаи за ОВЖС не

збора)	од 200 збора)	повеќе од 5 (по избор на експертот)
Магистер на биолошки науки - еколошко-таксономски смер Преку 25 години работно искуство во областа на заштитата на животната средина, активности во биолошката наставно научна област, металургијата, рударска индустријата, ISO стандардите, донаторските проекти, консултантството и бројни меѓународни проекти во државата, Канада, Јапонија, УСА, Англија, земјите од ЕУ, Централна и Источна Европа, поранешните Советски републики, итн.	GEING Krebs und Kiefer International – еколог и координатор за меѓународни проекти; Wardell Armstrong International / United Kingdom – Senior Geo Environmental Scientist; Индо Минериали и Метали (рудници за олово и цинк Злетово и Тораница) - менаџер за екологија, безбедност, здравје и обука; Peace Corps / USA, менаџер за еколошко волонтерство; Еко Арс Консалтинг - сопственик на еколошка консултантска компанија; EcoLinks /IIE & REC – директор на грант програмата за Република Македонија; Канада - работа на еколошки проекти; МХК Злетово (топилница) Велес - еколог; Универзитет “Свети Кирил и Методиј”, ПМФ - Биологија - наставно научен асистент; Гимназија “Кочо Рачин” Велес - професор.	ESIA Bapy Iron Deposit, Kazakhstan; ESIA study and OVOS supervision for Ovoca on Goltsovoye Project, Magadan, Far East Russia; ОВЖС за експлоатација на јаглен во наоѓалиштето за јаглен Неготино/ Инвеститор: Министерство за Економија; ОВЖС за проширување на водоснабдителните бунари за Општина Прилеп/ Инвеститор: Општина Прилеп; ОВЖС за рехабилитација на свлечиште во Општина Крива Паланка/ Инвеститор: Општина Крива Паланка.
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

ОВЖС за индустриски капацитети;

ОВЖС за инфраструктурни проекти за енергетскиот (вклучително и енергијата од обновливите енергетски извори),
рударско - геолошкиот и сообраќајно-транспортниот сектор

5. АЦЕСКА НАТАЛИЈА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Наталија Томе Ацеска, 23.05.1968, Ново Село (Струмица)

Адреса, контакт податоци

Ленин 122, Прилеп,
Моб:070 367 976,
075 540 734

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
2008- во тек - магистерски студии по екологија- Државен универзитет Тетово 1986-1991 – Институт по биологија-Природно математички факултет – Скопје (дипломиран биолог) Автор на прирачник за отпад – Иднината е во сегашноста -2006 Објавени 23 труда од областа на животната средина на национално и интернационално ниво	-Извршен директор на ЗГ Жетва на знаење – (2006 –во тек) -Професор по биологија – СОУ,,Орде Чопела,, Прилеп (2000 –во тек) -Директор на Високо комерц – (1998 - 2000 год.) Координатор на ЕКО едукативни кампови 2004 -2008 (МЖСПП, Мировен Корпус) Координатор на проектот „Едукација на	1.Студија за одржлив развој на руралните региони во Р. Македонија од аспект на третман на отпадните води и управувањето со цврстиот отпад 2.Студија на потребата од изведба на пречистителни станици во руралните региони во Република Македонија од аспект на третман на комуналните отпадни води 3.Студија за ценка на влијание на објект за реконструкција врз животната средина во с.Добромири Бач, Гермијан,

<p>Дел од авторите на прирачникот Глобе во Македонија – издаден од МЖСПП</p> <p>Добитник на 3-то Ноемвриска награда на град Прилеп 2008 за посебни заслуги во областа на заштита на животната средина</p> <p>Автор на студија на случај за мониторинг и евалуација на државен проект во областа на образованието</p> <p>Учесник во изработка на елаборати, интегрирани еколошки Б дозволи, студии</p> <p>Јазици: англиски, грчки (течно)</p>	<p>деца од предшколска возраст за управување со отпад – 2007 (УСАИД) Координатор на проектот Едукација на учениците за управување со отпад – 2007 (МЖСПП)</p> <p>Координатор на проект за биодиверзитетот (за заштита на биволите од изумирање) – 2008 (УНЕП-САД)</p> <p>Координатор на проектот Училишен центар за деца од основно образование за рационално користење на енергијата- 2007- во тек (ЕВН)</p> <p>Тренер на тренери за Зелениот пакет – 2008 (МЖСПП, РЕЦ)</p> <p>Тренер на тренери за предвидување и истражувачки преоритети во Југоисточна Европа во областа на климатските промени- (АСО Австрија, Бled Форум, 2008)</p> <p>Член на Националниот управувачки комитет - GEF Small Grants programme –UNDP (2008 –во тек)</p> <p>Координатор по екологија – ЦеПроСАРД – Скопје (2008 – во тек)</p> <p>Член на Управниот Одбор на ЦЕОР (Центар за едукација и одржлив развој)– Струмица, Македонија (2008 –</p>	<p>Новаци, Живојно, Долно Агларци, Градешница *(вкупно седум посебни студии за секој објект посебно)</p> <p>4.Студија за оцена на влијание врз животната средина на Примекс ДОО - Прилеп</p> <p>**(имам учествувано во изработка на 12 елаборати за оцена на влијание и 4 Б интегрирани еколошки дозволи кои не ги пишувам затоа што го почитувам лимитот спомнат погоре. Доколку е потребно со задоволство ќе дополнам текстот со потребните информации на ваше барање.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>во тек)</p> <p>Член на асоцијативниот одбор на Ден на дрвото – (2008 – во тек)</p> <p>Член на асоцијацијата на Глобе интернационални тренери за мерења на протоколи за вода, почва, воздух, биодиверзитет (Globe program – USA) (2004 – во тек)</p> <p>Координатор за Европа за Ено програмата – (2004 – во тек)</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Бидејќи набрзо ќе бранам магистарска теза која го третира отпадот, значи интензивно работам на таа тема , додека како биолог можам да делувам во областа на биодиверзитетот како и отпадни води. Но со оглед дека имам солидно искуство во изработка на елаборати за оценка на влијанија како и еколошки дозволи, би можела да се вклопам и во некои други сегменти од студијата.</p>		

6. Баара Науаф

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Науаф Мохамед Баара, 26.12.1964год. Абу Обеида, Јордан

Адреса, контакт податоци

Улица Дервиш Цара кула 1/27- Тетово
E-mail: nawaf.baara@yahoo.com
[Tel:044-330-520](tel:044-330-520) , mobil; 070-329-883

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
--------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Датум на раѓање: 26.12.1964 год. • Образование: Дипл инженер геолог, магистер по технички науки Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Штип, Рударско-Геолошки факултет • Моментален професионален ангажман: Управител на приватна фирма ГЕОХИДРОИНЖЕНЕРИНГ-КОНСАЛТИН Тетово • Институт за хемиско и контролно инженерство, Т.М.Ф Докторски студии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Макпрофил - Скопје; ▪ Круна-Дрил - Скопје ▪ Медитеран унион - Штип ▪ Геоталк - Тетово; ▪ Геохидроинженеринг - Тетово. <p>Актуелни професионални активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализа на проблеми со водоснабдување, изнаоѓање и проектирање на соодветни технички мерки, - Управување со прашања од областа на геологијата и хидрогеологијата во поширок контекст на животната средина, - Управување со отпад – подготовкa на планови и програма за управување со отпад за единици на локалната самоуправа, - Оценка на влијание врз животната средина – изработка на елaborати за заштита на животната средина и елaborати за експлоатација. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Техничка документација за истражување на минерални сировини и животна средина за одобрение за истражување: <ul style="list-style-type: none"> - Изработени повеќе од 30 проекти, елaborати. ❖ Техничка документација за експлоатација на минерални сировини и животна средина за одобрение за експлоатација: <ul style="list-style-type: none"> - Изработени повеќе од 30 проекти, елaborати. ❖ Учество во подготовкa на барања за интегрирани еколошки дозволи за инсталации за експлоатација на минерални сировини ❖ Изработени повеќе од 100 проекти, студии, елaborати и специјалистички анализи од областа на хидрогеологија..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- Елaborати за заштита на животна средина;
- Истражни работи и експлоатација на минерални сировини;
- Стручни експертизи за влијанија на животна средина од хидрогеолошки аспект;
- Планови и програми за управување со отпад за единици на локалната самоуправа;
- Барање за интегрирани еколошки дозволи / за инсталации за експлоатација на минерални сировини;
- Хидрогеологија, води и управување со водите;

7. Блинкова Мартина

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Мартина Иван Блинкова , 01.10.1987 Скопје, Р. Македонија

Адреса, контакт податоци

Ул.“Драгиша Мишовиќ” 5-3/1 , Скопје

E-mail:mblinkova@yahoo.com

LinkedIn: mk.linkedin.com/pub/martina-blinkova/32/704/83b/

Tel: 078/ 203-724

070/ 802-262

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>2006-2011 -Студент на додипломски студии на насока: ЕКОЛОГИЈА, Институт за Биологија, ПМФ- Скопје</p> <p>Звање: ДИПЛОМИРАН ЕКОЛОГ*</p> <p>*добртник на пофалница за постигнат успех 9,70 и за најдобар стидент за I година (16.12.2007) *добртник на пофалница за постигнат 9,63 (16.12.2009)*добртник на пофалница за постигнат 9,53 и еден од петте најдобри студенти во генерација(16.12.2011)</p> <p>Ноември 2011- сега - Студент на магистерски студии на насока : Еколошко-таксономска Институт за Биологија, ПМФ - Скопје</p> <p>Дополнителни информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Објавени 3 научни труда (меѓународни) , 2 презентации на меѓународни научни собири , учесник на 5 меѓународни научни собири. -Учесник при еколошки теренски истражувања во Македонија (Преспа, Карцица) и Хрватска (Хвар и Динара). -Учесник на работилници за екохидрологија и форензика -Освоено 2 место на натпревар организиран од Австрискиот центар за иновации и претприемништво NCDIEAL за бизнис идеја: "ЕКОЛОШКА ПОСТРОЈКА ЗА ДОБИВАЊЕ БИОГАС КАКО ОБНОВЛИВ ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА" <p>Говорни јазици: Англиски,шпански,хрватски,српски,бугарски</p>	<p>Фебруари 2011 –Јануари 2013</p> <p><u>"Природно-математички факултет "-Скопје</u> <u>Институт за биологија, Лабораторија за хидробиологија</u></p> <p><u>Позиција:</u> Демостратор (помлад асистент)</p> <p><u>Одговорност:</u> Водење на вежби по предметите : -Систематика на растенијата 1 ;Хидробиологија; Биотехнологија ; Употреба на дијатомеи во екологија и медицина како и учество во научно истражувачка дејност на самата лабараторија</p> <p>Декември 2012 – Јуни 2013</p> <p><u>Clean Water Group - ЦВГ Груп Македонија</u></p> <p><u>Позиција:</u> Еколог</p> <p><u>Одговорност:</u> Изнаоѓање на решенија за третман на отпадна вода</p> <p>Октомври 2013- сега</p> <p><u>Енвиро Ресурси ДОО</u></p> <p><u>Позиција:</u> Еколог</p> <p><u>Одговорност:</u> Изработка на елаборати за заштита на животната средина, ОВЖС...</p> <p>Работа на проект:</p> <p>2010 – 2011</p> <p>ГТИ ГЕОТЕХНИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ доо Скопје</p> <p>УНДП ПРОЕКТ : "Развој на менаџмент план за сливот на Преспанско Езеро"</p> <p><u>Позиција :</u>Лабораториски и теренски истражувач</p> <p><u>Одговорност:</u>Детерминација на квалитет на вода според билошки, хемиски и физички параметри согласност стандардите на Рамковната Директива за Води (WFD).</p>	<p>Елаборати за заштита на животната средина за објекти на "ЕВН –Македонија" - А.Д. Скопје;</p> <p>Елаборат за заштита на животната средина за : Вила Пансион Петрови "-Демир Капија</p> <p>" Елаборат за заштита на животната средина за -"ТП Перфект сервис "-Крива Паланка</p> <p>Елаборат за заштита на животната средина за -"Индивидуален станбен објект-викенд куќа"-Дојран</p> <p>Елаборат за заштита на животната средина за -"БЕТА ВИЗИОН КОМПАНИ" –Теарце</p> <p>Стратешка оцена на влијанието врз животната средина : Урбанистички план за Туристичко-развојна зона "Љубаниште 1" , општина Охрид (нацрт верзија)</p>

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Студии за оценка на влијанието на проектите врз животната средина и елаборати за заштита на животната средина за сите области , со посебен акцент на проекти поврзани со влијанија врз водните екосистеми како :

- Пречистителни станици за отпадни води
- Хидроелектрични централи и централи на обновливи извори на енергија
- Хидротехнички објекти
- Планови за управување со речни сливови

8. ВУЛГАРАКИС МАРЕ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Маре Ѓорѓе Вулгаракис 13.04.1962 год. Скопје

Адреса, контакт податоци

Бул.Јане Сандански бр. 113 тел. / факс 02 2448 138 моб.теп. 070 34 34 08 mvulgarakis@opusproekt.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
--------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Лични информации		Работно искуство 1989 – 2000 Рударски Институт - Завод за заштита на животна и работна средина ПОЗИЦИЈА: Стручен соработник <ul style="list-style-type: none"> • Изработка на елаборати од областа на животната среина и просторно планирање • Изготвување на извештаи од мерења во животна и работна средина • Изработка на документација за пресметување на стаж со зголемено траење Септември 2000 - до денес РИ “ОПУСПРОЕКТ” - Скопје ПОЗИЦИЈА: Управител и основач <ul style="list-style-type: none"> • Изработка на елаборати од областа на животната среина и просторно планирање • Изработка на Апликации за А и Б интегрирани еколошки дозволи. • Изготвување на извештаи од мерења во животна и работна средина • Вршење на проценка на комфорност во работна средина (микроклиматски услови за работа, физичко-хемиски штетности) • Проценка и анализа на работни места со зголемен ризик од повреда и професионални заболувања 	Изградна на делница од автопатот Е – 75 Куманово – Табановци
Дата на раѓање		13 .04.1962	
Место на раѓање: Македонија		Скопје,	
Брачна состојба:		Мажена	
Образование Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Економски факултет Скопје, Македонија Дипломиран економист На 10. Септември 2009 год. закажано браќење на тема на постдипломски студии по заштита при работа на Универзитетот во Ниш, Србија			
Јазици Македонски (мајчин) Англиски Српско - хрватски,			
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) - црна и обоена металургија			

- автопатишта
- хидроцентрали
- управување со отпад

9. Давидовски Моме

**Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање
Моме Славе Давидовски, 19.11.1963 г. Крива Паланка**

Адреса, контакт податоци

Доне Божинов 42, 1300 Куманово

Тел: 031 467 431

Моб: 075 456 604

e-mail: momedav@hotmail.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)

❖ **Образование**

- Дипломиран зем. инженер, насока Сточарство,
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"-
Земјоделски факултет Скопје,
- Преквалификациски курс по растително производство,
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Факултет за земјоделски науки и храна Скопје.

❖ **Квалификации**

- Обуки, сертификати и работилници од областа на:
Оцена на влијание врз ж.средина,
Стратегиска оцена врз ж.средина, Елаборати за заштита на животната средина,
ИПА регулатива,
ИПАРД апликации и програми и др.
- инспектирање на органски фарми.
- Јавен тренер за ДЗП
- Планирање и реализација на инфраструктурни проекти.

Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)

❖ **2007-2013 (продолжува)**

„Агроконсалтинг Тим“ ДОО, Куманово.
Раководител на консалтинг од областа:
- Изработка на бизнис планови и инвестициони програми,
- Техничка поддршка,
- Изработка на студии и планирања.

❖ **2007 – 2010**

Координатор на проект за биодиверзитетот (за заштита на автохтона прamenка) – GEF Small Grants programme –UNDP.

❖ **2005 – 2008**

Проект за развој на органско земјоделство во РМ – FIBL и Пробио.
Советник за органско земјоделство.

❖ **2003 – 2007**

Проект за финансиски услуги во земјоделството – IFAD, Меѓународен фонд за развој на земјоделство-МЗШВ.
- Технички советник за финансиски услуги,
- Изработка на инвестициони програми и бизнис планови и студии.

Учество во изработка на Елаборати и студии за ОВЗЖС

Учество во тим за изработка на:

- ❖ Студија за ОВЖС за изградба на свињарска фарма во Кумановско.
- ❖ Студија за ОВЖС за изградба на живинарска фарма во Кривопаланечко.
- ❖ Студија за ОВЖС за изградба на спортско рекреативен центар со угостителство во Липковски регион.
- ❖ Б- интегрирани еколошки дозволи (две инсталации).
- ❖ Елабрати за заштита на животна средина (10 инсталации).

Преферирана област на делување (опцијално)

ОВЖС, Интегрирано спречување и контрола на загадување.

- ❖ Инсталации за интензивно сточарство-живинарство и свињарство;
- ❖ Проекти во областа на земјоделство, шумарство и водостопанство;
- ❖ Инсталации за конзервирање и преработка на овошје/зеленчук;
- ❖ Инсталации за складирање земјоделски производи;
- ❖ Водостопански проекти за земјоделство (наводнување/одводнување);
- ❖ Инфраструктурни проекти.

10 ДЕСПОДОВСКА. АНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
АНА ЗОРАН ДЕСПОДОВСКА
01.12.1987 Скопје

Адреса, контакт податоци

Адреса на живеење: бул. „Јане Сандански“, бр. 88/3-13, Скопје
E-mail: a.despodoska@ema.com.mk
Tel: 078/ 252-903

Кратка биографија (не повеќе од 200 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на
<p>Едукација: <u>Дипломиран еколог</u> на Природно Математички Факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје</p> <p>Моментална работа: Консултант за животна средина во Друштво за еколошки консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“, Скопје</p> <p>Јазици: Англиски јазик</p> <p>Компјутерски вештини: MS OFFICE и GIS почетно</p>	<p>Македонско Еколошко Друштво- учество во Проект за оценување на закани и конзервација на птици во Овче Поле</p> <p>2012 год – до сега: Друштво за еколошки консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“</p> <p>Како консултант за животна средина во моето досегашно искуство има изработено:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Студии за оцена на влијание врз животната средина;▪ Елaborати за заштита на животната средина;▪ Извештаи за стратегиска оцена на влијание врз животната средина;▪ Планови и програми за управување со отпад;▪ Подготвка и пополнување барања за добивање на А и Б еколошки дозволи како и барања за усогласување со оперативен план;	<ul style="list-style-type: none">▪ Студија за оцена на влијанието врз животната средина од браната и акумулацијата „Речани“ со придржни објекти;▪ Студија за оцена на влијанието врз животната средина од површинска експлоатација на travertin и онис од лежиштетот „Гулабова Пештера“, општина Прилеп;▪ Студијата за оцена на влијанието врз животната средина од површинска експлоатација на минерална сировина travertin од локалитетот „Цурово“, с. Тројаци, општина Прилеп.

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- Изработка на студии за оцена на влијание врз животната средина;
- Изработка на елаборати за заштита на животната средина;
- Изработка на извештаи за стратегиска оцена на влијание врз животната средина;
- Изработка на локални акциони планови за животната средина;
- Подготовка на планови и програми за управување со отпад;
- Подготвка и пополнување барања за добивање на А и Б еколошки дозволи како и барања за усогласување со оперативен план;

11. ДИМИТРОВСКИ ДАМЕ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Даме Миле Димитровски, 21.11.1979, Скопје

Адреса, контакт податоци

Ул. Петко Јанчевски 19а, Скопје

Тел 070 334883

e-mail: dimitrovski@mf.edu.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)

Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>Д-р Даме Димитровски е машински инженер и доктор на технички науки. Магистрирал и докториран во областа на енергетиката и екологијата и влијанието на неконвенционалните видови горива вез околната средина. Вработен е на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во стручната дообука посетил голем број научни и стручни конференции и семинари каде се презентирал со свои научни и стручни трудови. Бил на четири подолги студиски престои во странство. Даме Димитровски работел на голем број студии и проекти од областа на заштитата на животната средина од</p>	<ul style="list-style-type: none"> - вработен на Машински факултет Скопје, Институт за термичко инженерство - претседател на Институт за гасна техника ИГАС Скопје - член на ФУЕЛ, Изтражувачки центар за горива и мазива - претседател на ТК 27: Гасна техника, при ИСРМ - член на стручни групи од областа енергетика на Министерството за економија. - овластен проектант, надзор, ревидент и изведувач од областа на машинството и животната средина. - 	<p>- соработник на планови за: Енергетски објекти Плански документи Инфраструктурни објекти и планови</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

различни видови извори на загадување. д-р Даме Димитровски е неколку пати наградуван за успешите во работата и стручната и научна работа.		
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Влијание на проектите врз животната средина и заштита од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - градежни објекти - постројки - патишта - термо-енергетски објекти - инфраструктура - постројки со согорување - депонии - емисија на полутанти во воздухот и др. 		

12. Димовски Гоце

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Гоце Душко Димовски 08.07.1984, Скопје, Република Македонија	Адреса, контакт податоци Питарница I бр. 15, 1230 Гостивар, Република Македонија E-mail: dimovskigoce@hotmail.com Tel: 0038970534204	Кратка биографија (не повеќе од 150 збора) Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на

<p>Образование: Магистер по Бизнис Администрација (МБА) – Менаџмент, Универзитет на Југоисточна Европа; Дипломиран градежен инженер, Универзитет Св. Кирил и Методиј; Сертифициран ЕУ Проект Менаџер, Европска Сертификациона и Квалификациона Асоцијација (ECQA);</p> <p>Јазици: Одлично познавање на Англиски јазик</p>	<p>Тековно - Министерство за транспорт и врски, Сектор за станбено-комунални работи и инфраструктура, Одделение за имплементација на проекти; Од Ноември 2009 до Март 2010 работев во Македонија Проект; Од Јуни 2009 до Октомври 2009 работев во Пелагонија А.Д. Гостивар; Од 2004 до 2008 работев во ОБСЕ/ОДИХР</p>
<p>Други способности: MS Office; MS Project & AutoCAD, Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions; Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning Urban Waste Water Treatment; EU Water Framework</p> <p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) Имплементација на проекти од областа на животната средина и инфраструктурата финансиирани од страна на Меѓународни финансиски институции (IFI).</p>	

13. ДИНЕВ ЃОКО

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Ѓоко Крум Динев, 23.09.1967 год. Кавадарци

Адреса, контакт податоци
 Ул. Теодосиј Гологанов бр.59-3/11 Скопје
 Тел/факс: 02 5119 342, 02 5119 112
 Мобилен: 076 361 977
 е-маил: dinev@joko@gmail.com

КРАТКА БИОГРАФИЈА Со постојано место на живеење во Скопје и Гевгелија. По занимање дипломиран инженер архитект, со магистратура на тема „Проект менаџмент во инфраструктурни проекти”. Во постојан работен однос во „Асфалт” доо Скопје како основач и	РАБОТНО ИСКУСТВО од1994 година во ТД ТЕХНО-3 Скопје како проектант; од 1997 година во АУРА-ИНВЕСТ Скопје како основач и управител;од 2010 управител на Алпине Бау ГмбХ за Македонија; од 2013 – денес основач и управител на АСФАЛТ доо Скопје.	ИЗРАБОТЕНИ СТУДИИ ЗА ОВЖС • ОВЖС за имплементација на проект за реконструкција на Охридски Аеродром, инвеститор: Управа за Цивилна Воздушна Пловидба на Р.Македонија по препорака од ЕБРД – Лондон;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>управител. Во областа на заштита на животната средина, активно вклучен во проекти од 1998 година до денес со завршени повеќе обуки организирани од УСАИД и РЕЦ. Повеќегодишен консултант на Министерството за животната средина, Фонд за животната средина, со активно следење и реализација на програмите за имплементација на проекти. Основач и член на Лазарус Хуманитарна Организација – Македонија, член на Комора на Инженери и Архитекти на Република Македонија, член на Комора на Консултанти на Република Македонија, член на C.R.E.A.M меѓународна организација за развој на јавно-приватно партнерство</p>	<p>Како управител и оснивач преку делување на полето на животната средина на инфраструктурни проекти, управување со проекти и проектирање на инфраструктурни проекти, проектирање на инфраструктура за цврст отпад, пречистителни станици и системи за водоснабдување, проектирање на проекти во урбани средини, дизајнирање на проекти за индустриски комплекси, агрокултурни проекти, итн. Како управител и проектант, одговорен за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Раководење со работата во претпријатието; • Носење одлуки; • Раководење со човечките ресурси, координација на ресурсите и други активности; • Ауто Цад обука за вработените во претпријатието; • Планирање на финансиските (приходи/расходи) средства; • Изработка на студии и елаборати за заштита на животната средина, ЕИА, СЕА итн.; • Координација/менаџирање на домашни и странски проекти. 	<ul style="list-style-type: none"> • ОВЖС за избор на локација и имплементација на проект за монопулсни секундарен радарски системи за надгледување на југозападниот дел од Р.Македонија, инвеститор: Управа за Цивилна Воздушна Пловидба на Р.Македонија по препорака од ЕБРД – Лондон • ОВЖС со реализација на проект за пречистителна станица во Отешево; инвеститор: City University of New York • Студија ОВЖС со избор на локација за станица за прочиствање отпадни води за с.Карбинци, с.Таринци и с.Долни Балван, Штипско; Инвеститор: Фонд за животна средина на Република Македонија • ОВЖС за погон за производство на меки колачи, како и ревизија на оценка на влијанието врз животна средина за постојните производствени погони во “Витаминка” Прилеп; Инвеститор: ЕБРД - Лондон; • СТУДИЈА ЗА ОВЖС на бунарскиот систем и цевковод како дел од проектот за спас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		на Дојранското езеро Инвеститор: Министерство за животна средина и Просторно Планирање на РМ
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) Планови и проекти од областа на архитектура и градежништво, идустриски капацитети, туристички капацитети, екплоатација на каменоломи, инфраструктурни објекти и системи		

14. ДОЈЧИНОСКИ ЈОВАН

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Јован Крсте Дојчиноски
17.07.1956 Битола

Адреса, контакт податоци
Битола, ул. Димче Лахчански 38/25
тел. 047-612-628
Моб. тел. 070-395-062
e-mail jovan.dojcin@gmail.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
1981 – дипломиран градежен инженер, конструктивна насока, Градежен Факултет - Скопје 1984 – стручна обука во Societe du Canal de Provence (SCP) Франција, на тема Далечинско управување со водите во Главните канали на хидросистемите Компјутерски програми : - Microsoft Office, AutoCAD	2009 – Технички советник во ЈП Стрежево- Битола 2006 – 2009 проектант во одделот за развој на ЈП Стрежево- Битола 2004 -2006 Помошник Директор за управување и заштита на водите во ЈП Стрежево- Битола 1999 – 2004 Надзорен инженер во ЈП Стрежево- Битола 1984 – 1999 Раководител на одделот за динамичка далечинска регулација на водите во Главниот доводен канал на	- Студија за " Заштитен систем од отпадни води на акумулација Стрежево"

<p>Странски јазик :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Англиски (основно ниво) 	<p>Хидро системот Стрежево- Битола 1981 – 1984 Раководител на изградбата на РЕК Битола – 2, главен погонски објект со турбогенератор, разладна кула, преку ГРО Бетон-Битола Член на Преседателството на МКГБ (Македонски комитет за големи брани)</p> <p>Автор и проектант, меѓудругото и на :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главен проект на зафатна и регулациона градба за водоснабдување на РЕК Битола од ХС Стрежево Битола - Идеен проект за заштитен систем од отпадни води на акумулацијата Стрежево (дел : студија за оправданост и изводливост) 	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Студии за оценка на влијанието на проектите врз животната средина, елаборати за заштита на животната средина:

- брани и хидротехнички објекти, хидросистеми и хидромелиоративни системи
- регионални водоснабдителни и канализациони системи
- пречистителни станици за отпадни води
- хидроелектрични централи и централи на обновливи извори на енергија
- сообраќајна инфраструктура
- индустриски, градежни, туристички и останати објекти, производство на градежни материјали
- проекти и инсталации за управување со отпад

15. ДОНЕВСКА КАТЕРИНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Катерина Радослав Доневска

18.01.1962, Скопје

Адреса, контакт податоци

Градежен факултет

Партизански одреди 24, 1000, Скопје;

тел: 02 3116 066 л.132, факс: 02 3 118 834;

e-mail: donevska@gf.ukim.edu.mk, katerinadonevska@yahoo.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>1985 – дипломиран градежен инженер, хидротехничка насока, Градежен факултет во Скопје;</p> <p>1991- магистер на технички науки од областа на градежништвото (магистерска тема во областа на хидрологија), Градежен факултет во Скопје;</p> <p>2001- доктор на технички науки од областа на градежништво (докторска дисертација од областа на хидротехнички мелиорации), Градежен факултет во Скопје;</p> <p>1997- Seminar on Investment Decision-making and Project Management” организиран од Институтот за економски развој на Светската банка во соработка со Министерството за развој на Република Македонија, Скопје;</p> <p>2005 - Напредната тренинг програма за Процена на влијание на животна</p>	<p>1985-1994, Скопје, “Институт за енергетика –Хидроелектропроект при ЕМО -Охрид” во Скопје, проектант;</p> <p>1994-1997, Скопје, Министерство за здравство- Фонд за здравствено осигурување, советник за инвестиции;</p> <p>1997 –денес, Скопје, Градежен факултет Скопје;</p> <p>Моментална позиција - вонреден професор.</p> <p>Предавања:</p> <p>(1) На додипломски студии настава по предметите: системи за одводнување, системи за наводнување, депонии и градежни објекти и животна средина;</p> <p>(2) На постдипломски студии настава по предметите: депонии за неопасен отпад и хидротехнички мелиорации.</p> <p>Учесник во 3 научноистражувачки проекти. Главен истражувач на</p>	<p>Студија за проценка на влијанието на депонијата за цврст отпад “Центар Жупа” врз животната средина, 2005, Градежен факултет-Скопје, Атрез-Скопје, Ефремов А., Јовановски М., Доневска К., Папиќ Ј., Јосифовски Ј., Радевски Г.;</p> <p>CV и листа на проекти расположива на барање.</p>

<p>средина (Advanced International Training Programme on Environmental Impact Assessment and Strategic Impact Assessment), SIDA и Ramboll Natura, Стокхолм и Малме, Шведска;</p> <p>Познавање на странски јазик: англиски</p> <p>Членство:</p> <p>ICID - European Work Team on Drought (EWTDRO);</p> <p>IAHS (Меѓународно здружение за хидрологија);</p>	<p>меѓународниот научноистражувачки проект “Задоволување на зголемените потреби од вода за наводнување како резултат на климатските промени”.</p> <p>Автор и коавтор на повеќе од 30 стручни проекти и ревизии од областа на животната средина.</p> <p>Листа на проекти со ангажман од страна на Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) како национален консултант:</p> <p>(1)Самооценка на националните капацитети за глобално управување со животната средина, Самооценка на потребните национални капацитети во тематската област на деградација на земјиштето и опустинување, 2004, Скопје</p> <p>(2) Втор национален извештај на Република Македонија кон Рамковната конвенција на Обединетите Нации за климатски промени, 2008, Скопје.</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Води и управување со водите; Управување со отпад – депонии.</p>		

16. ДУДАНОВА-ЛАЗАРЕВСКА ГАБИРЕЛА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Габриела Костадин Дуданова Лазаревска, 11.04.1969 год. Виница

<p>Адреса, контакт податоци</p> <p>Ул. "Роберт Кок" 2/1-16, Скопје, Моб: 070 844 877</p>		
<p>Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)</p> <p>1993 - Дипломиран инженер технолог, Свеучилиште Загреб</p> <p>2000 - Постдипломски студии за управување со квалитет, Универзитет Св. "Кирил и Методиј" Скопје</p> <p>2005 - Јапонија, Управување со животна средина од хемиски индустриски</p> <p>Активно познавање на англиски, руски и српско-хрватски јазик</p>	<p>Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)</p> <p>1993-1998, "Винка" Виница, Главен инженер на производство</p> <p>1998-1999, "Тетекс" Тетово, Технолог во производство</p> <p>1999-2003, "Макпримат" Скопје, Раководител на подготовка на производство</p> <p>2003-2007, "МЖСПП", Скопје, Советник за мерење и анализа на бучава</p> <p>2007-2008 "Феникс" и "Евроцерт" Скопје, Советник за воведување системи за управување (ИСО 9001, 14001, 22000, НАССР)</p> <p>2008- сега, "ГИМ" Скопје, Советник за животна средина</p> <p>Консултант во тимот за оценка на влијанието врз животната средина од изградба на Хидросистемот "Злетовица"</p>	<p>Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)</p> <ol style="list-style-type: none"> Студија за ОВЗЖС од изградба на експлоатациони бунари за зголемување на капацитетот на извориштето на вода за обезбедување дополнителни количества вода за дојранското Езеро и новиот систем за наводнување "Палъурци" Студија за ОВЗЖС од изградба на патен мост на Сува река на патен правец гевгелија-Грчка Граница Во процедура Студија за ОВЗЖС : <ul style="list-style-type: none"> - од регионален патен правец Аргулица-Теранци-Видовиште, - од регионален патен правец Маково-врска со 109, - од регионален патен правец Витолиште-Мајдан, - од регионален патен правец Мајдан – Св. Петар, - од регионален патен правец Демир Капија - Крњево

	Координатор на работни групи за Катастар на загадувачи на отпадни води и цврст и опасен отпад	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индустриска (текстилна, прехранбена, хемиска ...), - Бучава - Градежништво 		

17. ЗОРОСКИ ЃОКО

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

ЃОКО Васил ЗОРОСКИ, 06.12. 1979 г., Охрид

Адреса, контакт податоци

Ул. "Славеј Планина" бр. 9, Охрид, тел. 075 557 377; 078 713 513; e-mail: zoroski@gmail.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>- Дипл. инженер по животна средина, Универзитет (1998-2003 г.), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Интердисциплинарни студии по инженерство на животна средина</p> <p>- Магистер на технички науки: управување, процена на влијанија и заштита на водни ресурси, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Градежен факултет, Скопје, очекувана</p>	<p>Период:</p> <p>Позиција: проектен координатор на прекуграницен ИПА проект за заштита на слив на Охридско Езеро, програма Македонија - Албанија</p> <p>Организација: Локална агенција за развој Струга (01/09/ 2013 г. – 30/04/ 2015 г.)</p>	<p>1. Фотоволтаична централа, 850 kWp, с. Ново Село, општина Дебарца (мај 2013 г.)</p> <p>2. Месна индустриска 'ЈО-БО-ЈА', Охрид (август 2010 г.)</p> <p>2. Дестилерија за алкохолни пијалоци 'Т & D" – Охрид (ноември 2012 г.)</p> <p>3. Обработка на метали и фарбара</p>

<p>дата на завршување: 03/2014</p> <p>- изработено над 30 елаборати за заштита на животна средина од најразлични области</p> <p>Јазици Англиски јазик, јужнословенски јазици</p> <p>- стекнато неформално образование од областа на животната средина во контекст со ЕУ регулативите, преку учество на многобројни тренинг курсеви и размена на искуства широк Европа како активен член на неколку европски еколошки мрежи</p>	<p>Еколошко друштво Грашница – Охрид,</p> <p>Проектен координатор, потпретседател, (2005 г. →)</p> <p>Движење на екологисти на Македонија(ДЕМ), Пишуваче, спроведување и администрацирање проекти од областа на заштита и зачувување на животната средина (2009 г. →)</p> <p>Член на работни групи од областите земјоделие, храна и биодиверзитет, одржлив туризам во меѓународните еколошки организации Friends of the Earth Europe (FoEE) и CEEweb for Biodiversity</p>	<p>'КАМИ", Охрид (април 2011 г.)</p> <p>4. Галеб автотранспортно претпријатие АД Охрид, автосервис, Охрид (ноември 2013 г.)</p> <p>5. Локален пат с. Ботун – црква Св. Богородица, (1344 м) општина Дебарца (октомври 2013 г.)</p>
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Просторно планирање/ користење на земјиштето - Брани и хидротехнички објекти, хидросистеми и хидромелиоративни системи - Влијанија врз биодиверзитетот - Здравствено - еколошки влијанија - Управување со цврст отпад - Управување со комунални отпадни води и здравствено-еколошки влијанија - Управување со води од аспект на одржливост - Управување со квалитет на воздухот 		

- Управување со комунална бучава

18. ЗЛАТАНОВСКИ ТОМИСЛАВ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Томислав Стојан Златановски, 01.11.1942, Непроштено (Тетово), Македонија

Адреса, контакт податоци

Иво Лола Рибар 74/3-3, 1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: 02 / 3074 145; 075 / 666 466

Е-адреса: zlatant@ukim.edu.mk; zlatant@mf.edu.mk

Кратка биографија	Кратко работно искуство	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
ОБРАЗОВАНИЕ: Високо: Технички Универзитет Дрезден, Германија, Машински факултет, Енергетска насока, <i>Diplom-Engineur</i>	Долгогодишно работно искуство како дипломиран машински инженер во стопанството на Република Македонија и СР Германија и како наставен кадар на Машинскиот факултет во Скопје. Сегашен статус:	- Студии, проекти и изведбен надзор од климатехнички аспект на индустриски и друг вид на објекти за време на петгодишниот работен престој како дипломиран инженер во Германија. - Проектирање, конструирање, техничка документација, изработка на студии и рецензии, контрола и оверување на техничка документација за време на работниот период во стопанството во Република Македонија.
Магистратура & Докторат: Универзитет во Белград, Машински		

факултет, Насока – Хидраулика и хидраулични машини, Магистер & Доктор по технички науки	Професор емеритус од Машинскиот факултет во Скопје. Хонорарен професор на германскиот факултет за инженерска обука и индустриски менаџмент при ТУ –Софija.	лика Македонија како главен инженер и помошник директор во секторот за развој и проектирање во Рафинеријата за преработка на сирова нафта – Скопје и како инженер-консултант во “Македонијаинвест” – Деловно здружение за инвестиции во земјата и странство. - Како професор на Машинскиот факултет во Скопје: Раководење и учество во тимска изработка на меѓународни и домашни апликативни и научни проекти.
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>ЕНЕРГЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО и ИНЖЕНЕРСТВО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА. Примарно насочување кон проблематиката со водите, а во тој домен специјално кон проблематиката со КОМУНАЛНИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ (заштита на водите од загадување, отпадни флуиди и пречистителни станици, термо и хидроенергетски објекти и др.)</p>		

19. Хаци-Николова Марија

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Марија Атанас Хаци-Николова, 12.02.1972, Штип	Адреса, контакт податоци E-mail: marija.hadzi-nikolova@ugd.edu.mk Тел: 032/550-584	Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>2009-2013</p> <p>Универзитет „Гоце Делчев“ Факултет за природни и технички науки, Животна средина Доктор на технички науки Област: Животна средина</p> <p>2006-2008</p> <p>Универзитет „Кирил и Методиј“ Рударско геолошки факултет Инженерство на рудничка средина Магистер на технички науки Област: Животна средина</p> <p>1990-1994</p> <p>Универзитет „Кирил и Методиј“ Машински факултет, Интердисциплинарни студии по заштита при работа Дипломиран инженер по заштита при работа</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Стручно лице за безбедност и здравје при работа ▪ Стручно лице за управување и/или постапување со отпад <p>Полиња на интерес:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Моделирање на дисперзија на бучавата ✓ Персонална изложеност на бучава ✓ Планирање на заштитата при работа во индустријата ✓ Управување со отпад 	<p>2013-</p> <p>Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Факултет за природни и технички науки Доцент</p> <p>2008-2013</p> <p>Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Факултет за природни и технички науки Асистент (2011-2013), Помлад асистент (2007-2011)</p> <p>2006-2008</p> <p>Универзитет „Кирил и Методиј“- Скопје Рударско геолошки Факултет – Штип Демонстратор</p>	<p>Елаборат за заштита на животната средина за П.К. „Усје“ - ТИТАН Цементарница Усје, март 2013</p> <p>СТУДИЈА за контрола на нивото на бучава во околината на Цементарница „Усје“ АД Скопје, истражување на главните извори на бучава и План на активности за намалување на бучавата (предлози и приоретизација), август,2013</p> <p>Студија за процена на влијанијата на животната средина за отворање, разработка и експлоатација на нови целини во ревирот „Шута Расовача“ и „Језерина“ во рудникот „Лече“ Медвеѓа , март 2011.</p> <p>Anthropogenic effects on the human environment in the Neogene Basins in the SE Europe, Истражувач, UNESCO-IGCP PROJECT 01/06/2010 – 31/12/2011</p> <p>Зелено, green, blershem, grune, verte... Нека секој придонес за зелена Европа, Проект на МЖСПП, спроведен од Центарот за пермакултура и мироградба, Штип 01.05.2008 31.12.2008</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Мониторинг, мерење и моделирање на дисперзијата на бучава во животната средина, како дел од загадувањето на воздухот, а посебно моделирање и мапирање на бучавата со примена на SoundPLAN Noise and Air Pollution Modeling Software.

20. ИВАНОВСКИ ЉУБОМИР**Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,****Љубомир Ивановски; 11.10.1953 год.****Адреса, контакт податоци**

Адреса:

Технолаб доо, Скопје: П.факс 827

Телефон/и: +389(0) 2 244 8058; 070 384 093 Факс/ови: +389(0) 2 244 8058

Е-майл(ови): tehnolab@tehnolab.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Моите технички познавања од областа	Вработувањето во фирмата Алкалоид,	1. 2010 год., Оцена на влијанието врз

<p>на животната средина започнуваат во текот на моето образование како Дипломиран Електротехнички инженер на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј"- Скопје, Република Македонија Универзитетски центар за математичко-технички науки, Електротехнички факултет – Скопје.</p> <p>Во текот на работното искуство експертските познавања од областа на ОВЖС ги надградував и преку посета на поголем број релавнтни Конференции, Конгреси, Работилници и Обуки, посебно во периодот на соработка со ТЕХНОЛАБ доо, Скопје.</p>	<p>Скопје, во 1984 година и долгогодишното искуство на работно место Раководител на одржување, енергетика и инвестиции, придонесе мое непосредно и практично запознавање со заштитата на животната средина. Активното спроведување на Политиката за квалитет (ISO 9000) и Политиката за заштита на животната средина (ISO 14000), во Алкалоид АД, во согласност со моето работно место, наложија во голем дел практично да се инволвирам во овој процес. Тоа подразбираше постојана грижа за исправноста на производната опрема, и правилната работа на уредите и постројките кои се во директна корелација со емисиите на загадувачките супстанции во воздухот и отпадните технолошки води. Во тој период имам учествувано во реализација (изградби и реконструкции) на повеќе проекти, а посебно Проектот "Замена на CFC 11/12 со ИЗО БУТАН и HFC 134a во дезодоранси, парфеми и спреј - лекарства", Алкалоид Скопје. Моето посериозно и поактивно учество во областа на заштитата на животната средина и ОВЖС е во текот на 2002/2003 година, од кога ја започнав мојата соработка со фирмата ТЕХНОЛАБ доо, Скопје. Од тогаш, па до денес, имам учествувано во изработката на голем број Елаборати,</p>	<p>животната средина од Проектот: "Жичарница Скопје - Водно (Црква Св. Јован - Средно Водно - Милениумски крст)", инвеститор Министерство за транспорт и врски;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 2009 год, Оцена на влијание врз животната средина за објект далновод ДВ 10kW Букри–Тепавци, инвеститор АД ЕЛЕМ Скопје, инвеститор ЕЛЕМ Скопје; 3. 2009 год, Оцена на влијание врз животната средина за Проект: Дислокација на коритото на река Темница во „ОСЛОМЕЈ-ЗАПАД“-II ФАЗА, инвеститор АД ЕЛЕМ, ТЕЦ Осломеј, Кичево, инвеститор РЕК Осломеј; 4. 2008 год, Оцена на влијание на животната средина за изградба на Пречистителна станица и Колекторски систем во рамките на Проект: "Управување со отпадни води во Скопје во Р. Македонија ", инвеститор JICA (Japan International Cooperation Agency); 5. 2008 год, Оцена на влијанието врз животната средина при демонтажа / уривање на градежни материјали кои содржат азбестни компоненти и при транспорт и депонирање на градежен отпад кој содржи азбестни компоненти, во Град Скопје, инвеститор ЕЛС, Град Скопје
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Студии и Извештаи за ОВЖС, како и други Национални и Интернационални Проекти од областа на животната средина.	и други.
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

21. Илијовски Златко

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Златко Никола Илијовски. роден 07. 11. 1966. с. Кутретино општина Демир Хисар

Адреса, контакт податоци. дома ул. Георги Димитров бр 66/2-12 Скопје, работа Дрезденска 52 скопје

E-mail geozlatko@gim.mk

Tel: 02 3063 040; 070/260265

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>Институција на образование –Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје Рударско Геолошки факултет Штип, дипломиран инженер геолог 1991 годин. Степен : Магистер по технички науки од областа на геологијата VII/2. 2005 година Од 1992 година до денес вработен во Градежен институт македонија а.д. Скопје Моментална позиција: Технички директор. Вкупен работен стаж : 22 години. Години во фирма : 22 години. Професионално искуство во Градежен институт Македонија Позиција: Инженер соработник, самостоен инженер, одговорен инженер, главен инженер, Раководител на завод Геотехника, Директор на завод Геотехника. Технички директор Клучна квалификација - хидрогеологија, геотехника, животна средина Познавање на јазик : Англиски, - Српско-хрватски Бугарски - Руски</p>	<p>Работно искуство од 22 години во Градежен институт Македонија Скопје и работа на следнава проблематика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Фундаментални, регионални, геолошки, хидрагеолошки, истражувања. 2.Геолошки истражувања за разни намени. 3.Хидрагеолошки истражни работи и изведба на бунари за водоснабдување на населени места,индустриски објекти,наводнување и др.намени. 4.Геолошки ,инженерско геолошки и хидрагеолошки истражни работи за потребите на изработка на преоктна документација за градба и др.објекти. 5.Геолошки,инженерско геолошки и хидрагеолошки истражни работи за потребите на изработка на проекти за санација на свлечишта. 6.Проекти од областа на заштита на животна средина. 7.Објавени 20 трудови на семенари, конгреси симпозиуми. 8.Поседување на лиценци и овластувања од област на проектирање, надзор, ревизии за геотехника и геологија 	<p>Елаборат за влијание на детални геолошки истражувања на локалитет - Наоѓалиште за варовник с.Чајле Гостивар-стручна контрола; Елаборат за влијание на детални геолошки истражувања на јагленовото наоѓалиште Поповјани на животната средина; Елаборат за влијание на детални геолошки истражувања на локалитет "Белички Рид" Плетвар-стручна контрола; Елаборат за заштита на животната средина од деталните истражни работи во јагленовото наоѓалиште "Живојно" -стручна контрола; Елаборат за оцена на влијанието врз животната средина, на деталните геолошки истражувања, локалитет с. Падалиште – Гостивар-стручна контрола; Елаборат за заштита на животната средина од влијанието на постоечките бунари на локалитет "Негорски Бањи" -стручна контрола; Елаборат за заштита на животната средина локација "Радибуш" – Ранковце-стручна контрола; Елаборат за оценка на влијанието врз животната средина на проектот за експлоатација на природна минерална вода во рамките на концесискиот простор на претпријатието "ВЛАМАР" дооел Кичево на локација с. Извор Кичево-соработник; Елаборат за заштита на животната средина локалитет "Наоѓалиште за гипс алабастер -Долно Косоврасти – Дебар-стручна контрола. Студија за оценка на влијанието на главниот рударски проект за експлоатација на мермери во рудник СИВЕЦ Мермерен комбинат Прилеп - учесник</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Хидрагеолошки истражувања за експлоатација и заштита на подземни води, проектирање на бунари за експлоатација на подземни води, истражувања за заштита на животната средина, геолошки истражувања на јагленови наоѓалишта, инженерско геолошки и геотехнички истражувања за потреби на градба на објекти (линиски објекти, брани и др), проектирање, ревизии, надзор.

22. ИСЈАНОВСКА МАРИЈА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање:

Марија Михаилчо Исјановска (родена Токарева),

Родена: на 11 ноември 1968 година во Скопје

Адреса, контакт податоци:

Бул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.39/2-6, 1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 3115398: Моб.тел: +389 70 379663

Е-маил: Marija.Isjanovska@alexstewart.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Образование и обука:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1993 Диплома, Градежен факултет, конструктивна насока, Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" – Скопје; • 1994-1996 Статистички оддел на ОН - Женева и Еуростат – Луксембург – 	<p>Профил Спроведување на програми, раководење и изработка на проекти, како и проектна анализа во:</p> <ul style="list-style-type: none"> - областите на животната средина; - безбедност и здравје при работа (особено градежништво, земјани ископи и работа на височина); - лабораториски мерења во животната 	<ul style="list-style-type: none"> • Проектант и раководител на 50 "Еколошко-технолошки проекти за оцена на влијанието на проектот врз животната средина" - (од 1998 година до сега), назначени во портфолиото за мојата работа; • Проект менаџер за подготовка на

<p>14 работилници за статистички истражувања и анкети за животната средина;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004 SEED-World Bank за преглед на влијанијата врз животната средина и развојна програма кај претпријатијата (ИФЦ –Скопје); • BAS-TAM Enviro-Programme Национални експерти за (IPPC Permits) – ЕАР и МЖСПП – 2006; • ИФЦ Сертификат за консултант за Југоисточна Европа за рециклирање, електронски отпадоци и бизнис можности -2007; • ИРЦА Сертификат бр.3900 за успешно положен испит на курсот за "ISO 14001:2004 за Auditor/Lider auditor –на (EMS)" – Business Edge-Ireland&Food Consulting-Macedonia - 2007; • (CME) – Moody International Sertifikat за Внатрешен аудитор на EMC- ISO 14001:2004 - 2008; • IRCA Sertifikat за Auditor/Lider auditor za OHSAS - ISO 18001:2007 – Excel Partnership – 2009; <p>Други вештини: Windows, возачка дозвола;</p> <p>Јазици: Активно: Македонски, Англиски и Српски јазик. Пасивно: Грчки.</p>	<p>и работната средина;</p> <ul style="list-style-type: none"> - консултации за изборот на технологијата за пречистителни станици за отпадни води; - проекти за заштита од пожари и експлозии кај производните и угостителските претпријатија. <p>Вработувања</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2001 – до сега, "Централен завод за заштита при работа, заштита на животната средина, контрола на квалитет на стоки – Алекс Стјуарт" Д.О.О. – Скопје: Проект менаџер за Еколошко-технолошки проекти за ОВЖС, Проект менаџер за подготвка на апликации за барања за А- и Б- ИСКЗ, Проектант на Планови за заштита при работа (безбедност и здравје при работа), Планови за заштита од пожари, мерења и сертификација на Не-радиоактивност кај материјалите – 2. 1993-1996, Проект менаџер - Државен завод за статистика на Република Македонија: <ul style="list-style-type: none"> - националната методологија за Статистика за животната средина; - координирање на 24 национални статистички проекти во рамки на EU PHARE Democracy Program; - статистички податоци за НЕАП (И дел); - водење на надворешните работи: 	<p>6 апликации за поднесување на барање за "Еколошки интегрирани дозволи -А и Б" - (од 2008 година до сега);</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>билиaterialна соработка, координирање проекти со: Светска банка, УСАИД, ИМФ.</p> <p>Волонтерска работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1994-1996 во (ДЕМ) проект за Одржлив развој за Македонија и стручен превод; 	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		
<p>Од приложеното портфолио за мојата досегашна работа се воочува дека најшироко познавање имам стекнато во областите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОВЖС во фазата на изградба на сите градежни објекти; - ОВЖС од производство на градежни материјали – асфалтни и бетонски бази и каменоломи; - ОВЖС на ресорти за угоштителство, туризам и рекреација во заштитени подрачја; - ОВЖС на претпријатија за собирање, транспорт, селектирање, преработка, рециклирање и трговија со отпад; - ОВЖС на претпријатија за трговија со ТНГ (бензински пумпи, плински станици) и производство на биодизел – со посебен акцент на заштитата од пожари, експлозии и хаварии предизвикани од изlevање на горива и гасови. 		

23. Јакимовски Миле

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Миле Трајко Јакимовски , 08.03.1967, Скопје		
Адреса, контакт податоци 3-та МУБ 71-3/10 Куманово E-mail: mile_ku@yahoo.com Tel: 072-220-223		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>Дипломира на Шумарски факултет – Скопје при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје во учебната 1992 година,.На истиот Универзитет 2009 година магистрира и се здобива со звање „Магистер на Биотехнички науки од областа на шумарството,,</p> <p>Моментално на докторски студии на Факултетот на земјоделство и храна при универзитетот св.Кирил и Методиј,, Скопје од областа на АгроЕкономија.</p> <p>Стекнати лиценци за проценител од областите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Животна средина -Земјоделство,шумарство,и водостопанство 	<p>По завршување на студиите од 1993 работел во неколку приватни претпријатија..</p> <p>во Министерството за Земјоделство,шумарство и водостопанство како Помошник на Министерот за земјоделство,Директор на Државниот Инспекторат за Шумарство и Ловство, Државен советник и Државен секретар во истото министерство.</p> <p>Од 2006 до 2009 именуван сум како директор на Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање. Од 2009 до 2012 во ЈП Чистота и зеленило Куманово како Заменик на Директорот.</p> <p>2012- 2013 А.Д. ЕЛЕМ Дирекција- Скопје како Одговорен инженер за животна средина</p> <p>Член на надзорен комитет на кан. На европска унија во Скопје за проектот „Институционалнозајакнување на капацитетите во областа на управување со отпад,,</p>	<p>Учествував во повеќе меѓународни и домашни проекти како што се Проект за заштита на биодиверзитетот, Проект за заштита од дезертификација, Заедничкиот проект со ФАО за биолошко сузбибање на Боровиот четник. Научно истражувачки проекти на Шумарски факултет во Скопје и др.</p> <p>Национален координатор на проектот за справување со медицински отпад, Шеф на преговарачкиот тим за издавање на А-Интегрирани еколошки дозволи.</p> <p>Учесник во изработка на стратегијата и националниот план за управување со отпад</p> <p>Извршен Директор на проектот ГЕФ за управување со заштитени подрачја во Република Македонија и др</p> <p>Учество во изработка на ЕИА студии за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ХЕЦ „Луково поле,, - ХЕЦ „,Бошков Мост - Хибриден соларен систем „РЕК Битола,, - Јагленово наоѓалиште „, Мариово,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Оцена на влијание, заштита на природа, отпад, проекти од областа на економски процени на вредностите во животна средина, земјоделство шумарство и водостопанство, проекти од енергетиката, ревитализација на деградирани подрачја, со биотехнички мерки, одржливо користење во шумарството и др.

24. ЈАНЕВА ЛЕНЧЕ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
ЛЕНЧЕ АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВА , 22.02.1955. ШТИП

Адреса, контакт податоци

Даме Груев бр3 7/14 Скопје тел. 2455-691; моб 075 67 47 07 , e-mail janevalence@yahoo.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)

Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>Дипломиран инженер архитект 27години работен стаж Градежен институт МАКЕДОНИЈА А.Д. - Скопје Проектирање на објекти од високоградба, надзор физибилити студии, проектантски и консултантски услуги за фаза проектирање, заштита на животната средина на, Проекти за градежна физика и испитувања за бучава Изработка на студии и елаборати за оцена на влијанието врз животната средина</p>	<p>Вработена во Градежен институт МАКЕДОНИЈА А.Д. - Скопје 27 години на следните работни задачи</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Консултански услуги за Фабрика за откуп преработка и складирање на тутун Сокотаб во Битола. 2. Физибилити студија за судови во Република Македонија 3. Консултански услуги во Министерство за култура. 4. Проект менаџер за Изградба на стариот Скопски театар 5. Член на "Технички комитет Т8 за Топлински Карактеристики на згради и градежни компоненти и активно учество за изработка на МКС стандарди. 6. Член во проектот од ГТЗ " Енергетска ефикасност во градежнштвто". 7. Експерт за бучава во изготвување на текстот на Законот за бучава во животна средина. 8. Консултански услуги за Министерство за култура Спомен куќа на Мајка Тереза, Музеј на Македонија, Големата сала на Македонска филхармонија, Новиот театар. 9. Елаборати за проценка на 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мултифункционален и логистички сервисен центар со бензинска пумпа – "АС-ОИЛ" делница Тетово – Скопје, с.Глумово. 2. ВЕРО "Веропулос" ДООЕЛ - Скопје 3. Рехабилитација на регионални патни правци Р- 110; Р- 114; Р- 418 ; Р- 604; Р- 206 ; Р- 513 ; Р- 516 ; 4. Ладилник со хала за преработка и производство на овошје Пуре Фрутс Старо Нагоричани. 5. Комплекс деловно административен објект и изложено - продажен и сервисен објект со администрација бул.Октомвриска револуција бб – Скопје
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>влијанието на проектот врз животната средина</p> <p>10. Член во изготвување на Студија за испитување на сообраќајна бучава на подрачјето на град Скопје а покасно ја изработивме Програма за испитување на сообраќајна индустриска и општа бучава во градовите во Република Македонија</p> <p>11. Кординатор за имплементација на ИСО14001 управување со животна средина</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Консултански услуги, Физибилити студија за судови во Република Македонија, Експерт за бучава во изготвување на текстот на Законот за бучава во животна средина. Кординатор за имплементација на ИСО14001 управување со животна средина, Изработка на ЕИА Елаборати и ЕМП</p>		

25. ЈАНКОВСКА МАРИЈА

<p>Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Марија Миле Јанковска, 26 септември 1978, Скопје</p> <p>Адреса, контакт податоци Ул. Франклин Рузвелт, 63а, 1/6, 1000 Скопје Телефон: 070/851 555 e-mail: marijamane@yahoo.com</p>		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Образование: Дипломиран инженер за заштита на животната средина	2007 - , Македонски зелен центар, центар за истражување, застапување и лобирање на теми од областа на	Ефикасност при спроведувањето на постапките за Оцена на влијанието на проектот врз животната средина и

<p>2006 – , Последипломски студии за економија на одржлив развој, Факултет за бизнис економија- Скопје</p> <p>1997 – 2002, Интердисциплинарни студии по инженерство на животната средина, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје</p> <p>Реализирани проекти релевантни за областа:</p> <p>2004, Зајакнување на капацитетот за мониторинг на процедурите за оцена на влијанието врз животната средина и нивната примена во проекти финансиирани од меѓународни финансиски институции, проект финансиран од твининг програмата на Европската Комисија</p> <p>2008, ТАИ (TAI – The Access Initiative) истражување во Македонија</p> <p>2008, Истражување за спроведување на процедурите за Оцена на влијание врз животната средина и Стратегиска оцена на животната средина во Македонија, проект финансиран од European Fund for the Balkans</p> <p>Обуки:</p> <p>2003- Управување со медицински отпад, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет, Скопје</p>	<p>животната средина, на позиција истражувач на теми од областа на животната средина</p> <p>2009-, Центар за локален развој, соработник на теми за енергетска потрошувачка и енергетска ефикасност</p> <p>2005-2007, Член на извршен одбор на INFORS-Europe, меѓународна мрежа за одржлива енергија</p> <p>2003 – 2007, здружение на граѓани Еко-свест, координатор на проекти и активности за одржливо управување со отпад и одржливи енергетски политики</p> <p>2003-2004, координатор на работна група за отпад при Milieukontakt OOST Europe</p>	<p>Стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ врз животната средина во Република Македонија, 2009</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2003,2005 и 2006 – Обуки за одржливи видови на енергија и животна средина</p> <p>2005 – Обука за процедури за оцена на влијанието врз животната сердина (EIA) и стратегиска оцена на животната средина (SEA), Пловдив, Бугарија</p> <p>2006 - Европски политики за обновливи видови на енергија, Брисел, Белгија</p> <p>2008 - Youth Encounter on Sustainability – Bad Deutsch Altenburg, Австрија</p>		
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

26.Јосифоски Димитар

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Димитар Благоја Јосифоски, 15.06.1967, Гостивар		
Адреса, контакт податоци Адреса: Ул. 18 Ноември бр.5 Гостивар E-mail: dimitar_josifoski@yahoo.com , proinspekt@outlook.com , proinspekt@yahoo.com Tel: 078 391 899, Tel./faks (02) 60 91 899		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на

<p>Име и Презиме: Димитар Јосифоски Образование: Дипл. Инж. Технолог Образовна институција: Универзитет Св. Кирил и Методиј- ТМФ Скопје, Технички вештини: Ms Windows OS, MS Office package, auto cad. Клучни квалификации: -Технички дисциплини - Сертификат за квалификација за мерење на Бучава и Вибрации издадена од OSHNET SCHOOL for high certified education in the field of occupational and environmental measurements. -Заштита и управување со животна средина -Управување со отпад -Уверение број 128 за Стручно лице за безбедност и здравје при работа. -Сертификат за проценка на ризик по AUVA метода.</p>	<p>(1991-2007) Ф-ка за производство на безалкални стаклени влакна : ОХИС ГЕС ДОО и АД ОХИМ ГЕС од Гостивар;</p> <p>Позиција:Главен инж. на производство</p> <p>(2007-2009) ЛУКОИЛ Македонија ДООЕЛ Скопје</p> <p>Позиција:Раководител на БС 002 Стража;</p> <p>(2010-2012) во ЕМК-Скопје</p> <p>Позиција:консултант-инспектор за заштита на животната средина, стручно лице за безбедност и здравје при работа, виши инспектор за испитување на нафтени деривати во инспекциско тело; Изработка на еколошко техн.проекти, Мерења во животна и работна средина.</p> <p>од 2012 во ПРОИНСПЕКТ ДОО-</p>	<p>Елаборати за заштита на животната средина</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ГРИН ПРОДУКТ ДООЕЛ ➤ ИГИБУРГ ДООЕЛ ➤ ДУПТУ СОМВИЛ ДОО ➤ ТП РИМИНИ ➤ БИОДИ КОМ ➤ ДОМИНОС ПИЦА ➤ ТRENД ПЛУС ДОО <p>Мониторинг на површински води и прашина во подрачјето на РУДНИКОТ БУЧИМ;</p> <p>Проект на УНДП во согласност со проектот 00054814 за одржливо чистење на рудникот и управување со загадувањата во рудниците Бучим и Loјане мерења и анализи според програмот:</p> <p>Лот 1. Мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух,</p> <p>Лот 2. Мониторинг на квалитетот на површинските води,</p>
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Хемиска индустрија, Инсталации за производство на стакло, Рафинерии за минерална нафта и гас, Складишта за нафтени деривати, Цевоводи за пренос на гас, нафта или хемикалии, Инсталации за производство на млеко и млечни производи, Инсталации за производство на гипс и производи од гипс, Инсталации за производство на груба и фина керамика, Инсталации за производство на цемент и врзивни материјали, Индустриска на минерали, Енергетика, Леарници, Производство и преработка на метали, Асфалтни бази, Бетонски бази, Инсталации за ископ, дробење и мелење на минерални сировини, Депонии, Инсталации за согорување на комунален отпад, Управување со отпадни води, вклучително пречистителни станици, Инфраструктурни проекти, Брани, Прехрамбени производствени погони, Кланици, Конзервна индустрија, Печатници, Индустриски постројки за производство на хартија и картон, Градежни објекти, Индустриска на гума, текстилна, кожна, дрвна и индустриска за хартија.</p>		

27. КАЛАЈЦИСКА РОЗА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Роза Мичо Димитар Калајџиска, 09.03.1952 во Скопје		
Адреса, контакт податоци Улица Душан Тасковиќ број 30, 1000 Скопје. Тел./фах 2612 – 688, 070 / 630 - 635		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Завршено високо образование, дипломиран биолог, на Универзитетот "Свети Кирил и Методиј" во Скопје, 1976 година.	Од 1978 година вработена во АД ОХИС – Скопје во Одделение за водоснабдување и пречистување на отпадни води.	-

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Водоснабдување и пречистување на отпадни води

28. КАРАКАШОВА АЛЕКСАНДРА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Александра Јован Каракашова

22 октомври 1979 година, Штип

Адреса,

Ул. Кеј Младина 9-1/20

2330 Берово контакт

податоци Телефон:

02 2581 407

Факс: 02 2581 409

Моб. Тел: 070 666 230 или 070 374 269

Службен е-маил: aleksandra.karakashova@eko-team.net

Приватен е-маил: aleksandrakarakashova@yahoo.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Име и презиме: Александра Каракашова - дипломиран инженер за животна средина</p> <p>Познавање на јазици: Англиски, Српско-хрватски, основно познавање – Бугарски</p> <p>Компјутерски вештини: Microsoft Windows + MS Office, Corel Draw, Power Point, Интернет, и др</p> <p>Социјални вештини: друштвена личност, одлични комуникациски и</p>	<p>Почеток 2009 год.- ЕКО-TEAM, д.о.о, Друштво за заштита на животната средина–стручен соработник;</p> <p>Истражување на националното законодавство од областа на животната средина; припрема на тендерска документација; дефинирање на методологија и план на активности; изработка на елaborати</p> <p>2003 – 2008 год. (НВО сектор): –</p>	<ul style="list-style-type: none">- Дел од тимот за собирање податоци за изработка на студија за влијание врз животната средина за пречистителна станица за отпадни води во Берово- Елаборат за заштита на животната средина за Млекара Наташа, АД – Берово

<p>меѓучовечки вештини, способност за работа во тим, како и независна работа, способност и волја за патување.</p> <p>Организациски вештини: менаџерски, организациски и координирачки вештини; истражување и анализа; основно познавање за котрола на буџет и финансиски менаџмент;</p> <p>Технички вештини: Подготовка на предлог проекти; пишување извештаи, изработка на елаборати и студии</p> <p>Сертификати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тренинг за принципи и методологија на тренерство -Milieukontakt International - Подготовка на предлог проекти за предпристапни фондови (ИПА III-компонентата)-CBIB - Обука за ИСКЗ на BAS Enviro Програмата - Циклус за управување со проекти – ЦЕЛОР - Еколошка интеграција во планирање и управување со просторот-РЕИЦ од Сараево <p>Обуки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оцена на влијанијата врз животна средина (ОВЖС) –МЖСПП, Европска агенција за реконструкција. 	<p>координатор, соработник на проекти Македонски Зелен Центар – Скопје</p> <p>„Истражување за спроведувањето на процедурата и постапката за оцена на влијание врз животната средина (ОВЖС) и стратегиска оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС)“, поддржан од меѓународната фондација European Fund for the Balkans - Bringing the Western Balkans closer to the European Union.</p> <p>ЦЕЛОР-Центар за локален развој</p> <p><i>Поддршка на процесот на децентрализација во Македонија-издавање на Б интегрирани еколошки дозволи“, поддржан од Владата на Кралството Норвешка преку Амбасадата во Македонија.</i></p> <p>ЗИЖС „Развојна програма“ – Скопје</p> <p>Изработка на Стратегија за развој на еко-туризам во Берово</p> <p>2004-2005год.-UNDP, Агенција за локален економски развој Берово</p> <p>Работна група: Урбано планирање, комунален сервис, животна средина и рурален развој</p> <p>Milieukontakt International</p> <p>Координатор на Платформа за Зелена Агенда, координатор на</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> - Институционална рамка и легислатива од областа на животната средина во процесот на пристап кон ЕУ-ЕРИНА - Меѓународни искуства во имплементација на Кјото Протоколот – РЕЦ - Скопје - Физибилити студија за изградба на регионална санитарна депонија - МЖЗПП 	<p>национална кампања за позеленување на избори и член на работната група за отпад</p>	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

29. КИТЕВСКА АНЕТА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Анета Митре Китеvska, 10.09.1983, Скопје

Адреса, контакт податоци:
ул. Пекљане 1 бр.11, Скопје
E-mail: akitevska@yahoo.com
Tel: +389 76 461 619

<p>Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)</p>	<p>Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)</p>	<p>Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на</p>

<p>Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски Факултет Институт за социјална работа и социјална политика Јазик: Англиски Технички вештини: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook), Internet, e-mail.</p> <p>Квалификации:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Експерт за СОВЖС -Положен стручен испит за вршење на работите за управување и/или постапување со отпад 	<p>-Локален координатор на Проект „Поддршка за спроведување на стратегиска оцена на влијание врз животна средина во Македонија“ финансиран од Холандската Комисија за оцена на влијание врз животна средина</p> <ul style="list-style-type: none"> -Учество во изработка на повеќе плански документи од областа на животната средина (студии за изводливост) -Учество во изработка на неколку Локални Еколошки Акциони Планови. 	<p>Учество во изработка на повеќе Елаборати за оцена на влијание врз животната средина за Општина Чашка, Општина Желино и Ресторан Носталгија</p>
Управување со отпад		
Инфраструктурни проекти		

30. КОНДИНСКИ ИЛИЈА

<p>Име, татково име, и презиме, датум и место на раѓање, Илија Димитрија Кондински, 29.08.1963, Смилево (Демир Хисар)</p>		
<p>Адреса, контакт податоци Мукос 174-А, 7000 Битола; тел: 047 61 23 23 моб.тел. 071 23 52 82 e-mail: ilija.konda@gmail.com</p>		
Кратка биографија	Кратко работно искуство	Изработени студии за ОВЗЖС
Образование	Професионално искуство	<ul style="list-style-type: none"> • ХЕ "Лера"- Студија за заштита на

1988	Дипломиран градежен инженер - конструктивна насока (Градежен факултет - Скопје; 10 семестрална настава)	2006-	Раководител на Собирен канал "Пелистерски води" при ЈП "Стрежево" - Битола	
2001	Магистер на технички науки - хидротехничка насока	1988 -2006	Надзорен градежен инженер во Сектор за развој, проектирање и консултантски услуги при ЈП "Стрежево" -	

<p>(Градежен факултет - Скопје - 4 семестрална настава) Тема: Информационен систем во хидромелиоративните системи</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Битола</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Стручно и научно оспособување</td></tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1998 Стручна обука во Société du Canal de Provence (SCP) - Франција</td></tr> </table>	Битола	Стручно и научно оспособување	1998 Стручна обука во Société du Canal de Provence (SCP) - Франција	<ul style="list-style-type: none"> • Состојби со загадувањето на водата во Акумулацијата "Стрежево", ЈП "Стрежево", Битола, Јуни 2001 • Физибилити студија за колекторски систем за заштита на акумулацијата Стрежево од загадување. ЈП "Стрежево" - Битола; Битола, 2007 година • ФОТОВОЛТНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "Кичево" – Другово, Елаборат за заштита на животната средина, 2010. Инвеститор: ДГПТУ „СНХ-ЕКСИМ“ ДООЕЛ Македонски Брод • Детални геолошки истражни работи за варовник на локалитет "с.Лабуништа - Струга", Елаборат за заштита на животната средина, 2010. Инвеститор: ДТ "РЕЦКОМ" ДОО - Лабуништа, Струга
Битола					
Стручно и научно оспособување					
1998 Стручна обука во Société du Canal de Provence (SCP) - Франција					
<p>Компјутерски програми: Microsoft Office, AutoCAD, Corel</p> <p>Странски јазик: англиски</p>					
<p>Преферирана област на делување</p> <p>Планови и проекти од областа на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хидротехника, води и управување со води • инфраструктурни објекти • обновливи извори на енергија (хидроенергија, сончева енергија, енергија од ветер) • истражни работи и експлоатација на минерални сировини, • архитектура и градежништво, • идустриски капацитети. 					

31. Коркутоски Митко

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Митко Борис Коркутоски 16.09.1971г. Струга, Република Македонија		
Адреса, контакт податоци Ул., „Горѓи Петрески“, бр.12 Струга, Република Македонија Тел. 071/316-357, e-mail: mitko1971@yahoo.com		
Кратка биографија не повеќе од 150 збора)		
Dипломиран инженер за заштита на животната средина -Ниш 1997 Објавени 6 научни труда во списанието „Ревија на екологија“ и тоа: 1. Градот како дел од екосистемот 2. Еколошко урбано реконструирање 3. Реализација на човековите потреби во урбano – еколошка средина 4. Урбана екологија и еколошка свест 5. Заштита на озонската обвивка на земјата 6. Елементи на стратегија за еколошко урбано реконструирање - Работилница за имплементирање на Директивата за оценка на влијание врз животната средина (ЕИА)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) - 2000-2004 Координатор на на проекти финансиирани од KFW Банка - 2005 Член на здружението на граѓани „ЕНХАЛОН“ - 2004-2007 Вработен во општина Струга како помлад соработник за животна средина - Од 2007 Овластен инспектор за животна средина во општина Струга Сертификати од - Втора ИСКЗ Работилница во рамките на Проектот „Зајакнување на управувањето со животната средина - Практична примена на	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот) Не сум изработувал студии за ОВЖС , но сум учествувал во повеќе јавни расправи во постапката на ОВЖС. Сум спроведувал постапки за Б интегрирани еколошки дозволи во повеќе од 15 инсталации како Овластен инспектор за животна средина Сум спроведувал постапки за елаборати за заштита на животна средина во повеќе од 100 инсталации како Овластен инспектор за животна средина имам изготвено повеќе од 50 елаборати од сите сфери на деловното работење на фирмите

<ul style="list-style-type: none"> - Трибина за Оцена на влијанието врз животната средина и Интегрирано спречување и контрола на загадувањето 	<p>законската практика од областа на ИСКЗ, ОВЖС и Елаборати за заштита на животна средина УНДП</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тренинг Интегрирано спречување и контрола на загадувањето - државни инспектори и овластени инспектори - Обука на претставниците на ЕЛС за издавање на Б - интегрирани еколошки дозволи 	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Влијание на проектите врз животната средина и заштита од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - градежни објекти , постројки, патишта, термо-енергетски објекти , инфраструктура, депонии 		

32. Ковачевиќ Борка

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Борка Јосиф Ковачевиќ, 09.10.1972, Скопје

Адреса, контакт податоци

Ул. 4 Јули 42/2/8, 1000 Скопје, email borka_s@yahoo.com, 00 389 (0) 76249924

Кратка биографија

Кратко работно искуство

Изработени студии за ОВЗЖС- не
повеќе од 5 студии (по избор на
експертот)

<p>Образование :</p> <p>Гетеборг Универзитет, Шведска,Институт за Хемија, Одделение Наука за Атмосфера, 2001- 2007 Стекнато образование: Доктор на науки</p> <p>Шалмерс Технички Универзитет, Шведска Институт за Градежно Инженерство, Магистарска Програма Апликативни Мерни Техники во Животна Средина,1999-2001 Стекнато образование: Магистар на инженерство</p> <p>Св. Кирил и Методиј Универзитет, Технолошко Металуршки Факултет, 1992-1998, Македонија,</p> <p>Стекнато образование: Дипломиран Инженер Технолог по Базно Органско и Полимерно Инженерство</p> <p>Јазици: Англиски, Српско-Хрватски, Шведски</p> <p>Членство:</p> <p>Институт за Стандардизација на РМ, Технички комитет за квалитет на воздух и вода,</p> <p>Институт за Стандардизација на РМ,Технички комитет за хемија, 2009- 2010;</p> <p>Комитет за здравје и животна средина , Влада на РМ, 2013</p>	<p>Работно Искуство:</p> <p>ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО, Македонија,03. 2012-</p> <p>Позиција: Одговорен инженер во Одд. за животна средина;</p> <p>Опис на работни задолженија: Спроведување на мерења на параметри- влијанија врз животна средина, Изработка на Елаборати за влијанините врз животна средина, Елаборати БЗР, ИСО МКС17025</p> <p>Фармахем ДООЕЛ, Македонија, Македонија 03.2009- 03.2012</p> <p>Позиција: Шеф на Лабораторија за животна средина;</p> <p>Опис на работни задолженија: Раководење со ЛЖС, Спроведување на мерења на параметри - влијанија врз животна средина, ИСО МКС17025</p> <p>Гетеборг Универзитет, Шведска Одделение за Атмосферска Наука, Хемиски Факултет 06.2001-12.2007</p> <p>Позиција: Предавач асистент</p> <p>Опис на работни задолженија: Спроведување на предавања и вежби:</p>	<p>Студија за оцена на влијанието врз животната средина од проектот „Изградба на автопат А2, делница Кичево - Требеништа и на автопат А3, делница крстосница Требеништа(врска со А2) - крстосница Подмолье - Охрид“</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Комитет за иновации и технолошки развој на РМ, Влада на РМ 2013</p> <p>Компјутерски познавања:</p> <p>Windows оперативен систем, апликации d, Excel, PowerPoint, Corel Draw, Statistica</p>	<p>Карактеристики на сuspendирани честици, хемија на животна средина</p> <p>Учество во поважни проекти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Детектирање на алкални аеросолни честици со Аеросолен Масен Спектрометар во амбиентален воздух во Гетеборг, влијание на метеоролошки услови, согорување на биомаса и потекло на воздушни маси. клиент Гетебор Универзитет 2. Мерење на бучава, емисии на загадување и квалитет на воздух во град Скопје. Клиент Град Скопје; 3. "Preparation of Detailed Feasibility Study for the Lindane and other POPs contamination of the OHIS site in Skopje and a Conceptual Design of the Applicable Remedial Technologies" клиент МЖСПП и D'Appolonia S.p.A, Genoa Italy 4. Environmental Assessment Study and Remediation Action Plan for Mitrovica Industrial Park, клиент УНДП 5. Извештај за активностите во сферата на заштитата на животната средина во РЕК Битола, клиент ЕЛЕМ 	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Преферирана област на делување		
Апликативни мерни техники за параметри од област на животна средина;		
Квалитет и хемија на амбиентен воздух;		
Квалитет и менаџмент на квалитет на амбиентен воздух во урбана средина;		

33. КОЦОВА МАЈА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Маја Цветан Коцова
05.05.1978 Скопје

Адреса, контакт податоци

Ул. Сава Ковачевиќ бр. 1/2/15
Тел: 070 731437
e-mail: gemamk@yahoo.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
--------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

<p><i>Едукација:</i> Дипломиран инженер по заштита на животна средина</p> <p><i>Сертификати:</i> Проектен циклус, управување со батерии и акумулатори, управител со отпад, експерт за изготвување на студии за оцена на влијание врз животната средина</p> <p><i>Вработувања:</i></p> <p>2007- денес = ДЕКОНС ЕМА, консултантска куќа за животната средина</p> <p>2005-2007 = Проектни консултанти: PM Group Ltd, Ireland /Проект “Зајакнување на управувањето со животната средина”, Проектни канцеларии на МЖСПП</p> <p>2004-2005 = Проектни консултанти: DHV-Prowa-SWC (Национален план за управување со отпадот и физибилити студии) Проектни канцеларии на МЖСПП</p> <p>2002-2004 = Министерство за животна</p>	<p>Со прашањата во врска со заштита на животната средина се бавам од почетокот на моите студии на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј". Со оцена на влијанијата, како што беше објаснета уште во стариот закон за животна средина и упатството за подготвување на еколошко-технолошки проект се сретнав со започнувањето на работа во Министерството за животна средина и просторно планирање. При изготвувањето на новиот Закон за животна средина учествував како дел од работниот тим. Понатаму преку проектите кои што следеа, а беа наменети како поддршка на Министерството, учествував во изработување на подзаконската легислатива во делот за оцена на влијание врз животната средина и интегрирано спречување и контрола на</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Студија за оцена на влијание врз животната средина од изградба на депонија во Централно-источна Македонија (Карбинци); - Студија за оцена на влијание врз животната средина од изградба на депонија во Северо-источна Македонија (Старо Нагоричане); - Студија за оцена на влијание врз животната средина од поставување на ветров парк во Крушево; - Студија за оцена на влијание врз животната средина од поставување на ветров парк во Гевгелија; - Студија за оцена на влијание врз животната средина од свлечиште во Ракотинци.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>средина и просторно планирање, Служба за животна средина 2001-2002 = AZBi <i>Bau- und Umweltingenieure GmbH, Berlin</i> 2000-2001 = Депонија Дрисла, Скопје <i>Познавање на странски јазици:</i> англиски и германски. <i>Технички способности:</i> MS Office <i>Останати способности:</i> одлична сотрудничка соработка и комуникација со сотрудниците, способност за работа во тим и независно работење, способност за работа во мултиетничка средина, одлични организациони, аналитички и менаџмент способности</p>	<p>загадувањето, како и при изработка на технички упатства за нив. Од досегашното работно искуство, во делот на оцена на влијанијата врз животната средина сум вклучена при изготвување на ваков тип на документи. Во моментот работам на реална имплементација на процедурите во сотрудничка соработка со инвеститорите.</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Студии за оцена на влијание врз животната средина - Елаборати за заштита на животната средина - Планови и програми за управување со отпад - Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето - Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови - Извештаи за Стратешка оцена на животната средина - Специфични студии/проекти за медиуми во животна средина 		

34. КОЧУБОВСКИ МИХАИЛ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Михаил Васил Кочубовски, 22.07.1958 година, Штип, Република Македонија

Адреса, контакт податоци

Ул. Михаил Чаков бр.7/3-21, 1000 Скопје, Република Македонија

Кратка биографија (не повеќе од 150

Кратко работно искуство (не повеќе

Изработени студии за ОВЗЖС- не

збора)	од 200 збора)	повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Роден на 22.07.1958 година во Штип, основно училиште завршил со одличен успех во ОУ “Невена Георгиева Дуња” во Скопје, гимназија завршил во “Браќа Миладиновци” - Скопје со одличен успех</p> <p>Дипломирал на Медицински Факултет-Скопје, 1983</p> <p>Специјализација по Хигиена на Медицински Факултет-Скопје, 1993</p> <p>Доктор на медицински науки, 2004</p> <p>Доцент на Медицински Факултет-Скопје, 2005 на Катедра по Хигиена</p> <p>Вонреден Професор на Медицински Факултет-Скопје, 2009</p> <p>Од 2005 година член на Технички Комитет TK-17 Квалитет на воздух во ИСРМ.</p> <p>Од 08.02.2007 година член на Технички Комитет TK-3 Квалитет на вода во ИСРМ.</p> <p>Од 2006 година Научен Директор на Балканското здружение на животна средина (B.E.N.A. - Balkan Environmental Association)</p> <p>Од 2009 година член на Стручен Одбор за општа стандардизација при ИСРМ</p> <p>Директор на NATO ARW (Advanced Research Workshop), “Environmental heavy pollution and effects on child mental development - risk assessment and prevention strategies” Софија, Република</p>	<p>Од 1986-1990 година во Гарнизонската амбуланта - Битола како Доктор и Началник на станицата за медицинска помош</p> <p>Од 1990-1993 година на специјализација по Хигиена</p> <p>Од 1992 година во ЈЗУ Републички завод за здравствена заштита-Скопје</p> <p>Началник на Одделение за безбедност на вода и санитација на животна средина – ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ, 2000-2010</p>	<p>2002-2003-Проект за зајакнување на капацитетот на МЖСПП во сегментот Менаџмент со води, спонзориран од ЕУ и ЕАР</p> <p>2002-2003-ЛЕАП-Скопје, МЖСПП, спонзориран од GTZ</p> <p>2005-Подобрување на користење на водите од речниот слив Злетовица-ЈИСА</p> <p>2004-2005-Мониторинг на хидројаловиштето со системите за евакуација на отпадните води и системите за евакуација на околните води и нивното влијание врз животната средина по течението на Каменичка река, езерото Калиманци и реката Брегалница, МЖСПП</p> <p>2007-2008-Управување со медицинскиот отпад, МЖСПП, ЕАР</p>

Бугарија од 28.04-01/05/2010
Соработник од МЗ со СЗО за
Програмите: Протокол за вода и
здравје, ТНЕ РЕР, Подготовка и
одговор на здравствениот систем при
кризни состојби

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- о Просторно планирање / користење на земјиштето
- о Здравствено-еколошки влијанија
- о Управување со цврст особено медицински отпад
- о Управување со комунални отпадни води и здравствено-еколошки влијанија
- о Управување со води од аспект на квалитет и безбедност на водите и здравствените влијанија
- о Управување со квалитет на воздухот и здравствените влијанија
- о Управување со комунална бучава и здравствените влијанија
- о Подготовка и одговор на здравствениот систем при вонредни/кризни состојби

35. КУКУЛОВСКИ ИГОР

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Игор Андре Кукуловски, 05.03.1981 година во Скопје

Адреса, контакт податоци

Бул. АСНОМ 38/1-50

контакт:071 346-397 071 230-681

контакт работа:02 6138-360

email:kukulovskii@yahoo.com / ikukulovski@gmail.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>* Образование</p> <p>Дипломиран инженер за заштита на животната средина на Универзитет “Св.Кирил и Методиј” - Скопје, Машински факултет, отсек интердисциплинарни студии за инженерство за заштита на животната средина - ИСИЖС;</p> <p>* Јазици</p> <p>Англиски;</p> <p>* Квалификации</p> <p>Обуки, семинари, презентации, работилници од областа на Оцена на влијание врз животната средина, елаборати за заштита на животната средина; Стратегиска Оцена на животна средина;</p> <p>* Компјутерски вештини</p> <p>Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access), Page Maker, Adobe Acrobat, Corel DRAW,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ од 2008 - до сега ЕНВИРО РЕСУРСИ ДОО Скопје <p>Проект: Изработка на Елаборат за заштита на животната средина за искористување на водните ресурси за енергетски потреби МХЕЦ, општина Крива Планка,Теарце, Липково;</p> <p>Проект: Изработка на Елаборат за заштита на животната средина за трансформаторски станици ЕВН МАКЕДОНИЈА АД - Скопје;</p> <p>Проект: Учество во изработка на Стратегиска оцена на животната средина, општина Битола, Охрид, Кавадарци, Дојран итн;</p> <p>Проект: Изработка на Елаборат за заштита на животната средина за 112 бензиска пумпна станица, МАКПЕТРОЛ АД Скопје;</p>	<p>Оцена на влијание на животната средина за ПРОЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНА ВОДА ВО ГРАД РАДОВИШ, општина Радовиш;</p> <p>Оцена на влијание на животната средина за складирање на зеленчук и купопродажен Центар во Струмица - ЗЕЛЕНА БЕРЗА, финансиран од АГРОКОР, општина Струмица;</p>

<p>Internet</p> <p>Проект: Учество во изработка на План и програма за управување со отпад за регионот на Скопје, Охрид;</p> <p>Проект: Учество во изработка на Оцена на влијание на проектот врз животната средина за реконструкција и рехабилитација на 81 локален пат во 33 општини во Р.М., Фонд за Магистрални патишта финансиран од Светска Банка;</p> <p>Проект: Изработка на Оцена на влијание на проектот врз животната средина - Елаборат, PET Recycling Program, финансиран од УСАИД;</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Елаборати за заштита на животната средина ▪ Студии за оцена на влијание врз животната средина ▪ Барања за интегрирани еколошки дозволи/ дозвола за усогласување на оперативен план ▪ Програма за управување со отпад согласно законот за управување со отпад ▪ План за спречување и превенција на создавање на отпад од пакување согласно законот за управување со пакување и отпад од пакување ▪ Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови (ЛЕПА) ▪ Проекти за заштита на животната средина 	

36.Лепитков Митре

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Митре Костадин Лепитков, 10.01.1961 Штип		
Адреса, контакт податоци: ул. Илинденска бр. 76, Пробиштип E-mail: mikilepitkov@yahoo.com Tel: 070 226 035		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Дипломиран инженер геолог Факултет за природни и технички науки Универзитет "Гоце Делчев " Штип	1986 – 2000 Фабрика за батерии и акумулатори "Злетово" Пробиштип Од 2008 - денес Градежен институт Македонија А.Д Скопје Сектор за геотехника и геоинженеринг	Влијание врз животната средина во проекти од областа на геологија, хидрогеологија и геотехника
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора)	Изработка на Инженерскогеолошки и Хидрогеолошки карти на ниво на Република Македонија (Лист: Битола-Лерин, Гостивар, Крушево и др.), изработка на Елаборати за Геолошки и Хидрогеолошки истражувања за јагленови наоѓалишта и изработка на Елаборат за Магистрален пат М-1 (Е-75)	

37. МАНЕВСКА БИЛЈАНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Билјана Александар Маневска, родена на 06.08.1961 во Скопје		
Адреса, контакт податоци Ул. Зеничка број 25А, 1000 Скопје; моб. тел.: 00 389 (0)76 529 850; е-пошта: manevska.biljana@gmail.com		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Универзитет „Кирил и Методиј“, – Скопје, Градежен факултет – Скопје, Дипломиран Градежен Инженер, Конструктивна насока.</p> <p>Овластување број 2.1382 - А за проектирање и надзор – градежништво;</p> <p>Овластување број 7.0063 - А за проектирање и Б за надзор – животна средина.</p> <p>- Експерт за изработка на Студии за проценка на влијанието на проектот врз животната средина;</p> <p>- Надзорен инженер за животна средина при изградба или рехабилитација на објекти;</p> <p>- Проектен Координатор за различни видови на објекти (патна инфраструктура, високоградба,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Помошник Тим Лидер за Техничка помош на Агенцијата за државни патишта при имплементацијата на новиот Закон за државни патишта - Ко-Проектен Координатор за Проект за поддршка на Програмата за регионални и локални патишта, Преглед на проекти предлози и проекти поднесени од страна на општините - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над градба на градежни работи на пат M2 Chisinau-Soroca, км 26+200 до км 54+850 и км 54+850 до км 71+165, Молдавија - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над градба за Делница Hajigabul Bahramtepe Лот 1, Лот 2 и мост на река Kura – Лот 3 за пат M6 Hajigabul - Horadiz и Приклучни патишта, Република Азербејџан - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над 	<ul style="list-style-type: none"> - Ко-Тим Лидер за Изработка на Физибилити студија – Студија за Проценка на влијанието на Проектот врз животната средина, Изведба на автопат, Е-75 Делница: Демир Капија – Смоквица, и Ажурирана студија од јули 2009 година; - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над градба на градежни работи на пат M2 Chisinau-Soroca, км 26+200 до км 54+850 и км 54+850 до км 71+165, Молдавија - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над градба за Делница Hajigabul Bahramtepe Лот 1, Лот 2 и мост на река Kura – Лот 3 за пат M6 Hajigabul - Horadiz и Приклучни патишта, Република Азербејџан - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над

<p>хидротехнички градби и слично);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Главен проектант за различни видови на објекти од областа градежништво и животна средина (патна инфраструктура, високоградба, хидротехнички градби и слично); - Главен надзор за различни видови на објекти од областа градежништво и животна средина (патна инфраструктура, високоградба, хидротехнички градби и слично); - Изработувач на Тендерска документација за градба и надзор над градба согласно важечката законска регулатива на Република Македонија, ПРАГ-ЕУ ноември 2010 година ажурирано март 2011 година, и ФИДИЦ 1999 година; Црвена Книга, Жолта Книга, и Хармонизирано издание. - Овластен судски преведувач од македонски на английски и српски јазик и обратно во сите правци - Искусен и проценувач од област на недвижен имот со посетувана обука и положен испит, Уверение број 181 од јули 2012 година издадено Република Македонија, Министерство за транспорт и врски. 	<p>Република Азербејџан</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заменик Тим Лидер за Рамковен Договор Корисници 2009 Лот 2, Посебен Договор № 09 – 39832/1, Поддршка во идентификација, проценка и избор на подобни проекти за ИПА Регионална Развојна Компонента дел Транспорт - Експерт за животна средина за Консултантски услуги за Надзор над градба на градежни работи на пат M2 Chisinau-Soroca ЛОТ1 и ЛОТ 2: км 71+194 до км 116+000, Молдавија; - Главен надзор при рехабилитација на локалните патишта – ЛОТ 1; - Проектен Координатор на консултантски услуги за Изградба на Фабрика за катализатори „Johnson Matthey Macedonia“, во рамки на Технолошка Индустриска Развојна Зона – Скопје 1; - Тим Лидер за Изработка на Тендерска документација за Изведба на патен мост на река “Сува Река”, на патен правец Гевгелија – Грчка граница, Општина Гевгелија согласно барањата на Европската Комисија, ПРАГ – Надворешна Помош, Изработка на Книга 1 – Инструкции за Понудувачите; Книга 2 – Договор, Општи и Посебни Услови; Книга 3 – Технички Спецификации. Проект финансиран од 	<p>градба на градежни работи на пат M2 Chisinau-Soroca ЛОТ1 и ЛОТ 2: км 71+194 до км 116+000, Молдавија;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на ЕИА&ЕМП за Рехабилитација на 11 делници на регионални патишта во согласност со Законот за животна средина на Република Македонија и барањата на Светска Банка; - Изработка на „Катастар и карти за отпадна вода, и цврст и опасен отпад“; - Одговорен инженер за Програма за Наводнување на Јужна Вардарска Долина, Изработка на Тендерска Документација за Изведба на бунари и Изведба на градежни работи користејќи ФИДИЦ 1999 Услови на Договор – Црвена Книга. Изработка на Книга 1 – Инструкции за Понудувачите; Книга 2 – Договор, Општи и Посебни Услови; - Тим Лидер за Надзор над изведбени-санациони градежни работи за Заштита на река Вардар.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>ИНТЕРЕГ3 Програма за преку гранична соработка.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тим Лидер за Надзор при Изведба на патен мост на река „Сува Река”, на патен правец Гевгелија – Грчка граница, Општина Гевгелија; - Изработка на ЕИА&ЕМП за Рехабилитација на 11 делници на регионални патишта во согласност со Законот за животна средина на Република Македонија и барањата на Светска Банка; - Изработка на „Катастар и карти за отпадна вода, и цврст и опасен отпад,“; - Изработка на Тендерска документација за изведба на градежни работи на Музејски комплекс “Македонска борба” и “Мајка Тереза”, за Министерство за култура на Република Македонија во согласност со Законот за јавни набавки на Република Македонија кој е во согласност со законската регулатива за јавни набавки на Европската Унија; - Ко-Тим Лидер за Изработка на Физибилити студија – Студија за Проценка на влијанието на Проектот врз животната средина, Изведба на автопат, Е-75 Делница: Демир Капија – Смоквица, и Ажурирана студија од јул и 2009 година; - Помошник Главен Консултант за 	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Имплементација на Проект: Изградба на Фабрика за набавка, обработка и складирање на тутун во КО Драгожани – Битола;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одговорен инженер за Програма за Наводнување на Јужна Вардарска Долина, Изработка на Тендерска Документација за Изведба на бунари и Изведба на градежни работи користејќи ФИДИЦ 1999 Услови на Договор – Црвена Книга. Изработка на Книга 1 – Инструкции за Понудувачите; Книга 2 – Договор, Општи и Посебни Услови; - Проектен Координатор за Техничка помош и изработка на Проект и Тендерска документација за Изградба и надзор над изведба на градежни работи за Проект "Изградба на Главен Штаб на Границна Полиција за Министерството за внатрешни работи на Република Македонија"; - Тим Лидер за Надзор над изведбени-санациони градежни работи за Заштита на река Вардар. 	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Студии за оценка на влијанието на проектите врз животната средина; Учество на јавни расправи; Елaborати за заштита на животната средина:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сообраќајна инфраструктура; - Брани и хидротехнички објекти, хидросистеми и хидромелиоративни системи; - Регионални водоснабдителни и канализациони системи; 		

- Пречистителни станици за отпадни води;
- Хидроелектрични централи и централи на обновливи извори на енергија;
- Индустриски, градежни, туристички и останати објекти, производство на градежни материјали;
- Проекти и инсталации за управување со отпад; и оценка на влијанието на друг вид на проекти.

38. МИРЧЕСКИ ПЕЦЕ

**Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
ПЕЦЕ ЦВЕТАН МИРЧЕСКИ, 23.05.1974 година, Скопје**

Адреса, контакт податоци

Адреса на живеење:

Ул. Букурешка бр.12/29-Скопје

Адреса на работа:

Друштво за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО-Скопје

Ул. Лондонска бр.19, локал 5

ТЦ Олимпико-Скопје

Телефони:

Мобилен телефон: 070 38 73 38

Работа телефон: 30 60 850

Домашен телефон: 30 78 424

Службен e-mail: p.mirceski@evolving.mk

Приватен e-mail: p.mirceski@t-home.mk

Кратка биографија	Кратко работно искуство	Изработени извештаи за СОЖС
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Образование - Дипломиран инженер по заштита на животната средина, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје,Интердисциплинарни студии по инженерство на животната средина - Постдипломски студии,Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје,Машински факултет- Скопје,Истражувачко подрачје:Заштита на човековата оклина • Компјутерски вештини: - Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, FrontPage, Outlook, Access), Page Maker, Corel DRAW, Internet. • Јазици: - Англиски,Руски,Српско-Хрватски • Квалификации: - Обуки,сертификати и работилници од областа на Оцена на влијание врз ж.средина,Стратегиска оцена врз ж.средина,А и Б- ИСКЗ,елаборати за заштита на животната средина,ИПА регулатива 	<ul style="list-style-type: none"> • јули 2010 – до сега Друштво за консалтинг, тренинг и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО-Скопје,Извршен директор • <i>мај 2009 – јули 2010</i> Општина Карпош,Раководител на Сектор за заштита на животната средина и природата • <i>јуни 2007 – мај 2009</i> Кабинет на Претседател на Република Македонија, Државен советник за внатрешна политика на Претседателот на Република Македонија • <i>октомври 2005 – мај 2007</i> Општина Карпош, Раководител на одделение за заштита на животната средина,Шеф на кабинет на Градоначалникот на Општина Карпош • <i>март 2005 – октомври 2005</i> Општина Кисела Вода, Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина - <i>јануари 2001-март 2005</i> Општина Кисела Вода, Советник на Градоначалникот за екологија и соработка со невладини организации <p>9 во досегашното работно искуство имам учествувано во реализација и</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Студија за оцена на влијание врз животна средина со избор на локација за пречистителна станица с.Нерези,Општина Карпош,Скопје • Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Детален урбанистички план за дел од блок 3-А, урбана единица 1 Струмица-Општина Струмица • Извештај за стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички план вон населено место Горобинци за изградба на објекти од мало стопанство, м.в. Беш Карак, КО Горобинци- Општина Свети Николе
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - и др. - Планирање и реализација на инфраструктурни проекти • Сертификати: - Експерт за стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) - Експерт за оцена на влијанието на проектите врз животната средина (ОВЖС) - Управител со отпад 	<p>имплементација на проекти од областа на: Оцена на влијание врз ж.средина,Стратегиска оцена врз ж.средина,А и Б-ИСКЗ,елаборати за заштита на животната средина,ИПА проекти,ЛЕАП-и,инфраструктурни проекти и др.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Извештај за стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за дел од Урбана заедница 2, дел од блок 2.4, опфат 2-Општина Охрид <p>Напомена: поопширно за извршените работи на www.evolving.mk</p>
<p>Преферирана област на делување</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стратегиски оцени на животната средина(СОЖС) - Студии за оцена на влијание врз животната средина(СОВЖС) - Елаборати за заштита на животната средина - Изработка на Локални Акциони планови за животна средина(ЛЕАП-и) - Управување со отпад - Управување со квалитет на амбиентен воздух - Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето(ИСКЗ) - Енергетската ефикасност и обновливи извори на енергија - Инфраструктурни проекти 		

39. МИХАЈЛОВ МАРЈАН

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

МАРЈАН ИВАН МИХАЈЛОВ

29.03.1978 година, Скопје

Адреса, контакт податоци

Радушка 58/5, Скопје

Моб. 076 298 297

E-mail: m.mihajlov@maneko.com.mk

marjanmihajlov@yahoo.com

Web: www.maneKO.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<ul style="list-style-type: none">• Моментална работа - МАНЕКО Солушнс ДООЕЛ, Друштво за консалтинг од областа на животната средина• Образование - Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Интердисциплинарни студии за инженерство на животната средина - Дипл.инженер за заштита на животна средина• Институт за хемија, ПМФ Постдипломски студии за применета хемија	<ul style="list-style-type: none">• Јули 2009 – МАНЕКО Солушнс ДООЕЛ• Април 2010 – Јули 2010 – Тим лидер на проект за техничка помош во подготовкa на подзаконски акти од областа на еколошка одговорност, Проект во рамки на UNDP Hot Spots проектот, УНДП Канцеларија во Скопје• Ноември, 2009 – Декември, 2009 Работна група за PCDDs, PSDFs, PAHs, HCB, Проект за и ратификација имплементација на Протоколот за тешки метали, Протоколот за POPs и Готенбуршкиот протокол.• Октомври, 2007 – Октомври, 2008 “Национална стратегија за инвестиции во животната средина”, проект финансиран од Австриската агенција за развој (АДА) и Министерството за животна средина и просторно планирање - Експерт за	<p>Учество во изработка на ОВЖС студии:</p> <ul style="list-style-type: none">• Депонија за индустриски инертен и неопасен отпад во Криволак на Екоплан Депо,• Инсталација за лужење на бакарни руди и производство на катоден бакар на Бучим Радовиш,• Фарма за свињи на РИМЕС+, с.Белчиште• Депо за нафтени деривати, Монди Логистикс• Преработка на индустриски отпад од депонија Јегуновце• Повеќе од 80 елаборати за животна средина

	<p>воздух</p> <ul style="list-style-type: none"> • Октомври, 2005 – Јуни 2007 “Зајакнување на управувањето со животната средина”, проект финансиран од ЕУ, раководен од Европската агенција за реконструкција, Имплементирачка компанија – PM Group, Ireland - ИСКЗ/ОВЖС Експерт • Август, 2004 – Октомври, 2005 Министерство за животна средина и просторно планирање, Сектор за европска интеграција • Декември, 2003 – Август, 2004 “Зајакнување на капацитетите на МЖСПП”, проект финансиран од ЕУ, раководен од Европската агенција за реконструкција, имплементиран од GOPA Consultants - ИСКЗ Експерт <p>Одржани обуки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Април, 2008 - Дводневна обука за ИСКЗ за Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Србија и индустријата, Организатор МЖСПП на Србија и НВО Амбасадори на животната средина • Јули, 2007 - Три дневна обука за ИСКЗ за локалната самоуправа, проект подржан од Норвешка влада • 2006 - 2007 - Повеќе семинари и презентации за ИСКЗ системот за индустријата и локална власт 	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		
<ul style="list-style-type: none"> • Оценка на влијание врз животна средина – ОВЖС и СОЖС • Интегрирано спречување и контрола на загадувањето • Управување со отпад 		

40. МИЦЕВСКИ БРАНКО

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање:

Бранко Ангеле Мицевски, 19. Октомври 1958, с. Св. Тодори, Битола

Адреса, контакт податоци

Бул. АСНОМ - 58, 2-4, Скопје 1000

тел. дома: 2 432 071; мобилен: 070 254 736; работа: 3249 614; mail: brankom@ukim.edu.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Роден сум на 19. X.1958 година во с. Св.Тодори- Битолско. Основното и средното образование ги завршив во Битола, каде што матурираав во 1977.</p> <p>Во учебната 1977/78 година се запишав на Биолошкиот факултет во Скопје, на кој дипломираав во октомври 1981. Во учебната 1981/82 година се запишав на последипломски студии, еколошкотаксономска насока. Во 1985 година го одбравив магистерскиот труд. Во месец април 1982 година сум примен за приправник при Зоолошкиот институт на Биолошкиот факултет, а во 1987 година за асистент. Во 1990 година ја одбравив докторската дисертација на тема "Споредбени популациони истражувања на птиците во доминантните шумски заедници на планината Галичица". Во јануари 1991 година сум избран за доцент по предметот Vertebrata на Институтот за Биологија, во 1996 за вонреден, во 2001 г. за редовен професор (презбран во 2006 г.).</p>	<p>Со проблемите на животната средина се занимавам последниве 25 години. Од животната средина посебна специјалност ми е биодиверзитетот и тоа птиците, сите рбетници и некои инсектски групи- пеперутки, скакулци и вилински коњчиња. Досега имам објавено 60-ина научни трудови во домашни и меѓународни списанија меѓу кои и повеќе монографски дела.</p> <p>На Природно-математички факултет ги предавам предметите: Зоологија на рбетници, Систематика на животни, Биодиверзитет, Биогеографија на Македонија, Валоризација на природни екосистеми и сл.</p> <p>Член сум во различни национални и меѓународни тела :</p> <p>1- Член на извршниот комитет на Светскиот совет за заштита на водните станишта; 2- Претседател на: а) Друштвото за проучување и заштита на птиците на Македонија, б) Македонскиот Рамсарски комитет; в) Македонскиот Бонски комитет; г) - Редакциски одбор на Biologia Macedonica. З -Член на Медитеранскиот комитет за заштита на водните</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Клинчаров, С., Анастасовски, В. & Б. Мицевски, 1995. Студија за влијанијата на монтажата и експлоатацијата на далекуводот од 220kV, од Вруток -до границата со Република Албанија, врз животната средина. Републички завод за заштита на природните реткости, Скопје, стр. 622. Micevski, B. & V.Matevski, 1999. Study on environmental impact assessment of the Skopje By Pass (Hipodrom-Saraj). (ABC consulting and Lahmayer Germany).3. Micevski, B. & V.Matevski, 2001. Study on environmental impact assessment of the Skopje By Pass (Hipodrom-Saraj) Second version. (ABC consulting and Lahmayer Germany).4. Мицевски, 2008. Ревалоризација на животната средина (флора и фауна) во рамките на заштитениот простор Остров и оценка на влијанието врз заштитениот простор за време на

	станишта; 4 - Раководител на Проектот КОРИНЕ Биотопи во Македонија (1999); 5- Член на техничкиот Комитет на Хашкиот Договор; 6-Експерт при Бонската Конвенција за заштита на миграторните видови животни; 7- Член на Националниот совет за имплементација на Акциониот план за заштита на Биодиверзитетот во Македонија ; 8-Член на светскиот форум за заштита на планинските екосистеми... и многу други.	конструкција и функционирање на Пречистителната станица во Трубарево, ЕИА. Скопје. 5. Мицевски, Б., 2009. Оценка на влијанието врз биолошката разновидност при спроведување на проектот за фарма на ветер на локалитетот Штип. Секторска студија.
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		
<p>Како наставник по Вертебрата специјалност ми се сите рбетници (риби, водоземци, влечуги, птици и цицачи); Последниве 10-15 години работам и на поедини групи на инсекти (правокрилци, пеперутки и вилински коњчиња). Со самото започнување на работа на птиците работам на биогеографија на Македонија.</p> <p>Моја специјалност би биле секакви студии кои акцент ставаат на дивината на Република Македонија. Тука пред се влегуваат студии кои се врзани со инсталација на ВЕТЕРНИЦИ, ДАЛЕКУВОДИ, ПАТИШТА, БРАНИ и сл. односно секакви студии каде треба или се бара поголема сериозност во процесот на валоризација и соодветна заштита на природните вредности на Македонија.</p>		

41. Мицевска Олгица

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Олгица Ефтим Мицевска, 20.04.1982, Скопје		
Адреса, контакт податоци E-mail: olgicamicevska@yahoo.com Тел: 071 965 275		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора) Образование:	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) Во тек - Подготовка на докторска теза – Институт за биологија (тема: "Хиперакумулација на тешки метали од	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот) 1. Физибилити студија за реконструкција на депонија "Дрисла", 2011;
Квалификации: Изработка на проекти од областа на заштитата на животната средина: Елаборати за заштита на		

<p>загадени локалитети во Македонија кај некои растителни видови од фамилијата Brassicaceae“)</p> <p>2007 – 2010 - Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, - Факултет за комуникациски науки и технологии (магистер по менаџмент на животна средина);</p> <p>2001 – 2006 Природно Математички Факултет – Скопје, Додипломски студии, отсек – биологија (дипл.инж. по биологија);</p> <p>Сетификати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate for successfully completed advanced training course on EU Funding and Project Proposal Development (организиран од ТАМ – BAS Programme Macedonia – ноември 2009 година); - Сертификат за учество на обука за Проценка на ризик на работното место 18 – 20 мај 2009, Скопје (организирана обука од страна на Македонското здружение за заштита при работа); - Certificate for successfully completed Auditor/Lead Auditor training course (OHSAS 18001:2007), 28 март – 1 април 2009 година (организирана обука од страна на Excel Partnership); - Уверение за положен стручен испит за вршење на работите за управување и/или постапување со отпад, 2011 	<p>животната средина, Физибилити студии, Апликации за А и Б интегрирана еколошка дозвола, ОВЖС студии, Планови за управување со отпад, и документација од областа на безбедност и здравје при работа</p> <p>2008 – 2011 - РИ - ОПУСПРОЕКТ ДОО – Скопје (помлад соработник за заштита на животна средина);</p> <p>2011 - ДГПУ ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешенл и други, ДОО (инженер за животна средина и безбедност и здравје при работа)</p> <p>Публикации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scenario for decreased greenhouse gases emission in Macedonia by successful municipal solid waste management, (публикуван декември 2008 год. во електронското списание Analytical journal – Environmental challenges in developing societies, Vol.1 No. 2); - Потенцијалите на Република Македонија за производство на биодизел, публикуван труд октомври 2010 година во Зборникот на реферати – Книга 2, Меѓународно советување “ЕНЕРГЕТИКА 2010“, стр. 605 - 614“; - Sustainable municipal solid waste management in Macedonia, публикуван декември 2010 год., во SEEU REVIEW, Volume Six, Number One, 2010, стр. (123-143); - Engineering with modern materials for environmental protection from tailing dumps, публикуван 2011 год., во The XIV Balkan Mineral Processing Congress, Volume II str. (837 – 841); - Sustainable management with landfill 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Шест Месечен Извештај за состојбата со животна средина во Брод-Гнеотино, 2011; 3. Физибилити студија за оправданост на договор за воспоставување на јавно приватно партнериство за реконструкција, управување и одржување на СРЦ Езеро Треска и базен Сарај, 2013; 4. ОВЖС за Автопат А2, делница Кичево-Требеништа и автопат А3, делница од раскрсница Требеништа (конекција А2) - раскрсница Подмогље - Охрид, 2013; 5. Планови за управување со отпад од експлоатација на минерална сировина за ГД Гранит, 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Drisla, Sustainable management with materials – economic justification of waste treatment, Second International Conference September 28 – 30 2011, Skopje, pp (157 – 166);</p> <p>- Постер – Поставеност на истражувањата за анализа на хиперакумулација на тешки метали кај растенија од фамилијата Brassicaceae во неколку загадени локалитетити во Македонија, IV Конгрес на Еколози, 2013</p>	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		
<ul style="list-style-type: none"> - Управување со отпад, санитарно уредување на депонии; - Акумулација на тешки метали од растителни организми; - Контаминација на почва со тешки метали; - Изградба на автопатишта и други инфраструктурни објекти, хидроцентрали (влијанија врз медиуми и области на животна средина); - Експлоатација на површински копови; - Обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност 		

42 Мираковски Дејан

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Дејан Ѓорѓи Мираковски, 11.11.1971, Штип

Адреса, контакт податоци

Ул. „Велко Влаховик“ бр.2/6 Штип

E-mail: dejan.mirakovski@ugd.edu.mk

Тел: 032/550-570

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>2003-2008</p> <p>Универзитет „Гоце Делчев“ Факултет за рударство, геологија и политехника Доктор на технички науки Област: Рударство, заштита на работна и животна средина 1999-2002</p> <p>Универзитет „Кирил и Методиј“ Рударско-геолошки факултет Магистер на технички науки 1992-1997</p> <p>Универзитет „Кирил и Методиј“ Рударско-геолошки факултет, Дипломиран рударски инженер</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Стручно лице за безбедност и здравје при работа ▪ Стручно лице за управување и/или постапување со отпад ▪ Лиценца за изработка на рударски проекти ▪ Активен експерт при UNDP во рамките Western Balkans Environment Program, ▪ Национален експерт во изработката на катастарот на емисии на загадувачки супстанци во воздухот, изработен под контрола на Европската Агенција за животна средина - Топик центарот за воздух. (European Environmental Agency EEA-ATC) ▪ Национален експерт во утврдување на методологија за формирање кадастар на емисии во РМ според CORINAIR. ▪ Член е на комисијата за поддршка на стручни испит 	<p>2007-</p> <p>Универзитет „Гоце Делчев“ Штип Факултет за природни и технички науки Асистент (2007-2008) Доцент (2008- 2013) Вонреден професор (2013-) Раководител на центарот за обезбедување на квалитет при УГД (2008-), Продекан на ФПТН (2009-2011), Декан на Машински Факултет (2013-)</p> <p>1997-2007</p> <p>Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје Рударско-геолошки факултет Помлад асистент (1997-2003), Асистент (2003-2007)</p>	<p>Елaborат за заштита на животната средина за П.К. „Усје“ - ТИТАН Цементарница Усје, март 2013</p> <p>Студија за процена на влијанијата на животната средина за отворање, разработка и експлоатација на нови целини во ревирот „Шута Расовача“ и „Језерина“ во рудникот „Лече“ Медвеѓа , март 2011.</p> <p>Елaborат за проценка на влијанијата врз животната средина за П.К. "Љубош" - ТИТАН Усје, 2007</p> <p>Елaborат за проценка на влијанијата врз животната средина за П.К. "Говрлево" ТИТАН Усје, 2007</p> <p>Елaborат за проценка на влијанијата врз животната средина за рудникот "Бучим" Радовиш - Бучим дооел, 2007</p> <p>Елaborат за оцена на влијанието врз животната средина од работењето на рудниците за олово и цинк "Злетово" – Пробиштип - Индо Минериали и Метали, 2007</p> <p>„Mining Hot Spots in Macedonia – Legacy, Liability, Legislation“ Public awearnes incresing program, Клучен експерт, WESTERN BALKANS ENVIRONMENTAL PROGRAMME, 2009 UNDP SKOPJE.</p> <p>Minig for Closure, Environment and Security (ENVSEC) Initiative in South Eastern Europe (SEE). 2007-2011, Клучен експерт и Председател на националниот комитет на Р.М., JOIN PROJECT - NATO, OSCE, UNEP.</p> <p>BOR REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT Consulting Services Site Investigations, Technical/Organisational Planning and Determination of Environmental Impact Assessment and Preparation of Environmental Management Plans for the Remediation of the Tailing Dump facilities and Mining Waste Dump Sites at Bor Mining area. Клучен Експерт CAS, WORLD BANK PROJECT</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- ✓ Технологии за контрола на фугитивни емисии во екстрактивните индустрии,
- ✓ Технологии за заштита на животна средина од индустриски загадувачи,
- ✓ Технологии за експлоатација на минрални сировини,
- ✓ Менаџмент, управување и техно економски анализи на проекти во областа на заштита на животната средина и индустриски проекти во минералната индустрија,
- ✓ Индустриска Вентилација,
- ✓ Математичко (компјутерско) моделирање,
- ✓ Програми за проценка на емисии во животна средина,
Системи за мониторинг и контролни програми.

43. Митровска Елена

**Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Елена Аргир Митровска 08.07.1988 година во Скопје**

Адреса, контакт податоци: булл.АСНОМ бр.30/3-6, 1000 Скопје

E-mail:

Tel: 078 22 57 24

e-mail: mitrovskaelena@yahoo.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Јас Елена Митровска со ЕМБГ 0807988455025 со живеалиште на бул. АСНОМ бр.30/3-6, 1000 Скопје со број на лична карта A1022254 изјавувам дека поседувам знаење и вештини во областа на животната средина за да постапувам согласно Законските норми и пред се моралните норми за заштита на животот и здравјето на луѓето.</p> <p>Поради мојот ангажман во последните 5 години во областа на животната средина се сретувам со голем број на настани кои ме доведоа до тоа да размислувам на оваа тема како проблематика која би сакала да ја разработам понатака во моето делување како експерт во оваа област. Идеите кои се јавуваат како решавање на огромен број проблеми од областа на животната средина, заштита на здравјето на луѓето и подигнување на јавната свест за потребата од соодветно постапување при секојдневното делување и живеење кон природата и животната средина. Значењето на овие сегменти при разработка на сите проекти се дел од моите водечки идеи за понатамошно делување.</p> <p>Од почетокот на моите ангажмани во областа на животната средина имам посетено повеќе конференции и настани од областа на заштита на животна средина, отпад, влијанија врз животната средина и штетни последици од дејности со кои се занимаваат во Република Македонија, ги имам посетено сите конференции организирани од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање во последните две години.Посета на конференции кои се организираат од страна на невладинит сектор засегнати од штетните влијанија врз животната средина</p> <p>Во последните 2 години работам на изработка на Елаборати за оценка од влијанијата врз животната средина, Програми за управување со отпад и Програми за спречување и превенција од создавање на отпад од пакување. Како надворешен соработник Управител со отпад на дадени компании во Р.Македонија се запознав и се судрив со голем број на проблематики кои ми дадоа повод да размислувам да бидам дел од листата на експерти во Р.Македонија.</p> <p>Моментално сум на посдипломски студии на правниот факултет, каде што ја разработувам мојата Магистерска тема во областа на Еколошкото право.Како сегмент од областа на животната средина сум засегната за Законските</p>	<p>Потпретседател на невладина организација за заштита на животната средина ПЛАНКТОНИУМ Скопје од 15.05.2008 година- во тек</p> <p>Опис на работната позиција: Изведување, спроведување и организација на проектите, изработка на Елаборати за оценка на влијанијата врз животната средина, Програми за управување со отпад, Програми за превенција и спречување за создавање на отпад од пакување, надворешен соработник Управител со отпад и стручни мислења од областа заштита на животот и здравјето на луѓето, Управител со отпад во повеќе компании на ниво на Република Македонија Од почетокот на моите ангажмани во областа на животната средина имам посетено повеќе конференции и настани од областа на заштита на животна средина, отпад, влијанија врз животната средина и штетни последици од дејности со кои се занимаваат во Република Македонија, ги имам посетено сите конференции организирани од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање во последните две години.Посета на конференции кои се организираат од страна на невладинит сектор засегнати од штетните влијанија врз животната средина</p>	<p>1. Елаборат за оценка на влијанијата врз животната средина за млин</p> <p>2. Елаборат за оценка на влијанијата врз животната средина за складирање и третман на отпад од пластика</p> <p>3. Елаборат за оценка на влијанијата врз животната средина за производство на прехранбени производи</p> <p>4. Елаборат за оценка од влијанијата врз животната средина за занаетчиски работилници</p> <p>5. Елаборат за оценка од влијанија врз животната средина за компании за производство на најразлични видови производи.</p>

44. Мустафа Ерхан

<p>Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Ерхан Илкер Мустафа 15.12.1978 Скопје</p>		
<p>Адреса, контакт податоци E-mail: erhan@inkohem.com.mk Tel: 0038978414815</p>		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Образование; 1993-1997 "Раде Јовчевски Корчагин"-Скопје 1997-2002 Гази Универзитет Фармацевски Факултет-Анкара Постдипломски:Екологија, Менаџмент на води и водни ресурси Обуки за мембраска технологија за отпадни води во Базел Јазици: Македонски,Турски,Англиски Компјутерски вештини: -Microsoft Office,AutoCad Вработен во ИНКОХЕМ ДОО Скопје</p>	<p>-Учество во технолошки дизајн,изградба и управување на станицата за отпадни води ТАВ Аеродром "Александар Велики" Скопје. -Учество во технолошки дизајн,изградба и управување на станицата за отпадни води КЕМЕТ Скопје. -Учество во технолошки дизајн на станицата за отпадни води Липково. -Учество во техничко решение и дизајн за отпадните води на аеродром "Адем Јашари" во Приштина. -Учество во технолошки дизајн за реверсна осмоза.</p>	<p>Учество во изработка на ОВЖС за ТАВ Аеродроми Скопје</p>

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

**Технологија,изведба и управување на станици за пречистување на отпадна вода од домакинства и индустрија.
Управување со цврст отпад.**

45 НИКОЛОСКА МАРИЈА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Марија Слободан Николоска, 23.05.1978, Скопје

Адреса, контакт податоци

Ул.Горги Поп Христов бр.6-4/1 1000 Скопје

E-mail: marija.nikoloska78@gmail.com

Tel: 070/773-003

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Образование: Дипломиран инженер за заштита на животна средина 1996 - 2002 Интердисциплинарни студии по инженерство на животната средина, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" "Машински Факултет" - Скопје	Вработување: 2010 – до денес "ЕкоМозаик" дооел Скопје Друштво за техничко консултантски услуги www.ekomozaik.com Консултант за животна средина Учество при подготовкa на : <ul style="list-style-type: none">- Локални Акциони Еколошки Планови за Општина Карпош, Општина Чайар и Општина Гази Баба- Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош- Национален План за заштита на амбиенталниот воздух- Планови за редукција на емисии од Големи Согорувачки Инсталации (ГСИ) на РМ 2012-2017 година- Идентификација на негативни и позитивни влијанија од воведување на природен гас како енергенс	<ul style="list-style-type: none">- Студија за оценка на влијание врз животната средина и социо – економските аспекти Железнички коридор VIII – Источна делница- Студија за оценка на влијание врз животната средина за Инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горење на отпад во Североисточен плански регион

	<ul style="list-style-type: none"> - Елаборати за заштита на животна средина <p>2008 - 2009 Град Скопје (Сектор за заштита на животна средина и природата) Помлад Соработник за заштита од бучава</p> <ul style="list-style-type: none"> - Учество во изработка на 1 фаза од Студијата за одржлив развој на Град Скопје 	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

46. НИКОЛОВСКА ТАЊА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

ТАЊА ВАНЧО НИКОЛОВСКА

20.01.1978 година Скопје

Адреса, контакт податоци

Адреса:

Бул. Јане Сандански 25-3/18 Скопје

Телефон:

Мобилен тел: 070 70 96 16

Канцеларија: 02 52 06 099

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)

Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>Образование: Дипломиран инженер по заштита на животна средина (2001 год.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Интердисциплинарни студии по инженерство на животната средина, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје <p>Студии за педагошка доквалификација, група еколошки предмети (2004 год.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ „Педагошки Факултет“ – Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ 	<ul style="list-style-type: none"> - Јуни 2010 – „ЕкоМозаик“ Дооел, консултант за животна средина – учество во подготовкa на локални и стратешки плански документи, ЛЕАП за општините Карпош, Чаир и Гази Баба; Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош; учество во подготовкa на национални документи, Национален План за заштита на амбиенталниот воздух и планови за редукција на емисии од Големи Согорувачки Инсталации (ГСИ) на Република Македонија 2012-2017 година; План за вклучување на јавноста во процесот на подготовкa на Национална Студија за тарифирање во секторот води; изработка на Елаборати за заштита на животната средина за различни проекти; учество во подготовкa на генерална еколошка ревизија за дел од погоните на АД ОХИС, како и 	<p>Учество во изработка на следните Студии за ОВЖС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Студија за оценка на влијание врз животната средина за инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горење на отпад во Северо – источниот плански регион; - Студија за оценка на влијание врз животната средина за Физибилити Студијата за македонски железници Коридор VIII – Источна делница;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> - UNIDO експерт за почисто производство во Националниот центар за почисто производство – Скопје (2011 год.) - Успешно завршен тренинг курс за Управување со медицински отпад, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински Факултет Скопје, во рамките на Меѓународниот Тренинг Центар за Еколошки професионалци - Б.ЕН.А (2003 год.) - Обука за EMAS верификатори, Институт за акредитација на Република Македонија (2012 год.) 	<p>идентификација на позитивни и негативни влијанија од воведување на природен гас како енергенс.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ноември 2007 до Јуни 2009 - Град Скопје – Сектор за комунални работи, Помлад соработник за паркови и зеленило. - Јануари 2002 до Септември 2005 - Движење на екологистите на Македонија, Координатор на проекти за користење на обновливи извори на енергија и ублажување на климатските промени; „Развој на Мрежа на еколошки HBO - и во Југо - Источна Европа (SEEENN)“, Проектен асистент на SEEENN секретаријат во рамките на RReP програма за Југо Источна Европа. - Ноември 2003 до септември 2004, “Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање”, проект финансиран од ЕУ и раководен од Европската агенција за реконструкција, имплементиран од GOPA Consultants, член на работната група 5 во рамките на компонента 2 од проектот и учество во подготовката на Стратегија за подигање на јавната свест за животната средина. 	<ul style="list-style-type: none"> - Подготовка на оцена на влијанието врз животната средина за Студијата за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани);
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p>		

47. НИКОВА ЈУЛИЈАНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Јулијана Љубомир Никова

27.11.1971, Кочани

Адреса, контакт податоци

Адреса на живеење: бул. „Јане Сандански“, бр. 26/2/17, Скопје

Адреса на работа: „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 44/1/4, 1000 Скопје | Тел/Факс: 02 3246 402 |

Мобилен: 078 25 26 77

E-mail: j.nikova@ema.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС-не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Моментална работа: Друштво за еколошки консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“, Скопје</p> <p>Образование: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, базно неорганско инженерство, дипл.инж.технолог</p> <p>Компјутерски вештини: MS OFFICE</p> <p>Јазици: Англиски јазик</p>	<p>2008-до сега: Друштво за еколошки консалтинг „ДЕКОНС-ЕМА“, Скопје, консултант за животна средина;</p> <p>2006-2008: „ГЕИНГ Кребс унд Киефер Интернешнл, Скопје-консултант за животна средина.</p> <p>Во моето досегашно работење како консултант за животна средина, имам изработено голем број на:</p> <ul style="list-style-type: none">• Студии за оцена на влијанието на проектот врз животната средина;• Елаборати за заштита на животната средина;• Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето (ИСКЗ);• Извештаи за Стратегиска оцена на животната средина;• Планови и програми за управување со отпад и бучава;• Специфични студии/проекти од областа на животната средина. <p>За стекнување на нови знаења и искуства од областа на животната средина (ОВЖС, ИСКЗ, СОЖС, управување со отпад, бучава и сл.), имам посетено голем број на тренинзи, работилници, конференции, семинари и сл., меѓу кои ги издвојувам:</p> <ul style="list-style-type: none">• Работилница на тема „Квалитет на водата во мали водни тела“, 2007;• Семинар за Подготовка на Апликација за ИСКЗ дозвола-БАС Програма, 2007;• Семинар за „Енергетска Ефикасност“, МАЦЕФ, 2007 и 2008;• Семинар за Проектирање на санитарни депонии, 2008;	<p>• ОВЖС за отворениот јагленокоп Брод-Гнеотино;</p> <p>• ОВЖС за постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина ТЕТО;</p> <p>• ОВЖС од проширување и реконструкција на граничен премин Блаце;</p> <p>• ОВЖС за Пруга Кичево-Лин-граница со Република Албанија, дел од Коридор VIII;</p> <p>• ОВЖС од изградба и работа на хидроелектраната „Бошков Мост“.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Работилница на тема „Управување со отпадни води на локално ниво CARDS 2006“, 2008; • Работилница на тема „Заштита од бучава во животната средина“, 2011; • Националната конференција за СОЖС во Македонија, 2011; • Тренинг „EMAS Verifiers“, 2012. 	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		
<ul style="list-style-type: none"> • Студии за оцена на влијанието врз животната средина; • Елаборати за заштита на животната средина; • Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето; • Извештаи за Стратегиска оцена на животната средина; • Планови и програми за управување со отпад и бучава; • Специфични студии/проекти од областа на животната средина. 		

48. НИКОЛОСКА ЦВЕТАНКА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Цветанка Кирил Николоски 28.06.1964г. Прилеп, Република Македонија

Адреса, контакт податоци

Ул., „Манчу Матак“, бр.9 Прилеп, Република Македонија
Тел. 071/208-468,
e-mail: cvetankanikoloska@yahoo.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на
--------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

		експертот)
<p>Магистер по молекуларна биологија ПМФ - Свеучилиште во Загреб, 1993</p> <p>Дипломиран биолог – насока биохемија со физиологија Природно математички факултет-Институт по биологија-Скопје 1987</p> <p>Објавени 5 научни труда:</p> <ol style="list-style-type: none"> Генотоксичен учинок на пестицидот Цинеб - С 65 и неговиот метаболит етилентиоуреа - III Југословенски симпозиум на микробна екологија, 1991г Остатоци на Охамул во тутунот - XVI Симпозиум за тутун, Охрид, 1993 Остатоци на Цинеб С - 65 и етилентиоуреа во тутун - XVIII Симпозиум за тутун, Охрид, 1997 Присуство на анјонски тензиди во притоките и во литоралот на Охридско Езеро- XV советување на хемичари и технолози во Македонија, Скопје, 1997г Испитување на анјонски површински активни материји во Охридско Езеро и неговите притоки- IX Симпозиум по Инструментална и Аналитичка Спектрофотометрија и Хроматографија - СИАС. Варна, 1998 <p>Учество на поголем број</p>	<p>1988-2005 АД ОХИС Скопје – помлад асистент во ИРИК - институт</p> <p>1988-1991 Изработка на практичен дел од магистерскиот труд во Лабараторија за биотехнологија и генетско инжењерство ПБФ, Загреб</p> <p>1991 Изработка на дел од магистерската работа – Институт за тутун, Прилеп</p> <p>1992 - Специјализација во лабараторија за биотехнологија Technicne Hochschule Darmstad, Германија</p> <p>1993-1994 Учесник во проектот за продукција на биомил и биоубриво од отпадните води на Охис</p> <p>2005 Член на Друштво за наука и уметност Прилеп - 2005</p> <p>2005-2010 Локална самоуправа Прилеп - Овластен инспектор за животна средина</p>	<p>Не сум изработувала студи за ОВЖС , но сум учествувала во повеќе јавни расправи во постапката на ОВЖС.</p> <p>Сум спроведувала постапки за Б интегрирани еколошки дозволи во повеќе од 40 инсталации како Овластен инспектор за животна средина</p> <p>Сум спроведувала постапки за елaborати за заштита на животна средина во повеќе од 40 инсталации како Овластен инспектор за животна средина</p>

<p>работилница и обуки за ЕIA, ISKZ и други работилници и обуки позврзани со законодавството за животна средина</p> <p>Јазици: активно: англиски , српски и македонски пасивно: германски</p> <p>Компјутерски вештини: Word, Excel, Power Point, Outlook, Front page, Internet explorer, Linux</p>		
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) Ископ на минерални сировини, индустриски капацитети, управување со отпад, угостителски објекти.</p>		

49. ПЕЈЧИНОВСКА-АНДОНОВА СЛАВЈАНКА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Славјанка Петар Пејчиновска-Андонова

15.02.1963 год Скопје

Адреса, контакт податоци

Адреса на живеење

Ул. Бриселска 4

1000 Скопје

Адреса на канцеларија

Ул. Лондонска бр. 19

канцеларија 31, I спрат

1000 Скопје

Телефон

Мобилен тел: 078 365 598

Домашен тел: 3072 891

Канцеларија: 02 5206099

E-mail адреса: spandonova@gmail.com

<p>Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)</p>	<p>Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)</p>	<p>Изработени извештаи за СОЖС-не повеќе од 5 (по избор на</p>
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

		експертот)
<p>Родена сум и израсната во Скопје каде завршив Технолошко-Металуршки Факултет (1986 год) и сега сум запишана на Постдипломски студии – Инженерство на животна средина.</p> <p>Специфичното знаење и алатки за ОВЖС/СОЖС ги имам стекнато преку различни обуки на теми: Процедури на различните донатори за спроведување за EIA и SEA и мерки за ублажување на влијанијата (World Bank, USAID, EU, EBRD, UNIDO), Концепт и алатки за SEA, Софтверски пакети за предвидување на влијанијата врз животната средина од технолошките процеси - SUPER PRO и HYSIS, Анализа на влијанијата врз животната средина користејќи ја техниката со повеќе критериуми (MCDA).</p> <p>Учествував на меѓународни конференции (Бостон - 2005, Прага 2006 и Гана 2009 год.) поврзани со темите EIA/SEA;</p> <p>Член сум на меѓународната организација за оценка на влијание врз животната средина- International Association for Impact Assessment од 2005 год.</p> <p>Оценувач сум при акредитација на лаборатории и инспекциски тела во</p>	<p>Широк дијапазон на разновидно искуство:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Асистент во Производство – ОКТА Рафинерија (1988 – 1990) b) Проектен Менаџер за софистицирана аналитичка опрема за испитување на загадувачки материји во вода, воздух, почва и аналитички методи за нивно следење и испитување – Hewlett Packard (1996-2000) c) Проектен Менаџер за иницирање и спроведување на проекти од областа на животна средина и неколку директно поврзани со темите EIA/SEA меѓународна институција - Регионален Центар за животна средина на Централна и Источна Европа - Канцеларија во Македонија (2000-2006) d) Консултант за животна средина - подготовка на стратешки национални и локални плански документи како Националната Стратегија за приближување на националното законодавство од областа на животна средина со ЕУ законодавството вклучувајќи го и секторот ХORIZОНТАЛА, НЕАП II (Национален Еколошки Акционен План II - ВОЗДУХ), ЛЕАП (Локален Еколошки Акционен План) за Општините Македонски Брод, Ранковце, Mogila и Butel, Национален Мастер План за фазно отстранување на оловниот бензин, Национална методологија за изработка на ЛЕАП-развој на ДПСИР методологија, 	<p>a) Подготовка на EIA прелиминарна студија (IEE level) за оценка на влијанијата на пречистителната станица за град Скопје врз социо-економскиот живот и животната средина користејќи Леополд Матрица, Листи за одредување на опсегот и други техники при идентификација на позитивните и негативните аспекти и предлагање на План за ублажување и Мониторинг План (финансирано од Јапонска Влада – JICA во 2009);</p> <p>b) Физибилити студија за воведување на еко-ознака за група производи БОИ и ЛАКОВИ и оценка на влијание врз животната средина при целиот животен циклус на производот (финансирано од МЖСПП во 2008)</p> <p>c) Извештај за ефикасноста на спроведувањето на постапките за EIA и SEA во практиката во Република Македонија (е-НВО Македонски Зелен Центар финансиран од European Fund for Balkans во 2009)</p> <p>d) подготвка на тренинг материјал и испорака на Обуки</p>

<p>Институтот за акредитација. UNIDO експерт за почисто производство сум во Националниот Центар за почисто производство.</p> <p>Комуникативна личност сум, одржуваам одлични релации со луѓето околу мене, исполнителна и посветена на работата и договореното.</p>	<p>UNDP Извештај за Милениумските развојни цели MDG 7 – Одржливост на животната средина и др.; подготовкa на закони и подзаконски акти за приближување на македонското законодавство од областа на животната средина со ЕУ законодавството од оваа област (Учествував во подготовката на Законот за води, Законот за животна средина - деловите за EIA, Правилник за увоз, извоз и транзит на отпад) и анализата на недостатоците во правната рамка при транспортирање на EIA Директивата и SEA Директивата во националното законодавство.</p>	<p>за почисто производство кое во себе ги вклучува аспектите на оценка на влијание врз животната средина, минимизирање на создавање на отпад, ефикасно користење на енергија и ресурси, материјален и енергетски биланс на 12 фирмi во Македонија и реализација на Проекти за Почисто производство во Клинички Центар и Силмак Јегуновце (финансирано од UNIDO преку Националниот Центар за почисто производство);</p>
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p>		

50. ПТЕШЕВА ЈАСМИНКА

<p>Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Јасминка Благој Петешева 17.09.1965, Штип</p>		
<p>Адреса, контакт податоци ул.Белградска бр.3 2000, Штип, Р.Македонија е-майл: jasmina_home@yahoo.com тел: + 389 78 472 990 тел: + 389 32 391 125</p>		
<p>Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)</p>	<p>Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)</p>	<p>Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Образование <ul style="list-style-type: none"> - дип.геолошки инженер Рударско геолошки факултет - Штип Унив.Св.Кирил и Методи Скопје • Јазик -Англиски -Српски <ul style="list-style-type: none"> • Технички вештини -MS Windows, MS Office package, GIS Software <ul style="list-style-type: none"> • Клучни квалификации -Планирање на инфраструктурни проекти -Управување со отпад -Управување со води -Изработка на Планови за управување со отпад -Изработка на ЛЕАП 	<p>Од 1990 до денес вработена во ЈП "Исар" Штип</p> <p>Повеќегодишно искуство во изработката на Годишните програми за работа и Извештаи на ЈП "Исар" во областите,водоснабдување, одведување на отпадните води, управување со отпадот и оджување на јавното градско зеленило;</p> <p>Координатор и учесник во повеќе проекти од областа на заштита и унапредување на животната средина имплементирани од Општина Штип;</p> <p>-„Подигање на свеста на граѓаните за загадувањето на р. Брегалница со отпадни води“ -ЕУ ФАРЕ;</p> <p>Координатор на проект „Акционна Програма за унапредување на Општините и животната средина на Лот Штип“ (2001-2005)</p> <p>Проект раководен од Министерството за транспорт и врски, финасиран од ЕБОР;</p> <p>Физибили студија за управување и рециклирање на отпадни материјали за Општините Штип и Карбинци;</p> <p>Изготвувач: СНВ Холандска развојна Агенција</p> <p>Позиција: одговорно лице од ЈП.</p> <p>Одговорно лице од ЈП "Исар" при изработка на ЛЕАП на Општина Штип</p> <p>Одговорно лице од ЈП "Исар" при изработка на План и програма за</p>	<p>експертот)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

	управување со отпад на Општина Штип(2009-2014)	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Водоснабдување и одведување на отпадни води</p> <p>Управување со отпад</p> <p>Изработка на Планови и програми за управување со отпад</p> <p>Елаборати за заштита на животната средина.</p> <p>Односи со јавноста при донесување на одлуки за проценка на влијанието врз животната средина.</p>		

51. ПЕТКОВСКИ ЉУБОМИР

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Љубомир Радован Петковски, 16.12.1978, Скопје		
Адреса, контакт податоци <p>Адреса на живеење: Париска 30, 1000 Скопје</p> <p>Адреса на работа: Дебарца 55а, 1000 Скопје</p> <p>Телефон: 077 941 223; E-mail: ljubomir.p@gmail.com</p>		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Образование: Дипломиран инженер за животна средина</p> <p>Искуство: 6 години искуство во областа на животната средина, и тоа претежно на законските барања за ОВЖС, ИСКЗ и меѓународни проекти наменети за</p>	<p>АгБиз Програма на АРД, УСАИД</p> <p>Проект: Изготовка на СППА за Далвина АгроЛозар</p> <p>Крафтинг Груп</p> <p>Проект: Практична примена на законските барања за ОВЖС, ИСКЗ и</p>	<p>Подготовка на Студија за оцена на Влијание врз Животна Средина за инсталација за екстракција на хром од индустриската депонија Југохром, Јегуновце (дел од тимот вклучен во изготвувањето)</p>

<p>јакнење на капацитетите на различни целни групи:</p> <ul style="list-style-type: none"> о Невладини организации активни во областа заштита на животната средина о Министерство за животна средина и просторно планирање о Единици на локална самоуправа о Други институции и организации поврзани со заштитата на животната средина <p>Познавање на состојбите со животната средина на национално ниво</p> <p>Познавање на националното и европското законодавство за заштита на животната средина</p> <p>Познавање на состојбите со индустријата во земјата</p> <p>Одлични компјутерски вештини</p>	<p>елаборати за заштита на животната средина</p> <p>Енвиро -Л Консалтинг</p> <p>Проект: АгБиз Програма на АРД, УСАИД - Подготовка на ЕДД и ППА истражувања</p> <p>Проект: Подготовка на Елаборат за оцена на Влијание врз Животна Средина од реконструкција и рехабилитација на 81 локален пат во 33 општини во Р. Македонија, Фонд за Магистрални и Регионални патишта и Светска Банка</p> <p>Проект: Зајакнување на административните капацитети со цел развивање на план за управување со сливот на река Струмица во Република Македонија – Arcadis Belgium МЖСПП</p> <p>PM Ireland</p> <p>Проект: Управување со отпадни води на локално ниво, Експерт за животна средина и ОВЖС, Стратегија за одлагање на мил од ПСОВ, Физибилити Студија за Пречистителна станица за отпадни води, Главен План за Води за град Прилеп, Физибилити Студија за санација на канализациона мрежа, ИПА Апликација за МЖСПП</p>	<p>Студија за Оцена на Влијание врз Животна Средина за Пречистителна станица за отпадни води за 95.000 жители за Прилеп, Општина Прилеп</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	ECOLAS NV, Белгија Проект на Европска Комисија: "Environmental Administration in the former Yugoslav Republic of Macedonia and Benefits Assessment for fYRoM and other countries of South Eastern Europe"	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		
<ul style="list-style-type: none"> - Барања за интегрирани еколошки дозволи/дозволи за усогласување со оперативен план - Извештаи за стратегиска оцена на влијанија врз животната средина - Студии за оцена на влијанија врз животната средина - Елаборати за заштита на животната средина - Планови и програми за управување со отпад - Изработка на Локални еколошки акциони планови - Проекти за заштита на животната средина 		

52. ПЕТРОВСКА АНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Ана Боголјуб Петровска, 06.07.1962, Скопје		
Адреса, контакт податоци Ул. Востаничка бр. 57/6		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора) <ul style="list-style-type: none"> - <u>Образование:</u> <ul style="list-style-type: none"> о Дипломиран инженер архитект о Постдипломски студии за управување со животна средина и пејсаж во Софија о Обуки за Оцена на влијанија врз животната средина и Еколошка Ревизија (2001/2002) - Учесник во изработката на 	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) <ul style="list-style-type: none"> - Градежен институт Македонија (1988-1997) - архитект - Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови (1997-2002) – просторен планер - АБЦ Консалтинг (2002-2004), експерт за управување со отпад и социо-економско истражување. - DXB, Холандска консултинг фирмa 	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот) <ul style="list-style-type: none"> о Судија за ОВЖС – Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип о Судија за ОВЖС – Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип о Судија за ОВЖС – 400 кВ Далекувод Штип-Граница со Бугарија

<p><u>просторни планови:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> о Просторен план на РМ о ПП за заштитните зони за изворот Рашче - <u>Поважни проекти:</u> о Физибилити студија за управување со отпад во југозападна Македонија о Национален план за управување со цврст отпад (2004/2005) о Краткорочен експерт на повеќе КАРДС проекти о Национална стратегија за инвестиции во животната средина о База на податоци за состојбата на животната средина во општините во РМ о Прирачник за спроведување на законодавството за животна средина на локално ниво о Трансгранична дијагностичка анализа на Преспа Парк о Физибилити студија и Техничка документација за управување со отпадните води во општина Сарај 	<ul style="list-style-type: none"> (2004-2005), експерт за управување со отпад. - РМ, Ирска консултинг фирма (2005-2006), експерт за планирање на инвестиции во животната средина. - Регионален центар за заштита на животната средина, РЕЦ, кнацеларија во Македонија (2006-тековно), Раководител на проекти - Соработник на следните компании: о Простор ДОО, Куманово, о Чакар & Партнерс, Скопје о РИКОМ, ДОО, Скопје 	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- о Просторно планирање / користење на земјиштето
- о Социо-економски влијанија
- о Управување со цврст отпад
- о Управување со води

53. ПЕТРОВСКА СВЕТЛНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Светлана Љубиша Петровска, 27.10.1960 Скопје

Адреса, контакт податоци

ЦеПроСАРД Скопје
 ул. Орце Николов, бр.155-5/2 Скопје
 тел.02-3061 391
 моб.тел.072-253-004
svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<ul style="list-style-type: none"> - Магистерски студии по екологија, магистерски труд "Управување со отпадни води во општините со анализа на можности за искористување на продуктите од пречистувањето". - Дипломиран градежен инжињер - Сертификат за проектирање на депонии за неопасен отпад - Сертификат за изработка на проекти финансиирани од ИПА фондот на ЕУ. - Главен инжињер во Р. Бањани водење на работниот циклус, комуникација со надворешни институти, раководење со лабораторијата за испитување на квалитет на материјалот и одржување и заштита на работна и животната средина. - Со ИРМ - РЖС – Скопје спроведувње на испитувања на амбиенталниот 	<ul style="list-style-type: none"> -Јули 1986 - 2007-главен оперативен инжињер во сепарација во Рудници Бањани АД Скопје. -Ноември 2006 до ноември 2008 - надворешен соработник на РИ Опус проект, активно учество во изработката на проекти во областа на заштита на животната средина -Февруари 2008 година до денес-менаџер на ЗГ ЦеПроСАРД Скопје со активно учество во реализација на проекти финансиирани од странски донатори. -Учество на обуки и едукација во областа на заштита на животната средина во организација на: Е.А за Rekonstrukcija, ГЕФ, МЖСПП-канцеларија за ПОПс, NTUA - TUC-TMF Србија и Универзитет "Кирил и Методиј" ТМФ, Градежен факултет, Британска амбасата, ТАМ-БАС Програма, Институт 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Студија за одржлив развој на руралните региони во Р. Македонија од аспект на третман на отпадните води и управувањето со цврстиот отпад 2. Студија за потребата од изведба на пречистителни станици во руралните региони во Р.Македонија од аспект на третман на комуналните отпадни води 3. Студија за оценка на влијание на објект за реконструкција врз животната средина во с.Добромирци,Бач, Гермијан,Новаци,Живојно,ДолноАгларци, Градежница и Вевчани 4. Апликација за ИСКЗ А дозвола за ТЕЦ Осломеј Кичево 5. Учество во изработка на преку 50 елаборати за оцена на влијание и Апликации за ИСКЗ за добивање на А и Б интегрирани еколошки дозволи (назначени во портфолиото за мојата

<p>воздух во околната на Р.Бањани.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Добитник на плакета од Програмата за заштита и унапредување на животната средина и културно наследство на Форд Мотор Компанија, 2000 год. - ОВЖС со изработување на елaborати, студии и апликации за ИСКЗ. - Менаџер на ЦелПроСАРД-Скопје изработката и имплементирање на проекти од странски донатори (СНВ, СИДА, ГТЗ, Светска банка, ФАО). - Јазици -англиски 	<p>за сточарство - Земјоделски факултет и Г.И.Македонија.</p> <p>Работно искуство во ОВЖС : повеќе од 50 изработени елaborати и апликации за ИСКЗ за добивање на А и Б интегрирана еколошка дозвола;</p> <p>Изработка на идеен и главен проект на депонија за комунален отпад во о.Ранковце,</p> <p>Студии за управување со отпадни води и отпад во руралните региони во Македонија;</p> <p>Одржани обуки за советниците на АПРЗ за потребата од ИСКЗ - Б дозвола во 6 центри во Македонија,</p> <p>Учество во фаза на истражување на проект "Промоција на одржливи земјоделски практики, енергетска ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија во руралните заедници на Република Македонија".</p> <p>Активен член на ЗГ Жетва на знаење и член на Македонско здружение за заштита при работа.</p>	<p>работа меѓу кои Апликација за ИСКЗ А дозвола асфалтни бази на Македонија пат, Депонија Мелци Кавадарци Живинарска фарма Маја компани, Кадино Скопско...) Доколку е потребно со задоволство ќе дополнам текстот со потребните информации на ваше барање.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Земајќи го во предвид моето работно искуство во рударството и градежништво, познавање на работа во сите фази на

градба на инжињерски објекти како и понатамошната едукација со магистратурата на екологија, јас преферирам на област на делување за ОВЗС на постоечки и новопроектирани градежни објекти како комунални депонии, пречистителни станоци, автопатишта, рудници, асфалтни бази. Изработка на Студии за оцена на влијание врз животната средина, Елаборати за заштита на животната средина, Планови и програми за управување со отпад и отпадни води, ИСКЗ апликации за А и Б дозвола, специфични студии/проекти за медиуми на животната средина, енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија

54. Ралева Елизабета

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Елизабета, Борис, Ралева, 23.07.1975г. Кавадарци		
Адреса, контакт податоци Никола Парапунов бр 27 1/48 Скопје E-mail: elizabeta.raleva@gim.com.mk Tel: 070/337102 02/3091923		
Кратка биографија (не повеќе од	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Елизабета Ралева (род. Митревска), дипл.инж.геолог,2001 г. на Рударско-геолошки факултет во Штип, на катедра за петрографија и минералогија. Вработена во ГИ "Македонија"А.Д. на позиција одговорен инженер, каде работи околу 5 години.	Во текот на своето вработување работи на повеќе елаборати, проекти и студии, особено се интересира за минералните сировини, нивното истражување и експлоатација, како и влијанието врз животната средина. Поседува "Лиценца за изработка на геолошка документација, издадена од Министерството за економија".	1.Студија за оцена на влијанието врз животната средина Мермерен комбинат Прилеп-Сивец-2013 - дел од експертски тим; 2.Елаборат за заштита на ж.с.од х.г. истражни работи за дефинирање на можностите и условите за зафаќање на подземните води за наводнување на земјоделските површини за "Системот Грчиште" (2013) - носител на елаборат; 3.Елаборат за заштита на ж.с.од х.г. истражни работи за изградба на хидросистемот за зафаќање, дистрибуција и искористување на водите за новиот систем "ХС Миравци (2013) - носител на елаборат; 4.Елаборат за оцена на влијанието на деталните геолошки истражувања за песок и чакал врз ж.с. на локалитет "Купријан"

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Како геолошки инженер, често наоѓам примена на екологијата во сите проекти од нашата струка, било да се работи за геологија, хидрологија, инженерска геологија и геомеханика. Особено сакам да го истражувам влијанието на оваа мултидисциплинарна наука врз животната средина и да се залагам за измена на мистражните методи со што помал негативен удел врз животната средина.

55. СИДЕРОВСКИ КОНСТАНТИН

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Константин Ѓорѓи Сидеровски
17.02.1968, Скопје

Адреса, контакт податоци

ул. Разловечко востание бр. 26/A-27
1000 Скопје, Македонија
e-mail: konstantin_siderovski@yahoo.com
тел. + 389 75 240 885

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<ul style="list-style-type: none">• Образование:<ul style="list-style-type: none">- 1997 – Магистер по технички науки, Унив. „Св. Кирил и Методиј, –Скопје- 1993 – Градежен инженер, Унив. „Св. Кирил и Методиј, –Скопје• Јазик:<ul style="list-style-type: none">- Македонски – мајчин јазик- Англиски:<ul style="list-style-type: none">о читање – одличноо пишување – одличноо конверзија – одлично	<ul style="list-style-type: none">• 1993 – 1999 Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Унив. „Св. Кирил и Методиј, –Скопје, Асистент• 1999 – 2004 Министерство за животна средина и просторно планирање Директор на Служба / Управа за заштита на животната средина• 2004 – 2009 Консалтинг во животна средина	<ol style="list-style-type: none">1. Студија за ОВЖС за фарма на ветер во општина Штип, INVALL (Шпанија); 20092. Студија за ОВЖС за фарма на ветер во општините К.Паланка, Ранковце и Ст.Нагоричане, INVALL (Шпанија); 20093. Студија за ОВЖС за фарма на ветер во општина Свети Николе, INVALL (Шпанија); 20094. Студија за ОВЖС за фарма на ветер на ЕЛЕМ во општина Богданци; 2009

<ul style="list-style-type: none"> • Технички вештини: Ms Windows OS, MS Office package; Corel Draw; CAD & GIS Software. • Клучни квалификации: - Технички дисциплини - Заштита на, и управување со, животна средина - Управување со отпад - ОВЖС - Планирање на инфраструктурни проекти - Апроксимација на законодавство кон ЕУ / пред-пристапен инструмент – ИПА - Градење на капацитети и институционално зајакнување 	<p>Значајни проекти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проекти на ЕУ (име на проект / позиција во проект): <ul style="list-style-type: none"> ✓ Национален план за управување со отпад и физибилити студии (2004 - 2005) / Сениор експерт ✓ Зајакнување на управувањето со ж.средина (2005-2007) / Заменик раководител на проект ✓ Управување со отпадни води – град Прилеп (2007) / Сениор експерт ✓ Подршка на процесот на децентрализација (2008) / Сениор експерт - Други проекти: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Зајакнување на капацитетите на ЕЛС во сферата на управување со ж.средина (2007) / ЗЕЛС / Раководител на проект ✓ Национална стратегија за инвестиции во ж.средина (2007-2008) / ADA / Сениор експерт за управување со отпад ✓ Анализа на пазарот на професионални услуги во ж.средина (2008) / UNDP / раководител на проект ✓ - ОВЖС: Одговорен експерт за изработка на студии за ОВЖС 	<p>5. Студија за ОВЖС за далновод на МЕПСО Штип (Р.Македонија) – Ниш (Р.Србија); 2009 / 2010</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - Управување со отпад Физибилити студии за управување со отпад Локални планови за управување со отпад • 2009 - Управител на Емпира EMC, консултантска компанија - ОВЖС: Одговорен експерт за изработка на студии за ОВЖС - Управување со отпад Одговорен експерт 	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инфраструктурни проекти • Управување со отпад, вклучително инфраструктура за постапување со отпад • Управување со отпадни води, вклучително пречистителни станици • Водостопански проекти • Енергетика, вклучително производство (електрани) и пренос на енергија, далноводи и др. • Цевоводи за пренос на гас, нафта или хемикалии • Хидро-технички објекти (ХТО), вклучително брани • Изградба на сообраќајна инфраструктура • Екстракција и експлоатација на минерални сировини, каменоломи, итн. • Индустриска индустрија на минерали, вклучително производство на цемент, стакло, итн • Индустриска индустрија на гума, текстилна, кожна, дрвна и индустриска за хартија • Интензивно живинарство и свињарство <p>Други објекти (според Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за ОВЖС), Прилог II, точки 11, 12, 14, 15 и 16.)</p>		

56. Сотировска Мaja

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање
Мaja Димитрија Сотировска, 05.03.1982 Скопје

Адреса, контакт податоци**Бул.Партизански Одреди 59/4-19, Скопје****E-mail: sotirovska.maja@yahoo.com; maja.sotirovska@makpetrol.com.mk****Tel: 070 341 623**

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)</p> <p>Bra~en status: Ma`ena</p> <p>Nacionalnost: Makedonka</p> <p>2007-2012 г. Magister na ekonomski nauki od oblasta na Ekolo{ka ekonomija</p> <p>Nau~en institut za biznis ekonomija- Skopje, Studii od oblasta na Ekolo{ka ekonomija</p> <p>2000-2005 г. [umarski Fakultet- Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"</p> <p>Otsek: Ozelenuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina</p> <p>2004 г. Seminar i rabotilnica, "Obnovliva energija", stipendist na Board of European Students of Technology na univerzitetot "La Sapienza", vo Rim, Italija.</p> <p>2007 г. Certificiran interen proveruva~ (ISO/DIS 19011) na Sistemot za</p>	<p>Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)</p> <p>2006 г., vrabotena vo Makpetrol A.D. - Skopje, vo Direkcijata za standardizacija, kvalitet i ekologija kako Samostoen referent za upravuvawе so `ivotnata sredina i Upravitel so otpad.</p> <p>Implementirawe i kontinuirano podobruvawe na sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001 i sistemot za upravuvawe so kvalitet ISO 9001.</p> <p>-Kontinuirano sledewe na zakonskata regulativa od oblasta na `ivotnata sredina;</p> <p>-Izrabitka na katastarot na zagaduva~i- otpadna voda, otpad i vozduh;</p> <p>-Sledewe na programite na elaboratite za ocena na vlijanieto vrz `ivotnata sredina -</p>	<p>Изработени студии за СЕА- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)</p> <p>/</p>

<p>upravuvawe so kvalitet ISO 9001 i Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001.</p> <p>2011 g. Upravitel so otpad, Uverenie za polo`en stru~en ispit za vr{ewe na rabotite za upravuvawe i/ili postapuvawe so otpad, pri Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe</p> <p>2012 g. Obuka za obu~uva~i od Centar za obrazovanie po menaxment Motiva.</p> <p>2013 g. Ekspert za strategiska ocena za `ivotnata sredina, pri Min. za `ivotna sredina i prostorno planirawe</p> <p>Stranski jazici:</p> <p>Angliski, (odli~no poznavawe)</p> <p>Italijanski (sredno poznavawe)</p> <p>Tehni~ko poznavawe na:</p> <p>MS Word, Excel, Power Point, Corel Graphics.</p>	<p>EIA;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Izrabitka na godi{en izve{taj za IPPC dozvola; -Evidencija i podgotovka na izve{tai za upravuvawe so otpad (opasan otpad, komercijalen otpad, elektronski otpad, otpad od baterii i akumulatori, otpadni masla, otpad od pakuvawe) do kolektiven postapuva~ i Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe-konsolidiran izve{taj; -Kontiniran monitoring na izvorite na emisii na site mediumi na `ivotnata sredina. (voda, vozduh, po~va). 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Implementirawe i kontinuirano podobruvawe na sistemot za Upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001 i na sistemot za Upravuvawe so kvalitet ISO 9001.

Upravuvawe so otpadot: opasen i komercijalen (отпад од пакување, електронски отпад, отпад од батерии и акумулатори, отпадни масла, опасен отпад и сл.).

Kontinuiran monitoring na site mediumi na `ivotnata sredina.

Izrabitka na izve{taii (konsolidiran, godi{en za IPPC).

Usoglasuvawe so zakonskata regulativa od oblasta na `ivotnata sredina.

57. Спасовска Валентина

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Валентина, Драгомир, Спасовска. родена на 25 06 1963 Кратово, Македонија

Адреса, контакт податоци ул. Егејска Македонија бр. 28 - Куманово,

E-mail: drag00@abv.bg

Tel: 031/412-498, моб. 075/381-206,

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
1988 година дипломираа на Архитектонски факултет во Скопје каде се здобивам со диплома Дипломиран инженер архитекта. Првото работно место ми е во проектантско претпријатие ДОО Простор во Куманово каде од 1988 година работам како проектант соработник, до	Во текот на моето работното искуство имам изработени повеќе: Идејни, основни и изведбени проекти за станбени куќи и станбени згради, индустриски објекти, фарми, бензински	1. Втора шанса- проект за рециклирања и заштита на животна средина со проверка на ЗР. 2. Вода извор на живот- проект за барање на решенија за санирање и намалување на загадувачи на води и водени ресурси.

<p>самостоен проектант.</p> <p>Од 1998 година работам како заменик на раководител во Ј.П. за просторни и урбанистички планови - Скопје, Подружница Куманово, каде се изготвуваа повеќе Просторни планови за одредени региони од земјава, како и урбанистички планови.</p> <p>Во ДОО Урбан Гис - друштво за просторни и урбанистички планови инженеринг и др., работам од 2004 година како раководител на друштвото, во исто време завршувајќи ги работите како планер и проектант.</p>	<p>пумпни станици, угостителски и деловни објекти со пратечки функции,</p> <p>Изработка на Урбанистички планови (ГУП, ДУП, ЛУПД, ДУПД, АУП, проекат за инфраструктура и др.)</p> <p>Учество во изработка на проекти од областа на ОВЗЖС,</p> <p>Снимање на заштитени објекти (конзерваторски основи),</p> <p>Елаборати за против пожарна заштита,</p> <p>Вршење на Ревизии на проекти и планови,</p> <p>Вршење на надзор при градба на објекти.</p>	<p>3. Земјата повикува за заштита - проект за барање на најсоодветни решенија за заштита на земјата.</p> <p>4. Ајде да засадиме дрвја- проект за значење на дрвјата и нивен допринос за здрава животна средина.</p> <p>5. Проект за Значење на санирање на загадувачи на живиот свет.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Изработка на</p> <ul style="list-style-type: none"> - Елаборати за заштита на животна средина - Инфраструктурни проекти - Проекти од областа на архитектурата и градежништво - Планови од областа на урбанизам

58. СПИРОВСКА МЕНКА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

<p>Менка Аритон Спировска 28.12.1951 Скопје</p> <p>Адреса, контакт податоци Ул.Гуро Гаковик бр.50 Тел. 078 252 676 e-mail: m.spirovska@ema.com.mk</p>		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Едукација: Дипломиран биолог Сертификати: експерт за изготвување на студии за оцена на влијание врз животната средина, за изготвување на извештаи за стратегиска оцена на животната средина, раководење со проектен циклус, ИПА регулативи, CITES процедури</p> <p>Вработувања: 2007- денес = ДЕКОНС ЕМА, консултантска куќа за животната средина 1997-2007 = МЖСПП, 1978-1997 = Општина Гази Баба</p> <p>Познавање на странски јазици: англиски јазик</p> <p>Технички способности: MS Office</p> <p>Останати способности: член на владини комисии; билатерални комисии и експертски групи (ЕИА, води и биодиверзитет); преговарачки групи со земите од соседството ангажирани во изработката на договори за соработка Спроведени курсеви: Б.Е.Н.А 2005-2007/ ЕИА, СЕА, Заштита на</p>	<p>Специјалист од областа на Управување со животната средина со искуство од повеќе од 30 години, во следниве области: (а) процедури за Оценка на влијание врз животната средина на национално и меѓународно ниво; (б) управување со природата и биодиверзитетот; (в) управување со меѓународни прекуграницни води; (г) политика и правна рамка за животната средина; (д) експертиза за изработката на стратегии за управување со животната средина, НЕАП-и и ЛЕАП-и; (ѓ) изработка на Стратегија и Акционен План за биодиверзитет; (е) подготовкa на Владината Стратегија и политика од областа на животната средина; и (ж) координација на проекти, финансиирани од EU, GEF, WB, UNDP и билатерални донатори; (з) подготовкa на Стратешки документи за Министерството, Годишна програма и план, извештаи, (с) член на владините групи за подготовкa на оперативни</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Студија за оценувањето на влијанието на проектот, врз животната средина од изведбата на санација на свлечиште кај населено место Ракотинци - општина Сопиште - Ревизија на Оценка на Влијание врз Животната Средина (ОВЖС) Студија - Финален Извештај граничен премин - Студија за оценка на влијание врз животна средина, Ветропарк, Гевгелија - Студија за оценка на влијанието врз животната средина - Ветропарк Крушево

<p>биодиверзитетот на национално и меѓународно ниво, Вовед во ЕИА процедурите во секторот за сточарство/ Министерството за Земјоделство, Зајакнување на капацитетите на Единиците на локална самоуправа (ЕЛС) - обуки за спроведување на обврските согласно законската регулатива во областа на животната средина - ЗЕЛС, обуки за спроведување на Б-ИСКЗ процедури 2007/2008</p>	<p>програми за идните ИПА фондови (втора - СВС компонента и трета-инфраструктурна компонента); (и) член на владини билатерални делегации, (ј) обучувач во ЗЕЛС за Законите поврзани со животната средина.</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Студии за оцена на влијание врз животната средина - Елаборати за заштита на животната средина - Планови и програми за управување со отпад - Барања за интегрирано спречување и контрола на загадувањето - Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови - Извештаи за Стратешка оцена на животната средина - Специфични студии/проекти за медиуми во животна средина 		

59. СТАНОЈОСКИ КИРЕ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Кире Блаже Станојоски 10.03.1978 год Скопје

Адреса, контакт податоци

Ул. 10 бр. 12 с. Долно Лисиче- Скопје тел. ++38970 380 170 email:kstanojoski@yahoo.com
kstanojoski@opusproekt.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Образование: Институција УСО "Орце Николов" 1992-1996 Квалификација: електричар -	1. Агенција за технолошки развој и еколошка заштита, АТРЕЗ доо - Скопје 2001-2004, инжењер по	<ul style="list-style-type: none"> - Хидросистем "Лошана" - Делчево - Пречистителни станици и депонирање на цврст комунален

<p>електроничар Институција "Св.Кирил и Методија" 1996-2001 -Интердисциплинарни студии по инженерство на животна средина - Квалификација: дипломиран инженер по заштита на животна средина Член во невладини организации: Организација наинженери еколози - Скопје 2001-2004 Балкански центар за соработка 2001/денес Компјутерски апликации Искуство во работа со MS offise (Word, Excel, Power Point) одлично познавање; Internet (одлично познавање); Adobe Photoshot (солидно познавање) Познавање на јазик: Српско/хрватски (одлично); английски јазик (солидно); руски јазик (одлично) Публикувани трудови</p> <ul style="list-style-type: none"> • К. Станојоски, Ефекти од против ерозивни мерки во сливот на акумулација "Лошана", Дипломска работка, Скопје, 2001 година; • К.Станојоски, Б.Давитковски, В. Ефремова, Правни аспекти на заштитата на животната средина во општина Велес, Велес 2002 година; • К. Станојоски, А. Ефремов, Е. Цекова, Загадување на воздухот во регионот на Велес од металуршкото 	<p>заштита на животна средина 2. РИ - ОПУСПРОЕКТ доо Скопје, 2005 - денес, инжењер по заштита на животна средина - консултант При работење во двете компании имам работено на: Изготвување на Студии за ОВЖС, Апликации за усогласување со оперативен план (А и Б), Апликации за изготвување на А и Б еколошки дозволи, Изготвување на еколошки елаборати, Проектирање на депонии за неопасен отпад, изготвување на извештаи од мерења на: емисии и имисии во воздухот, бучава, отпадни води, изготвување на програми за заштита на животната средина, давање на предлог на мерки за заштита и унапредување на животната средина. Надополнување на знаењето и размена на искуства имам извршено на повеќе семинари и работилници на територијата на Република Македонија и надвор од неа.</p>	<p>отпад во Екосистемот на сливното подрачје на река Радика, – Хидросистем Злетовица, – Управување со цврст комунален отпад - општина Илинден, – Автопат Е-75, Делница Табановце – Куманово,</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

производство на цинк и олово, Велес
2002 година.

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

Управувањето со отпадот (локални и регионални депонии, управување со отпад)

Автопатишта

Црна и обоена металургија

Хидросистеми (пречистителни станици, акумулации, системи за пренос на вода)

60. Станојевска Бојана

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Бојана Јован Станојевска
27.12.1983, Скопје

Адреса, контакт податоци: ул. Козле – 2 бр. 18А, Скопје
E-mail: b_stanojevska@yahoo.com
Tel: +389 71 340 501

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)

Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)

Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<p>2007-Универзитет „Кирил и Методиј“ Правен Факултет Јустинијан Први, отсек политички науки</p> <p>2008- во тек: Постдипломски студии, Институт за социолошки и политичко правни истражувања, отсек: Комуникации</p> <p>2012-Меѓународна интердисциплинарна летна школа за зафаќање на јаглерод диоксид и складирање, Пекинг, Кина</p> <p>2010 – Меѓународна летна школа за енергетика, животна средина и одржлив развој, Осло, Норвешка</p>	<p>2008 – Центар за климатски промени-Скопје, Локален координатор на проектите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Градење на капацитетите за развој на проекти од климатски промени –CDM, - Почиста и поефективна индустрија во Македонија, <p>Асистент на проектот: Зајакнување на капацитетите на МЖСПП за ИСКЗ и управување со опасен отпад</p> <p>2010-2013 – Hulla & Co Human Dynamics KG, Национален координатор за Македонија за РЕНА (Регионална еколошка мрежа за животна средина)</p>	<p>Елаборат за инвестиционен објект канализационен систем за отпадни води за С. Брајковци, Балинци и Марвинци, Општина Валандово</p> <p>Елаборат за заштита на животната средина за Проект за инфраструктура за изведба на улица, с. Оморани</p> <p>Елаборат за заштита на животна средина за Проекти за инфраструктура за изведба на улица во село Мелница, Општина Чашка</p> <p>Елаборат за заштита на животна средина за Проекти за инфраструктура за улица во село Согле, Општина Чашка</p> <p>Елаборат за заштита на животна средина за хотелски комплекс базен со екоресторан во Желино, Општина Желино</p> <p>Локален Еколошки Акционен План за</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- Инфраструктура (Изградба на регионални патишта, автопати, канализациони системи),
- Индустриски капацитети,
- Обновливи извори на енергија (ветерни електрани, хидро електрани, соларни централи),
- Управување со отпад.

61 Стефановска Иrena

Име,татковоиме,ипрезиме,датаместонараѓање,
Ирена Милчо Стефановска, 01.08.1979

Адреса,контактподатоци

E-mail:stefanovskairena@gmail.com

Tel:075 477 577

Краткабиографија(неповеќе од 150збора)	Краткоработноискусство(неповеќе од200збора)	Изработени студии за ОВЗЖС-неповеќе од студии(поизборна експертот)
<p><u>Образование</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Гиманзија "Раде Јовчевски Корчагин"▪ Универзитет Св."Кирил и Методиј" – Скопје, Република Македонија Машински Факултет – Интердисциплинарни студии по инженерство на животна средина▪ 2010 ГЕИНГ – Инженер за заштита на животна средина и одговорен за ISO 14001▪ 2008 Енвиро-Ресурси, Соработник за заштита на животна средина▪ 2007 Еко-Свест, Соработник за заштита на животна средина <p><u>Компјутерски вештини:</u> Microsoft Office</p> <p><u>Познавање на јазици:</u> Англиски јазик</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Национална студија за тарифи за вода▪ Усогласување на ЕУ Директиви и македонско законодавство за биогорива и обновливи извори на енергија▪ Физибилити студија за управување со отпад за Град Скопје▪ Елаборат за заштита на животна средина за автоперална "Давос"▪ Физибилити Студија депонија Дрисла▪ Подготовка на Шестмесечен Извештај за состојбата со животната средина во Брод-Гнеотино, РЕК Битола▪ Елаборати за заштита на животната средина реконструкција на тротоари и асфалтирање на улици "Његошева", "Бриселска", "Будимпештанска", "Стрезова"▪ Елаборат за заштита на животната средина за рехабилитација на градско пристаниште Охрид▪ Елаборат за заштита на	<ul style="list-style-type: none">▪ Студија за оцена на влијанија врз животната средина од изградба на ХЕЦ "Бошков Мост"▪ Студија за оцена на влијанија врз животната средина "Автопат А2, Делница Кичево-Требениште и на автопат А3, делници крстосница Требеништа (врска А2) -крстосница Подмолье – Охрид"▪ Физибилити Студија депонија Дрисла▪ Физибилити студија за управување со отпад за Град Скопје

	<p>животната срединаза рехабилитација на регионален пат Вељуса- Водоча-Баница до раскрсница за Струмица</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Елаборат за заштита на животната срединаза рехабилитација на систем за водоснабдување во Гостивар ▪ Изработка на Елаборат за заштита на животна средина за Парк на Ветерни Електрани Богданци ▪ Елаборат за заштита на животна срединаза реконструкција (проширување) и рехабилитација на постојниот државен пат А3/P1312, делница Велес- Кадрифаково 	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Преферирана област на делување (неповеќе од 100 збора) (опцијално)

- Елаборати за заштита на животна средина
- Студии за оцена на влијание врз животната средина
- Физибилити студии
- Планови и програми за управување со отпад
- Изработка на Локални Еколошки Акциони Планови

62. Стојановска Марија

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Марија Борис Стојановска, 02.02.1976, Штип

Адреса, контакт податоци: ул.“Генерал Михаило Апостолски”, бр.31/3, Штип, 2000

E-mail: m.stojanovska@sasa.com.mk; marija_geo@yahoo.com

Tel: 075/ 209 626; 033/ 279 251

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)

<ul style="list-style-type: none"> - Магистер на технички науки-Инженерство на животна средина; - Дипломиран инженер геолог; - Сертифициран проверувач за ISO 14001 и ISO 9001 стандарди; - Положен стручен испит за управување и/или постапување со отпад. 	<p>Мај 2007- тековно вработена, Рудник САСА ДОО, М.Каменица</p> <p>Позиција- Инженер за екологија, Претставник на раководство за управување со животна средина согласно ISO 14001:2004 стандард, Управител за отпад.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Имплементација, одржување на ISO 14001, ISO 9001 и OHSAS 18001 стандарди; - Подготовка на апликација за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола за Рудник САСА, изработка на Оперативен план; - Идентификација на аспекти на влијание на животна средина, изготвување на програми со релевантни активности за нивно решавање; - Изработка на планови за постапување во случај на незгода или вонредна состојба за потенцијални незгоди или вонредни состојби кои би имале влијание на животната средина; - Контрола над операции кои имаат влијание над животна средина, изготвување на упатства за постапување со отпад, опасни материјали, обновливи извори на енергија и др., обука на вработени за постапување согласно упатства; - Мониторинг на води, почви, седименти, амбиентален воздух, бучава, отпад; - Изработка на планови, извештаи за заштита на животна средина, со предлог превентивни и корективни мерки. 	<ul style="list-style-type: none"> - Контрола и третман на рудничките дренажи во Рудник САСА ДОО, М.Каменица; - Заштита и унапредување на животната средина преку контрола на влијанието на производствените активности во Рудник САСА; - Контаминација на почвите во Рудник САСА; - Управување со отпад во Рудник САСА; - Мерки за минимизирање на влијанието од хидројаловиштата во Рудник САСА.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)

- Третман на отпадни води;
- Контаминација и ремедијација на почви;
- Управување со отпад;
- Еколошки системски анализи;
- Моделирање на животната средина.

63. ТЕМЕЛКОСКА СУЗАНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Темелкоска Кирил Сузана, 13.11.1948, Неготино

Адреса, контакт податоци

Народен Фронт 13/67
Тел: 3124 320, моб 071 330 536

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>1. Презиме и име : Темелкоска Сузана</p> <p>2. Образование: дипломиран хемиски инженер</p> <p>3. Образовна институција : Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје, Природно математички факултет - отсек применета хемија</p> <p>4. Познавање на странски јазици: Англиски и Француски</p> <p>5. Останати способности: Компјутерски познавања</p> <p>6. Други значајни информации</p> <p>Водечки Аудитор за ИСО 9001 регистриран во EOQ -</p>	<p>Виши Самостоен Инспектор во Југоинспект - Скопје</p> <p>1.Контрола на квалитет и квантитет на разни стоки при увоз и извоз, 2.Лаботориски анализи на отпадна вода, 3.Хемиски испитувања на прехрамбени производи, 4.Мострирање на почва, мострирање на вода. 5. Изработка на еколошко технолошки проекти</p> <p>6.Имплементација на Стандардот за управување со квалитет ISO 9001</p> <p>7. Имплементација на Стандардот за</p>	<p>Изработка на Еколошко-Технолошки Елаборати со ОВЖС:</p> <p>1. "Вардар Доломит" ДОО Гостивар 2.Бензиско - Плинска станица со технички преглед на моторни возила Кадино - Скопје 3."Реплекфарм" Производство на антибиотици, Скопје 4."Комуна" АД Производство на картонска амбалажа, Скопје "Комуна" АД Производство на хартија, Скопје 5.МАК АУТО Стар - Скопје</p>

<p>DGQ Certifikat No. P11/AUD//0101021 EOQ Quality Auditor регистриран во EOQ Certifikat No. DE08QA-13188 EOQ Quality System Manager регистриран во EOQ Certifikat No. DE00SM - 19611 Водечки Аудитор за ISO 14001, SIQ – EMS/79 – 2003/2004 Водечки Аудитор за ISO 22000, course No.A17189, Certifikat No.3759 сертифицирано од IRCA Аудитор за ISO 17020 – регистриран во Институт за Акредитација на РМ, 11-15.02.2008 Аудитор за ISO 17025 – регистриран во Институт за Акредитација РМ, 11-15.02.2008 Интерен проверувач за OHSAS 18001 :1999 регистриран во American Quality and Environmental Group Certifikat No. Q/E/O 070524 – 05 EUREPGAP, регистриран во INCEBO – 03.04. Јуни 2006 Скопје</p>	<p>управување со животна средина ISO 14001 8. Имплементација на Стандардот за управување со здравје и безбедност при работа ISO 18001 9.Имплементација на Стандардот за безбедност на храна ISO 22000 и HACCP. 10. Водечки проверувач за ISO 9001 и ISO 14001. 11. Водечки проверувач за ISO 22000 и HACCP Работна позиција: Управител во Еуромак Контрол, Скопје Работен стаж: 25 години во контролна куќа Југоинспект (сегашен Карго Инспект) како Виши Самостоен Инспектор Работен стаж: од 1996 до сега во Еуромак-Контрол, Друштво за техничко испитување, анализа и квалитет и консалтинг</p>	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) Енергетика, Рафинерији за минерална нафта и гас, Производство и преработка на метали, Леарници, Индустриска инсталации за производство на минерали, Индустриска инсталации за производство на цементен клинкер, Инсталации за производство на стакло, Инсталации за производство на керамички производи, Асфалтни бази, Бетонски бази, Инсталации за ископ, дробење, мелење на минерални сировини, Хемиска индустриска инсталации за депонирање, рециклирање и согорување на опасниот отпад, Инсталации за согорување на комуналниот отпад, Инсталации за депонирање на неопасен отпад, Пречистителни станици, Ремедијација на земјишта на јаловишта, Брани, Прехранбени производствени погони, Обработка и преработка на млеко, Кланици, Конзервна индустриска инсталации, Печатници, Индустриски постројки за производство на хартија и картон, Градежни објекти и Текстилна конфекција.</p>		

64. ТОКАРЕВ АНДРЕЈ

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Андреј Михаилчо Токарев, роден 14.03.1975, Скопје

Адреса, контакт податоци

Ул. Волгоградска 15/4-6, Скопје, Република Македонија,
Домашен телефон 02/30 69 899, мобилен телефон 070/30 01 04
Електронска пошта: Andrej.Tokarev@t-mobile.com.mk

Кратка биографија	Кратко работно искуство	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Образование и обука: Дипломиран Машински инженер за безбедност и здравје при работа, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Машински факултет, Скопје;</p> <p>Сертификат за контрола, мерење и сервис на термо-енергетски постројки и чилери;</p> <p>КАРДС проект "Самовработување со сопствен бизнис"</p> <p>IRIS-USA- Граѓанско застапништво и граѓанска дипломатија</p> <p>Јавно-приватни партнериства и учество на граѓаните</p> <p>"Граѓанска ревизија" – механизми за контрола и распределување на јавните средства од буџетот</p> <p>Европска интеграција –</p>	<ol style="list-style-type: none">Од 2006 год. до денес, А.Д. Т-Мобиле-Скопје, Експерт за инфраструктура и инвестиции, заштита на животна и работна средина2001-2003 година, Дирекција за цивилна и воздушна пловидба, Главен инженер за заштита при работа и советник на Генералниот Директор при набавка на техничка опрема2000 година, Alex Stewart (Assayers) LTD, Претставништво – Скопје, Член на тимот контролори за надзор на квантитетот и квалитетотЦентрален завод за заштита при работа, заштита од пожари и експлозии, контрола на квантитет и квалитет и заштита на средината – Скопје, Член на	<p>Проектирање, ревизија и аплицирање на елаборати за проценка на влијанието врз животната средина за:</p> <ul style="list-style-type: none">- Рурални базни станици (Раовиќ, Матка, Чегране, Присојница, Теово-Богомила и други)- Урбани базни станици (Симпо, Стопанска банка Струга, МВР Охрид, Лептокарија и други)

<p><i>прераспределување на дејности од државниот кон граѓанскиот сектор</i></p> <p>IFC PEP SE – Private Enterprise Partnership Southeast Europe – Промотивна работилница за меѓународни стандарди (ISO-14001, OHSAS18001, HACCP , ISO2200)</p> <p>Јазици: англиски, српски, бугарски</p> <p>Технички вештини и способности: Познавање на MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express), Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe PageMaker, Audio and Video WAFE Mix Studio, CUBASE groupation, IES db-eta (profesionalen audio test); одлично познавање на хардверскиот и софтверскиот дел на компјутерската техника.</p> <p>Референци: А.Д. Т-Мобиле-Скопје Дирекција за цивилна и воздушна пловидба Alex Stewart (Assayers) LTD Претставништво – Скопје Централен завод за заштита при работа, заштита од пожари и експлозии, контрола на квалитет и квалитет и заштита на средината – Скопје</p>	<p>проектантскиот тим при изработка на различни студии</p> <p>5. Еколошки друштва: ДЕМ, Еко- мисија, Опстанок-еден од основачите на првото еколошко здравје во Македонија како и активен член во донесувањето решенија кои се однесуваат на еколошките проблеми</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Еколошки друштва: ДЕМ, Еко-мисија, Опстанок		
Преферирана област на делување (опцијално)		
<p>- Проценка на влијанието на ОВЗЖС кое произлегува од радио-релејните уреди, базните станици, ТВ предавателите и останатите електроенергетски постројки кои еmitуваат електроенергетски бранови (нејонизирачко зрачење);</p> <p>- Активно учество во изготвување на домашната легислатива (закони, уредби, правилници, директиви, упатства и сл.) која се однесува на оценка на влијанието врз животната средина, но и на безбедноста и здравјето при работа.</p>		

65. ТОМОВСКИ АЛЕКСА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Алекса Влајко Томовски, 15. 07.1956, Тетово

Адреса, контакт податоци
ул. Македонија 11 – 2/6, 1000 Скопје
тел/факс: 3215773; bar@barece.com.mk

Кратка биографија	Кратко работно искуство	Изработени студии за ОВЗЖС
<p>Роден во Тетово 1956.</p> <p>Завршил машински факултет во Скопје 1980 година.</p> <p>Сертификат за одржливо производство Hakko – Japan;</p> <p>Сертифициран за имплементација на проекти според FIDIC.</p> <p>Овластен проектант, ревидент и надзорен инженер, ниво А.</p> <p>Член на Техничкиот Комитет 22 на Институтот за стандардизација на РМ.</p> <p>Со заштита на животната средина се бави од деведесетите години на минатиот век низ ангажман во невладиониот сектор. Основач на Друштвото на екологисти Тетово,</p>	<p>Во текот на целата своја кариера се бави со енергетика и инфраструктура, вклучувајќи и енергетска ефикасност на згради и технологии.</p> <p>1982 – 1991 Фабрика за медицинска пластика – Тетово: решенија за енергетска ефикасност на процеси, како и заштита од емисии на токсични гасови од технолошкиот процес во амбиенталниот воздух;</p> <p>1991 – 2002 Комунапроект – Тетово: проектант на објекти и инсталации од областа на термоенергетиката, домувањето и јавна инфраструктура. Активности на територијата на РМ, како и Косово;</p>	<p>- Реконструкција и рехабилитација на локални патишта во општините: Ресен, Прилеп, Охрид, Другово, Кичево, Дебарца, Струга, Илинден, Бутел, Сопиште, Арачиново, Зелениково, Петровец, Брвеница, Гостивар, Тетово, Јегуновце, Теарце, Маврово – Ростуша; за Агенцијата за државни патишта на РМ и Светска Банка;</p> <p>- Технолошко индустриско развојна зона Тетово за Агенцијата за Индустриски развојни зони на РМ;</p> <p>- Погранични станици за фитосанитарна и ветеринарна контрола на Табановце, Блаце, Кафасан и Аеродром Скопје за Министарството за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ</p>

<p>поранешен подпретседател на Движењето на екологистите на Македонија.</p> <p>Раководител на јавната кампања за Првиот НЕАП и заменик раководител на тим на Вториот НЕАП.</p> <p>Учесник на голем број проекти и настани од сферата на животната средина.</p> <p>Јазици: македонски, английски, германски</p>	<p>2002 – 2003 Европска агенција за реконструкција: Таск менаџер за инфраструктура;</p> <p>2003 до денес БАР Е.Ц.Е. - Скопје: Управител на консултанска куќа каде што работи на широк дијапазон на проекти, меѓу кои:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заменик раководител на тим на Вториот НЕАП; - проектирање и надзор на голем број објекти за водоснабдување, пречистување на води; - инфраструктура и енергетски решенија за гранични премини во Р. Албанија; - енергетска ефикасност на објекти и означување за UNOPS; - раководител на проектот за обука и пуштање во работа на пречистителната станица за отпадни води во Куманово; - зајакнување на јавните претпријатија во доменот на еколошка инфраструктура за Светска Банка; - инвестициски и еколошки опции за РЕК Битола, во соработка со MWH; - експерт во проектантскиот тим за пречистителната станица во Прилеп во соработка со Eptisa. 	<p>преку Делегацијата на ЕК;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стефанов фудс, Општина Сопиште; - Базни сатаници за мобилна телефонија на ВИП во Дельадровци и Стajковци. <p>Освен тоа, изготвуваач на ИСКЗ апликации, од кои за А интегрирана еколошка дозвола: Единство – Челопек, Тетекс – Тетово, Везе Шари – Требош.</p>
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>- Намалување на загадувањата предизвикани од технолошки процеси, како и други активности; односно намалување на генерирањето на загадувачи, особено емисиите на стакленички гасови низ зголемување на енергетската ефикасност;</p>		

- Осовременување на јавната инфраструктура низ воведување на современи технологии во третманот на водите, како за снабдување, така и на отпадните води;
- Конзервација на енергијата во зградите низ воведување на еколошки одржливи системи, како при изградбата на нови, така и при реконструкција на постоечките;
- Општо инженерско ангажирање низ планирање, проектирање и надзор на инвестициски објекти со потребни еколошки перформанси.

66. ТРАЈКОВСКА-ТРПЕВСКА МАГДАЛЕНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,

Магдалена Лефко Трајковска Трпевска; 19.07.1955 год.

Адреса, контакт податоци

Адреса: ул. Владимир Комаров бр. 8/3-15

Технолаб доо, Скопје: П.фах827

Телефон/и: +389(0) 2 244 8058; +389(0)70 265 992; Факс/ови: +389(0) 2 244 8058;

Е-майл(ови): magdalena@tehnolab.com.mk; magdalenatrpevska@yahoo.com; tehnolab@tehnolab.com.mk

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Моето техничко познавање од областа на животната средина се реализира преку: стекнатото високо образование: Хемиски инженер, на Природно-Математичкиот факултет - насока – Применета Хемија, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Магистерските студии по хемиски науки на истиот Универзитет, и пријавен Докторат на Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје Рударско-геолошки	Работното искуство (27 години), го започнав во 1981 год. во Рударски Институт, АД Скопје, Завод за заштита на работна и животна средина, Оддел Лабораторија за животна и работна средина, со што започна мојата инволвираност во лабораториски анализи, теренски работни активности и Проекти во областа на заштита на животната средина. Подоцна како Раководител на	6. 2010 год., Оцена на влијанието врз животната средина од Проект: “Жичарница Скопје - Водно (Црква Св. Јован - Средно Водно - Милениумски крст)”, инвеститор Министерство за транспорт и врски; 7. 2009 год, Оцена на влијание врз животната средина за Проект: Дислокација на коритото на река Темница во „ОСЛОМЕЈ-ЗАПАД”-II ФАЗА, инвеститор АД ЕЛЕМ, ТЕЦ

<p>Факултет, Штип. Експертските познавања во областа на животната средина и ОВЖС ги надградувам преку посета на релевантни Тренизи и Обуки. Би сакала да го потенцирам учеството на обуката во Bureau of mines, Pittsburgh, USA (1992 год.) како и учество во Бостон, Масачусец (USA-2005 год.) на двонеделен тренинг за ОВЖС и СОЖС организиран од страна на IAIA (Интернационална Асоцијација за оценки на влијанија). Со ова започна моето членство во ова асоцијација што овозможува постојана информираност и надградување на знаењата за проблематиката за ОВЖС на интернационално ниво, и претставува значаен придонес за развој на проектите, студиите, елаборатите од оваа област на национално ниво.</p>	<p>лабораторијата (до 1991год.), ги продолжив своите работни активности во насока на тренинг на персоналот, организација на работата, анализи на загадувањата во медиумите на животната средина, проекти, подготовкa на Елаборати, Студии и Извештаи за ОВЖС. Како Извршен директор (до 1999год.) на Заводот за Заштита на животна и работна средина во Рударскиот институт, на посериозно експертско ниво бев инволвирана во организирање и спроведување на истражувања и проекти во областа на животната средина. Од 2000 год. како Основач и Управител на фирмата ТЕХНОЛАБ доо, Скопје, познавањето на експертско ниво од областа на животната средина и ОВЖС продолжува преку: Инволвираноста во многубројни Студии, Елаборати, публикации за ОВЖС; учество на Тренинзи и Обуки за ОВЖС; експерт во Национални и Интернационални ОВЖС Проекти; консултант во Државни институции и приватни производни компании; организирање на Тренинзи и Обуки од областа на ОВЖС; мониторинг на медиумите на животна средина како неопходен дел на ОВЖС.</p>	<p>Осломеј, Кичево, инвеститор РЕК Осломеј;</p> <ul style="list-style-type: none"> 8. 2008 год, Оцена на влијание на животната средина за изградба на Пречистителна станица и Колекторски систем во рамките на Проект: "Управување со отпадни води во Скопје во Р. Македонија ", инвеститор JICA (Japan International Cooperation Agency); 9. 2008 год, Оцена на влијанието врз животната средина при демонтажа / уривање на градежни материјали кои содржат азбестни компоненти и при транспорт и депонирање на градежен отпад кој содржи азбестни компоненти, во Град Скопје, инвеститор ЕЛС, Град Скопје; 10. 2008 год, Оценка на влијанието на новата линија за производство на фероникел врз животната средина, во рамките на постоечките инсталации на објектот "Скопски Легури"дооел, Скопје, инвеститор "Скопски Легури"дооел, Скопје; <p>и други.</p>
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p>		

67. ТРЕНЧЕВСКИ ГОРАН

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Горан Атанас ТРЕНЧЕВСКИ, 25.01.1967, Скопје

Адреса, контакт податоци

Ленинова 21/13, Скопје; 02 32 22 254, 075 495 891, 071 700 818;

e-mail: goran.trencevski@strabag.com, gtrencevski@yahoo.com, gtrencevski@t-home.mk

Кратка биографија	Кратко работно искуство	Изработени студии за ОВЗЖС
<p>1. Образование – Дипломиран Градежен Инженер, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Градежен Факултет, Хидротехничка Насока – 1995.</p> <p>2. Јазици – Англиски – одлично, Германски – почетно.</p> <p>3. Технички способности - MS Office; MS Project & AutoCAD, Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions; Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning Urban Waste Water Treatment; EU Water Framework Directive (2000/60/EC); FIDIC; Македонска Легислатива.</p> <p>4. Друго образование - BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION – Интернационален Тренинг Центар за Животна Средина – Курс за Одржлив Развој на</p>	<p>1. Тековно - СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје - ВИСОКОГРАДБА И ИНЖЕНЕРСКИ КОНСТРУКЦИИ - Инженер на Објект.</p> <p>2. 2005 – 2007 - DynCorp-Hiberna, Скопје, Македонија – Сервис на NATO Head Quarter во Скопје – Инспектор за контрола на квалитет.</p> <p>3. 2005 – ПАРТНЕР, Скопје, Македонија – Изработка проекти за хидротехнички објекти и третман на отпадни води – Проект Менаџер.</p> <p>4. 2003 – 2004 - HILL International – ADO S.A. Consortium, Скопје, Македонија – Техничка помош за развој на локалната инфраструктура, CARDS Infrastructure 2002 – 2003 програм, Проект финансиран од ЕУ, управуван од Европската Агенција за Реконструкција – Резидент Инженер.</p>	<p>1. Пречистување технолошки отпадни води од ф-ка за производство масло за јадење “БРИЛИАНТ” – Штип – проектант - 2005</p> <p>2. Студија за Рехабилитација на Системот за наводнување – Преспанско Поле и за Систем за наводнување – Пепелиште – соработник – 2002</p> <p>3. Студија за Брана Блато за наводнување – Кавадарци – соработник – 2002</p> <p>4. Студија за Систем за водоснабдување на Крива Паланка и за регионот на Самоков – соработник – 2002</p> <p>5. Студија за Систем за отпадни води за Кичево со пречистителна станица – соработник - 2002</p>

<p>Животната Средина во Рамките на Хармонизацијата на EU Легислативата (Ноември - Декември 2005);</p> <p>5. Референци:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. СТРАБАГ АГ Подружница СТРАБАГ Скопје b. DynCorp-Hiberna c. Hill International – ADO S.A. consortium d. PROWA Engineering GmbH e. Children's Aid Direct f. International Rescue Committee (IRC) g. ДГ Бетон АД - Скопје 	<p>5. 2002 – 2003 – SAFEGE, Скопје, Македонија – Реконструкција на куќите во кризните региони – Технички Надзор.</p> <p>6. 2002 – 2003 – ACTED, Скопје, Македонија – Интегриран Развој на Руралните Средини – Проект Асистент.</p> <p>7. 2002 - PROWA Engineering GmbH, Скопје, Македонија – Изработка Физибилити Студии за проектот “Можности за вложување во водниот сектор“ - Проект финансиран од ЕУ, управуван од Европската Агенција за Реконструкција – Технички Соработник.</p> <p>8. 2000 – 2002 - Children's Aid Direct, Скопје, Македонија – Координација и надзор над проектите и изведба на работите за водоснабдителни и канализациони мрежи во неравиените рурални средини - Field Engineer (Water and Sanitation)</p> <p>9. 2000 – МЕРКС, Скопје, Македонија – Изведба водоводни и канализациони системи на објектот TCC PLAZA – Надзор за фаза водовод и канализација.</p> <p>10. 1999 – 2000 - International</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>Rescue Committee (IRC), Скопје, Македонија – Координација и надзор над проектите и изведба на работите за водоснабдителни и канализациони мрежи - Field Officer (Water and Sanitation).</p> <p>11. 1995 – 1999 – ДГ БЕТОН АД, Скопје, Македонија – Изведба на Водоснабдителни и Канализациони Системи – Хидро Инженер.</p>	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

68. ХРИСТОВСКА ФАНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Христовска Јото Фана		
Адреса, контакт податоци		
Ул. Томе Арсовски бр. 39-1/2, тел: 6137022; 076 442291		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
Универзитет Св. Кирил и Методиј Институт за хемија	1. ЗГ „Центар за климатски промени“ Скопје (21.01.2009 – во тек) <ul style="list-style-type: none"> • Локален координатор на проект „Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање 	

<p>Јазици и компјутерски техники</p> <p>-Англиски</p> <p>-Microsoft office пакет</p> <p>Технички експерт за изготвување на следното законодавство:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори; • Уредба за активностите за кои е неопходно изготвување на елаборат за животна средина за чие одобрување е одговорно Министерството за животна средина и просторно планирање; • Уредба за активностите за кои е неопходно изготвување на елаборат за животна средина за чие одобрување е одговорен е градоначалникот на општините, градоначалникот на градот Скопје и градоначалниците во градот Скопје; • Правилник за формата и содржината на елаборатот за животна средина, процедурата за негово одобрување како и начинот за водење на регистарот на одобрени елаборати. 	<p>во делот на интегрирано спречување и контрола на загадување и управување со опасен отпад“ (01.02.2010 - во тек);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помлад експерт за дефинирање на листата на инсталации кои спаѓаат под EU ETS директивата, во рамки на проектот “Regional Environmental Network for Accession (RENA)” EuropeAid/128906/C/ SER/Multi; <ol style="list-style-type: none"> 2. Раководител на Служба за здравје, безбедност и животна средина во ArcelorMittal Skopje (02.05.2008– 13.12.2010); 3. Советник за ИСКЗ и јонизирачко зрачење и радиациона сигурност при Министерството за животна средина и просторно планирање (01.10. 2002 – 04.05.2008) 4. Самостоен истражувач , Центар за примена на радиоизотопи во индустријата (ЦПРИ) (01.10.1995– 31.09.2001) 	
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)		

69. ЦАРТОВА ПЕТРОВСКА БИЛЈАНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Билјана Љубиша Цартова Петровска, 23.06.1963 Скопје		
Адреса, контакт податоци Сава Ковачевиќ 110, Скопје; 070 392 747 , 02 278 00 77, biljanadzp@gmail.com		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора) - Магистерски студии по агроекономија/ Факултет за земјоделство и храна / Скопје (магистерски труд работен наслов: „Економски ефекти од искористување на обновливи извори на енергија во земјоделските стопанства,“ - во тек - Дипл. Инж. Агроном	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) - Виш Службеник за развојна соработка помеѓу Шведска и Р.Македонија во областа на оддржливиот развој / екологија мај 2009 – во тек - Надворешен соработник на ГЗ Центар за промоција на оддржливи земјоделски практики и рурален развој „ЦеПроСАРД,“	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот) 1. Утврдување на потребата од изведба на пречистителни станици во руралните региони во Република Македонија од аспект на третман на комуналните отпадни води 2. Оценка на влијаание на животната средина на фарма за ноеви во с.Крушица Св.Николе

<ul style="list-style-type: none"> - Интензивен меѓународен курс за намалување и прилагодување кон климатските промени –Шведска - Учесник во оценка на влијанието на животната средина на проектите финансиирани од Шведската Влада во РМ - Основен курс за стандардите и правилата на Сида во областа на воведување на еколошките стандарди во развојната програма - Интензивни меѓународни обуки за процесот на прилагодување и пристапување кон ЕЗ - Учесник во тимска изработка на елаборати, интегрирани еколошки Б дозволи, студии 	<ul style="list-style-type: none"> - Надворешен соработник на ГЗ Жетва на знаење - 2000 / мај 2009 Службеник за развојна соработка во секторот земјоделство и економски развој, вклучувајќи екологија - 1995 -декември 1999 Виш Советник за Меѓународна соработка во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - 1990- 1995 Виш референт за големопродажба АД „Ентериер,“ - 1989 Новинар по договор во областа на земјоделството и екологијата во МТВ 	<p>3. Оценка на влијание врз животната средина на фарма за одгледување на бројлери Забрането пушење 2006 Прилеп</p> <p>4.Оценка на влијание врз животната средина на кланица за добиток Кланекс - Прилеп</p> <p>5. Оценка на влијание врз животната средина на ладилник за зеленчук и овошје Примекс - Прилеп</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преферирана област на делување

Изградба на инсталации за интензивно живинарство или свињарство

Проекти во областа на земјоделство, шумарство и водостопанство:

Инсталации за конзервирање и преработка на овошје/зеленчук,

Инсталации за складирање земјоделски производи

Проекти за реструктуирање на руралните земјишни поседи,

Проекти за користење необработено земјиште или полуприродни површини за интензивно земјоделско производство

Водостопански проекти за земјоделство (наводнување/одводнување)

Пошумување/копачење на шума пренамена на земјиштето

Инсталации за интензивно сточарство

Проекти за интензивно одгледување риба

Проекти за користење рибен фонд и дивеч

Проекти за постапување со животински трупови и отпад
 Пречистителни станици за отпадни води (Прилог II)
 Проценка на ОВЖС по меѓународни стандарди (Сида, Светска банка, Е3)

70. ШУРБЕВСКИ ПЕЦО

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање, Пеци (Благоја) Шурбевски, 22.02.1962 Новаци		
Адреса, контакт податоци Новаци, бб. п.бр.7211 тел. 071/ 235 401, 047/ 282 152 email: psurbevski@yahoo.com		
Кратка биографија (не повеќе од 150 збора) Дипломиран градежен инженер 1989 год на Градежен Факултет Скопје 2009 год експерт за ОВЖС	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора) Вработен во Хидросистем “Стрежево” Битола на работно место одговорен инженер за одржување. Работа во сектор за развој и проектирање во период 1989 – 2006 год Работно искуство во ЗИК Пелагонија	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот) 1. Проект за заштита на сливното подрачје на акумулацијата “Стрежево” од загадување и нанос. 2. Објавен труд во списанието Македонско Водостопанство под наслов “Избор на оптимално решение за зафаќање на водите од горниот слив на Црна Река до профил Бучин”. 3. Објавен труд на советување на Електростопанство на Македонија 1999 година 4. Проект за таложница за хидроенергетски објект ХЕ “Лера” 5. Зафаќање на водите од горниот слив на Црна Река
Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално) Градежни објекти, хидротехнички објекти, хидромелиоративни објекти		

71. ШУШЛЕВСКА МАРЈАНА

Име, татково име, и презиме, дата и место на раѓање,
Марјана Стефан Шушлевска, 22.03.1971, Скопје

Адреса, контакт податоци

Адреса на живеење: ул. Козле бр. 159б, Скопје
Адреса на работа: Фармахем, Скопје, ул. Кичевска бр.1, 1060 Скопје
Тел: 02 2033 846
Моб: 070 27 62 97; 070 507 542
eko@farmahem.com.mk
marjanashushlevska@hotmail.com

Кратка биографија (не повеќе од 150 збора)	Кратко работно искуство (не повеќе од 200 збора)	Изработени студии за ОВЗЖС- не повеќе од 5 студии (по избор на експертот)
<p>Образование: дипломиран биолог Магистерски труд: "Биомаса, динамика и минерален состав на надземниот опад од катот на дрвјата, грмушките и тревестиот кат во буковиот екосистем Calamintho grandiflorae-Fagetum во НП Маврово" – во завршна фаза</p> <p>Странски јазик: англиски</p> <p>Компјутерски способности: Word, Excel, Power Point, Photoshop, Internet</p> <p>Научен интерес: екосистемски истражувања (терестрични екосистеми) особено шумска екологија. Имам објавено десетина научни трудови.</p> <p>Научен проект: Комплексни</p>	<p>Во областа на заштита на животната средина и природата работам повеќе од 15 години. 1995-2004: Македонско еколошко Друштво – соработник на проекти 2000/2001: Природноматематички факултет – демонстратор на предмети од растителна екологија, заштита на животна средина и општа биологија 2004-2005: Македонско еколошко Друштво – раководител на проект 2005- : ФАРМАХЕМ – Скопје – раководител на сектор за еколошки консалтинг Во текот на мојата професионална кариера имам учествувано на голем број работилници и семинари од областа на ОВЖС, ИСКЗ, Управување</p>	<p>Учество во изработка на:</p> <ol style="list-style-type: none">Студија за ОВЖС за надградба на автопатот Скопје-Блаце, 1998Студија за ОВЖС за проектот "Спас на Дојранско Езеро", 2000Студија за ОВЖС за регионална депонија за југо-западна Македонија во близина на Прилеп, 2002Студија за ОВЖС за изградба на санитарна депонија во Центар Жупа, Дебар, 2003Студија за ОВЖС за изградба на нафтовородот Скопје-Блаце (граница со Косово), 2003

<p>екосистемски истражувања на буков екосистем (<i>Calamintho grandifloraе-Fagetum</i>) во НП Маврово: соработник на проект, 1997-2003</p> <p>Членство во професионални организации: Македонско Еколошко Друштво</p>	<p>со отпад, акциони планови за животна средина, носење на закони и подзаконски акти, како и учество во голем број проекти од следните области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изработка на Студии за ОВЖС • Изработка на елaborати за заштита на животната средина • Изработка на Планови и програми за управување со отпад • Изработка на ЛЕАП и Акционен план за одржлив развој • Изработка на апликации за А и Б интегрирани дозволи за усогласување со оперативен план (ИСКЗ) • Проекти за биоремедијација на загадени подрачја • Проекти за заштита на природата 	
<p>Преферирана област на делување (не повеќе од 100 збора) (опцијално)</p> <p>Оцена на влијание врз животната средина Защита на природа Управување со отпад Интегрирано спречување и контрола на загадувањето Проекти за заштита на животна средина за прехрамбена индустрија</p>		

Кандидатите се подредени на листата според азбучен ред на презимето.

НАПОМЕНА: Министерството за животна средина и просторно планирање се оградува од податоците содржани во листата кои се потполнети од самите експерти.